

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	19.12.2013 БРОЈ 7	ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН
---------------------	----------------------	------------------------

СОДРЖИНА

стр.

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово.....	4
О Д Л У К А за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово.....	4
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-рибник со сместувачки капацитет со ресторан на КП бр.4301 и 4293 КО Берово.....	4
О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-рибник со сместувачки капацитет со ресторан на КП бр.4301 и 4293 КО Берово.....	5
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гаврил Коловски во локалитет „Гагова Чука“ во Берово.....	5
О Д Л У К А за усогласување на намените на ДУП на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гаврил Коловски во локалитет „Гагова Чука“ во Берово.....	6
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Ратево во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Шапков Ѓорѓе“ во локалитет „Сливница“ во Берово.....	6
О Д Л У К А за усогласување на намените на Урбанистички план за село Ратево во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Шапков Ѓорѓе“ во локалитет „Сливница“ во Берово.....	7
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Димитриевиќ Љубинка “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово.....	7
О Д Л У К А за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Димитриевиќ Љубинка “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово.....	8
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Умленски Глигор “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово.....	8
О Д Л У К А за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Умленски Глигор “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово.....	9

З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Каламадевски Драги “ во локалитет „ЗИК Малеш“ во Берово.....	9
О Д Л У К А за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Каламадевски Драги “ во локалитет „ЗИК Малеш“ во Берово.....	10
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2014 година.....	10
П Р О Г Р А М А за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2014 година.....	11
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	12
П Р О Г Р А М А за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	12
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	22
П Р О Г Р А М А за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	22
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2014 година.....	24
П Р О Г Р А М А за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2014 година.....	24
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година.....	33
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година.....	33
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	36
П Р О Г Р А М А за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	36
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	41
П Р О Г Р А М А за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	41
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година.....	56
П Р О Г Р А М А за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година.....	56
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	59
П Р О Г Р А М А за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.....	60
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година.....	63
П Р О Г Р А М А за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година.....	63
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година.....	64
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година.....	64
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2014 година.....	67

П Р О Г Р А М А за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2014 година.....	68
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 година.....	71
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 година.....	72
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 година.....	73
П Р О Г Р А М А за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 година.....	73
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година.....	75
П Р О Г Р А М А за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година.....	75
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014-2016 година.....	82
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014-2016 година.....	82
З А К Л У Ч О К за објавување на Програма за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 година.....	82
П Р О Г Р А М А за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 година.....	83
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Берово.....	85
О Д Л У К А за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Берово.....	86
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година.....	87
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година.....	87
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година.....	87
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година.....	88
З А К Л У Ч О К за објавување на Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гриовски Владо во локалитет „Басара“ во атарот на с. Будинарци.....	88
О Д Л У К А за усогласување на намените на Урбанистички план за село Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гриовски Владо во локалитет „Басара“ во атарот на с. Будинарци.....	88
З А К Л У Ч О К за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година.....	89
З А К Л У Ч О К за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година.....	89
З А К Л У Ч О К за објавување на Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2013 година на Ханка Едипова од Берово.....	90
Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2013 година на Ханка Едипова од Берово.....	90
Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2013 година.....	90
РЕШЕНИЕ за избор на директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово.....	91
РЕШЕНИЕ за престанок на работен однос по сила на закон на директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.....	92
РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново – Берово.....	92
РЕШЕНИЕ за избор на директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.....	93
П Р О Г Р А М А за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014-2016 година.....	94

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово

Се објавува Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово, бр.07-2531/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/1
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 22-а од Законот за спорт („Сл.весник на РМ“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12 и 148/13) и член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово

Член 1

Се утврдува јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово.

Член 2

Објектот од член 1 на оваа Одлука ќе придонесе за остварување на јавниот интерес во спортот утврден како надлежност на општината во оваа област, а ќе овозможи и развој на туризмот на територијата на Општина Берово.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2531/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-рибник со сместувачки капацитет со ресторан на КП бр.4301 и 4293 КО Берово

Се објавува Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-рибник со сместувачки капацитет со ресторан на КП бр.4301 и 4293 КО Берово на Јованчо Зашаровски, бр.07-2532/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/2
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 17, а во врска со член 50, став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009) и Програмата за изработка на урбанистичка планска документација за 2011 година на подрачјето на Општина Берово бр. 07-3167/1 од 28.12.2010 година, а по поднесеното барање Наш бр. 23-2359/1 од 20.11.2013 година од ЗАШАРОВСКИ ЈОВАНЧО од Берово, за изработка на локална урбанистичка планска документација на КП 4301 и дел од 4293, КО Берово, М.В. Абланица, – за изградба на Стопански комплекс - рибник со сместувачки капацитет со ресторан, надвор од планскиот опфат, Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година донесе:

О Д Л У К А

за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Стопански комплекс - рибник со сместувачки капацитет со ресторан, на КП бр. 4301 и 4293, КО Берово,

Член 1

Со оваа одлука се прифаќа иницијативата за изработка на локална урбанистичка планска документација, за изградба на Стопански комплекс - рибник со сместувачки капацитет со ресторан, на КП 4301 и 4293, КО Берово, М.В. Абланица, што е надвор од планскиот опфат и за подрачјето нема урбанистичко планска документација.

Член 2

Се задолжува одделение за урбанизам согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање да отпочне со постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација вон планскиот опфат за катастарска парцела со КП 4301 и 4293, КО Берово.

Член 3

Сите трошоците потребни за изработка на локална урбанистичка планска документација ќе ги финансира заинтересираната странка ЗАШАРОВСКИ ЈОВАНЧО од Берово, што ќе се склучи посебен договор со инвеститорот и Општина Берово.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Берово.

Бр. 07-2532/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател:
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гаврил Коловски во локалитет „Гагова Чука“ во Берово

Се објавува Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гаврил Коловски во локалитет „Гагова Чука“ во Берово, бр.07-2533/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/3
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на општина Берово (Сл.гласник на ОБ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год., донесе:

О Д Л У К А

**За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово,
во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за Коловски Гаврил, во локалитет “Гагова чука” во Берово**

Член 1

Се дава согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со проширување на планскиот опфат за викенд становање - за Коловски Гаврил, во локалитет “Гагова чука”, со следните катастраски парцели:

КП 6988/1, КО Берово.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на “Проширување и дополна на ДУП Берово - за Коловски Гаврил, во локалитетот Гагова чука во Берово“ ќе го врши Општината, од средства предвидени со Буџетот на Општин Берово по Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или со самофинансирање во делови од измените од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 07-2533/1
17.12.2013 год.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село
Ратеве во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
Шапков Ѓорѓе“ во локалитет „Сливница“ во Берово**

Се објавува Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Ратево во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Шапков Ѓорѓе во локалитет „Сливница“ во Берово, бр.07-2534/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/4
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на општина Берово (Сл.гласник на ОБ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год, донесе:

О Д Л У К А

**За усогласување на намените на Урбанистичкиот план за село Ратево,
во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за Шапков Ѓорѓе, во локалитет “Сливница” во Берово**

Член 1

Се дава согласност за усогласување на намените на Урбанистичкиот план за село Ратево, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со проширување на планскиот опфат за виекенд становање - за Шапков Ѓорѓе, во локалитет “Сливница”, со следните катастраски парцели:

КП 5738, КО Берово.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на “Измена и дополна на Урбанистичкиот план за село Ратево - за Шапков Ѓорѓе, во локалитетот Сливница во Берово“ ќе го врши Општината, од средства предвидени со Буџетот на Општин Берово по Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или со самофинансирање во делови од измените од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” на Општина Берово.

Бр. 07- 2534/1
17.12.2013 год.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Димитриевиќ Љубинка “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово

Се објавува Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Димитриевиќ Љубинка во локалитет „Св.Богородица“ во Берово, бр.07-2535/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/5
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на општина Берово (Сл.гласник на ОБ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год, донесе:

О Д Л У К А

За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Димитриевиќ Љубинка, во локалитет “Св.Богородица” во Берово

Член 1

Се дава согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со прошитување на планскиот опфат за викенд становање - за Димитриевиќ Љубинка, во локалитет “Св.Богородица”, со следните катастраски парцели:

КП 4202, КО Берово.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на “Проширување и дополна на ДУП Берово - за Димитриевиќ Љубинка, во локалитетот Св.Богородица во Берово“ ќе го врши Општината, од средства предвидени со Буџетот на Општин Берово по Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или со самофинансирање во делови од измените од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 07- 2535/1
17.12.2013 год.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Умленски Глигор “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово

Се објавува Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Умленски Глигор во локалитет „Св.Богородица“ во Берово, бр.07-2536/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/6
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на општина Берово (Сл.гласник на ОБ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год, донесе:

О Д Л У К А

За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Умленски Глигор, во локалитет “Св.Богородица” во Берово

Член 1

Се дава согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со прошитување на планскиот опфат за виекенд становање - за Умленски Глигор, во локалитет “Св.Богородица”, со следните катастраски парцели:

КП 4299, КО Берово.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на “Проширување и дополна на ДУП Берово - за Умленски Глигор во локалитетот Св.Богородица во Берово“ ќе го врши Општината, од средства предвидени со Буџетот на Општин Берово по Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или со самофинансирање во делови од измените од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 07- 2536/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседтел
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Каламадевски Драги “ во локалитет „ЗИК Малеш“ во Берово

Се објавува Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Каламадевски Драги во локалитет „ЗИК Малеш“ во Берово, бр.07-2537/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/7

19.12.2013 год.

Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО

Градоначалник

Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на општина Берово (Сл.гласник на ОБ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 година донесе:

О Д Л У К А

За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Каламадевски Драги, во локалитет “ЗИК Малеш” во Берово

Член 1

Се дава согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со прошитување на планскиот опфат за Мало стопанство Влезна партија - за Каламадевски Драги, во локалитет “ЗИК Малеш”, со следните катастраски парцели:

КП 1241/2, КО Берово.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на “Проширување и дополна на ДУП Берово - за Каламадевски Драги, во локалитетот ЗИК Малеш во Берово”, ќе го врши Општината, од средства предвидени со Буџетот на Општин Берово по Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или со самофинансирање во делови од измените од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 07- 2537/1

17.12.2013 год.

Б е р о в о

Совет на Општина Берово

Претседател

Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2014 година, бр.07-2538/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/8
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002) , а во врска со член 14 став 8 и член 15 став 2 од Законот за јавни патишта (“Сл.весник на РМ” бр.84/08,52/09,114/09,124/10,23/11,44/12,168/12 и 163/13) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на Општина Берово, Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година донесе

ПРОГРАМА За изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Берово во 2014 година

Со оваа Програма се планираат активностите на општина Берово за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Берово во 2014 година .

Во програмата во зависност од средствата со кои располага општината Берово и приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Републиката се планирани следните активности:

1.Изградба, доизградба, реконструкција и санирање на улици во Општина Берово

1.1.Изградба и доизградба на улици; **10.300.000,00 ден.**

- * Ул.,20“ населба Ширината
- * Ул.,Балканска“
- * Ул.,Даме Груев“ с.Русиново
- * Ул.,8ми Март“
- * Ул.,Илинденска“
- * Ул.,Козара“
- * Ул.,Добрилачка мала“ с.Двориште
- * Улица во с.Будинарци
- * Ул.,Маршал Тито“ с.Русиново

1.2.Реконструкција и рехабилитација на улици **9.500.000,00 ден..**

- * Ул.,Неретва“
- * Ул.,Малешка“
- * Ул.,Маршал Тито“
- * Ул.,Даме Груев“
- * Ул.,Ленинова“
- * Ул.,Енгелсова“
- * Ул.,Број 5“
- * Ул.,Страшо Пинџур“
- * Ул.,Бел Камен“

1.3.Набавка и изградба на сообраќајна сигнализација **480.000,00 ден.**
Вкупно 1.1 + 1.2. +1.3 **20.280.000,00 ден.**

2. Одржување и заштита на локални патишта и улици, зимско одржување и регулирање на режимот на сообраќајот.

Вкупно 2 **1.522.457,00 ден.**

ПРИХОДИ

1. Средства за изградба, доизградба, реконструкција и санирање на улици се предвидени од:

- Сопствено учество	17.235.086,00 ден.
- Јавно претпријатие за државни патишта	3.044.914,00 ден.
Вкупно:		20.280.000,00 ден.

2. За одржување и заштита на локални патишта и улици, зимско одржување и регулирање на режим на сообраќајот, средства се предвидуваат од: Одделение за комунални работи и заштита на животна средина на Општина Берово во рамки на предвидените средства од Буџето за 2014 год.

Вкупно: 1.522.457,00 ден.

Бр.07-2538/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2539/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/9
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 62 ст.1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 84 став 1 од Законот за уредување на градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.17/11,53/11,144/12,25/13137/13 и 163/11) и член 19 став 2 точка 8 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2014 ГОДИНА

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Берово за 2014 година е основа по која ќе се врши уредување на градежното земјиште и опфаќа:

- 1.Просторот кој е предмет на уредување и обем на уредување;
- 2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- 3.Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и негова распределба и пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;;
- 4.Определување на цена на градежно земјиште при решавање на имотно правни односи за потребите за уредување на градежно земјиште;
- 5.Динамика на извршување на Програмата;
- 6.Преодни и завршни одредби.
- 7.Трошоци за уредување на градежно земјиште, односно намена на средства по објекти

и области .
8.Изворни приходи .

1. Просторот кој е предмет на уредување и обем на уредување;

1.1 Уредување на градежното земјиште во 2014 година ќе се врши во градот Берово на подрачјето опфатено со детален урбанистички план на градот, сите населени места во Општина Берово и туристичките населби, „Суви лаки“ и „Беровско езеро“ :

- На сите поединечни локации на поранешни сопственици со утврдено предимствено право на користење на тоа земјиште и на сите сопственици кои правото на користење го трансформирале во право на сопственост согласно новиот Закон за градежно земјиште, во согласност со намените утврдени во Генералниот и Деталниот урбанистички план на градот по обезбедена урбанистичка градежна документација и склучен договор за уредување на градежното земјиште со Одделение за комунални работи и заштита на животна средина на општина Берово;

- На сите локации дадени под концесија „долготраен или краткотраен закуп од страна на Република Македонија врз основа на спроведена постапка согласно Законот за градежно земјиште, за намените утврдени со Деталниот урбанистички план на градот;

1.2. Уредување на градско земјиште за изградба на објекти надвор од урбаниот опфат и во случаи кога уредувањето не е предвидено со Програмата, го врши инвеститорот на сопствен трошок.

2. Обем и степен на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура

2.1 Градежното земјиште за локациите од точка 1.1 на оваа програма ќе се уреди со комплетна комунална инфраструктура (основна уреденост), на следниот начин:

- Изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- Изградба на водоводна мрежа;
- Изградба на фекална канализација;
- Изградба на електрична мрежа.

2.2 За повисок степен на уреденост од основниот, потребна е изградба на следната инфраструктура:

- Изградба на ПТТ мрежа;
- Изградба на топлификациона мрежа;
- Изградба на улици, тротоари и паркинзи;
- Изградба на атмосферска канализација;
- Изградба на улично осветлување;
- Изградба на гасоводна мрежа;
- Изградба на пречистителна станица за отпадни води.

2.3 Доколку земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен на уреденост определен во точка 2.1 од програмата се утврдува како понизок степен на уреденост.

3. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;

Надоместокот за уредување на градежно земјиште се определува до висина на реалните трошоци за уредување - целосен надоместок во следниот износ:

3.1 За локации со основен степен на уреденост:

- геодетски работи-----	20 ден/ м ²
- проектирање-----	30 ден/ м ²
- улица (пробиена)-----	300 ден/ м ²
- водовод-----	150 ден/ м ²
- канализација-----	150 ден/ м ²
- електрична мрежа-----	400 ден/ м ²

ВКУПНО: 1.050,00 ден/ м² или 17 евра

3.2 За локации со повисок степен на уреденост:

-геодетски работи-----	20 ден/ м ²
-проектирање-----	30 ден/ м ²
-улица(асфалт)-----	470 ден/ м ²
-водовод-----	150 ден/ м ²
-канализација-----	150 ден/ м ²
-електрична мрежа-----	400 ден/ м ²

ВКУПНО: 1.220,00 ден/ м² или 20 евра

3.3 За локациите со повисок степен на уреденост од степенот утврден со точките 3.1 и 3.2 се плаќа надоместокот од точка 3.2 (Вкупниот износ) зголемен за 1% за секој повисок степен на уреденост од точка 2.2 на оваа програма.

3.4 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни и јавни објекти за основниот степен на уреденост изнесува:

-Прва зона во Берово-----	1.550,00 ден/ м ² или 25 евра
-Втора зона во Берово-----	1.400,00 ден/ м ² или 23 евра

3.5 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор определен во точка 3.4 од оваа програма за повисок степен на уреденост на градежното земјиште се зголемува за 1% од утврдената цена за секој нареден степен на уреденост.

3.6 Надоместокот за уредување на градежно земјиште За објекти од група на класи на намени Г – производство,дистрибуција и сервиси изнесува 22.000,00 ден./м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

3.7 За објекти од група на класи на намениБ5 – угостителски и туристички комплекси,хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на намениА4 – хотел,мотел,времено сместување во викенд куќи,планинарски дом и ловен дом: изнесува 32.000,00 ден./м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

3.8 За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“ ќе се наплатува за следните видови објекти : . За индивидуални станбени згради и викенд куќи- 24.000,00 ден./м², За јавните објекти како што се: училишта, здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 28.000,00 ден/ м² и За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 32.000,00 ден/м²нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

За други објекти:

■ катни гаражи	8.000,00 ден/м ²
■ спортски покриени објекти	20.000,00 ден/м ²
■ отворени пазаришта 20% од површината по	30.000,00 ден/м ²

3.9 Надоместокот за уредување на градежно земјиште определен во точка 3.6 3.7 и 3.8 од оваа програма за повисок степен на уреденост на градежното земјиште се зголемува за 1% од утврдената цена за секој нареден степен на уреденост

3.10 Начин на пресметување на површините за одредување надоместок за уредување на градежно земјиште:

(1) Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште согласно точка 2 на ова програма, се пресметува по метар квадратен на новата корисна површина што ќе се гради, што претставува збир на нето површините на подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект, помножен со следните коефициенти:

1. Стамбени објекти

-стамбени простории	-----	1,0
-стамбени простории со висина до 2,50 m подпокривен простор	-----	0,2
- лоѓија затворена од три страни	-----	0,4
-подлоѓија затворена од две страни	-----	0,3
-балкони,тераси	-----	0,2
-заеднички проодни тераси,пасажи	-----	0,2
-помошни простории,остава за гориво,котлара,визба	-----	0,3
-трафостаници до 35кв во објекти и надвор од објекти	-----	0,3
-скалишен простор и заеднички комуникации	-----	0,3
-стражарници,управител,простории за домар	-----	0,5
-паркиралишта и гаражи	-----	0,1

2. Деловни и јавни објекти

-простории	-----	1,0
-магацини	-----	0,5
-помошни простории,остава за гориво,котлара	-----	0,3
-трафостаници од 35кв во објект и надвор од објект	-----	0,4
-скалишен простор и заеднички комуникации	-----	0,5
-паркиралишта и гаражи	-----	0,1
- лоѓија затворена од три страни	-----	0,5
-подлоѓија затворена од две страни	-----	0,4
-балкони,тераси	-----	0,3
-отворен наткриен простор	-----	0,3

3. Други објекти

-катни гаражи	-----	0,05
-спортски покриени објекти	-----	0,5
-спортски открити објекти	-----	0,3
-гасни станици и базни станици за 50% од површина на локација		1,0
-отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата	-----	1,0
-базени	-----	0,2
-трафостаници над 35 кв	-----	1,0

4. За објекти од група на класи на намени Г – производство, дистрибуција и сервис

-Г1 тешка и загадочна индустрија	-----	0,05
-Г2 лесна индустрија	-----	0,05
-Г3 сервис	-----	0,05
-Г4 стоваришта	-----	0,05

5. За бензиска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории):

-продажни простории на бензинските пумпни станици -----	1,0
-услужни простории на бензинските пумпни станици -----	1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на намени А4 – хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:

-сите простории -----	0,05
-----------------------	------

7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица:

-сите простории -----	0,05
-----------------------	------

(2) Во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на :

- инсталациони канали
- окна за лифтови
- окна за врати
- отворени паркиралишта и
- подземни резервоари

(3) За објектите од став 1 со висина над 32 ката, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) точка 3.10

Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став(1) и(2) од потточка 3,6 и за други објекти од став(1) од потточката 3,6 без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат на истата градежна парцела во која е предвидена изградба на објекти со височина над 32 ката.

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина, согласно став(1) и (2) точка 3.10

3.11. „Надоместок за уредување на градежно земјиште за населени места во Општина Берово”

3.11.1. За населените места Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци кои имаат УДС ќе се наплатува за следните видови објекти :

2. За индивидуални станбени згради -190,00 ден./м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.
3. За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 455,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините, на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација , помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

4. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 560,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м² разликата до деловен простор, т.е. 370,00 ден/м². нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

5. За други објекти:

- катни гаражи 110,00 ден/м²
- спортски покриени објекти 280,00 ден/м²
- отворени пазаришта 20% од површината по 560,00 ден/м²

Населено место	Улица --- јавен пат	Водовод	Канализација	Ел.мрежа	Вкупен износ за наплата
----------------	------------------------	---------	--------------	----------	-------------------------

Прва група: 190/560 ден.

	50%	15%	15%	20%	
Смојмирово	+	+	+	+	190/560
Мачево	+	+	-	+	160/470
Будинарци	+	+	+	+	190/560
Митрашинци	+	+	-	+	160/470

Втора група: 190/280

Ратеве	+	+	+	+	190/280
Русиново	+	+	+	+	190/280
Владимирово	+	+	+	+	190/280
Двориште	+	+	--	+	160/240

3.11.2 . За населените места: Ратеве, Русиново, Владимирово и Двориште кои имаат Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти.

1. За индивидуални станбени згради -190,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.
2. За објекти од јавен карактер како што се: училишта, здравствени објекти (болници, клиника , здравствени станици, амбуланти, и друго), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството. Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува.220,00ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно оверена проектна документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа програма.

3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 280,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплача за 1 м² разлика до деловен простор, т.е. 90,00 ден/м² нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. За други објекти :

- катни гаражи 55,00 ден/м²
- спортски покриени објекти 140,00 ден/м²
- отворени пазаришта 20% од површината по 280,00 ден/м²

3.11.3. За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“ ќе се наплатува за следните видови објекти :

1. За индивидуални станбени згради и викенд куќи-24.000,00 ден./м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

2. За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 28.000,00 ден/ м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините, на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација , помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма.

3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 32.000,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м² разликата до деловен простор, т.е. 8.000,00 ден/м². нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. За други објекти:

- катни гаражи 8.000,00 ден/м²
- спортски покриени објекти 20.000,00 ден/м²
- отворени пазаришта 20% од површината по 30.000,00 ден/м²

Населено место	Улица --- јавен пат	Водовод	Канализација	Ел.мрежа	Геодетски работи и проектирање	Вкупен износ за наплата
	40%	15%	15%	20%	10%	
„Суви Лаки“	+	+	-	+	+	20.400/27.200
„Беровско Езеро“	+	+	+	+	+	24.000/32.000

4. Определување на цена на градежно земјиште при решавање на имотно правни односи за потребите за уредување на градежно земјиште;

4.1 Цената на градежното земјиште во Берово при решавање на имотно-правни односи изнесува:

а) Прва зона

-за доделување-----350 ден/м²

-за одземање од владение-----300 ден/м²

б) Втора зона (останато градско подрачје)

-за доделување-----300 ден/м²

-за одземање од владение-----250 ден/м²

4.2 Надоместокот за трошоци за извршен стручен надзор при изведба на објекти на инфраструктурните проекти (прекопи) на јавните прометни површини -----1.500,00ден/ м²

Прва зона во Берово го опфаќа просторот меѓу улиците”Маршал Тито”од двете страни од зградата на МВР до Манастирот”Свети Архангел Михаил”, улица ”Партизанска” од двете страни до раскрсницата со улица ”Задарска”, улица”Задарска”од двете страни со раскрсницата со улица “23 Август”,улица”23Август”до раскрсницата со улица”Моша Пијаде”,улица”Моша Пијаде”од оваа раскрсница до Манастирот”Свети Архангел Михаил”,улица “Илинденска” од раскрсницата со улица”Маршал Тито” до раскрсницата со улица “Страшо Пинџур” и улица “Страшо Пинџур” од раскрсницата со улица”Илинденска”до раскрсница со улица”Дедо Ило Малешевски”.

5.Динамика на извршување на Програмата

Динамиката на извршување на работите на уредување на градежното земјиште предвидени во програмата ќе се одвива во зависност од наменските средства кои ќе се соберат во Буџетот на општина Берово.

6.Преодни и завршни одредби

6.1 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за доградби и надградби во Берово изнесува 50% од надоместоците утврдени во точка 3 од Програмата.

6.2 Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела,при пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежно земјиште од новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти.

Во случаите од предходниот став на оваа подточка,површините на подпокривен простор, лоџија, подлоџија, балкони, тераси, заеднички преодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од објектот.

6.3Надоместокот за уредување на градежно земјиште на инвеститорот инвеститорите кои до влегување во сила на оваа Програма инвестирале во инфраструктурна мрежа за сопствени објекти ќе се намали за износот на средствата со кои учествувал инвеститорот за односната мрежа,врз основа на доставен финансиски документ од изведувачот на работите,односно проценетата вредност на извршените работи.

Во случај кога градежното земјиште не е уредено, односно делумно е уредено, инвеститорот на објектот плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

6.4 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа за површина предвидена со заверен главен проект.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на проект доставен од Одделението за урбанизам до Одделението за комунални работи и заштита на животна средина кој со инвеститорот на објектот склучува договор за начинот на плаќање и уредување на меѓусебните права и обврски.

6.5 За пренамена на станбен во деловен простор се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште во износ на разликата меѓу платениот надоместок за уредување на градежно земјиште за станбен простор и надоместокот за деловен простор.

6.6 Во уредувањето на градежното земјиште учествува општината, како и субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

Во случај кога неуредено, односно делумно уредено градежно земјиште ќе се доуредува, надоместокот го плаќаат корисниците на објектите на инфраструктурата и субјектите кои стопанисуваат со нив.

Трошоците за приклучок на инфраструктурните мрежи, како и таксите за приклучоци ги сноси инвеститорот на објектот во договор со соодветниот носител на инфраструктурната мрежа.

6.7 Во оваа програма надоместокот е пресметуван со вредност на еврото од 61 денар за 1 евро. При секоја промена на курсот на денарот во однос на еврото ќе се применуваат износите на надоместоците и цената на градежното земјиште во денарска противвредност на еврото според средниот курс на Народната банка на Република Македонија.

6.8 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа во текот на постапката на издавањето на одобрението за градење.

Без платен надоместок за уредување на градежното земјиште не може да се издаде одобрение за градење.

6.9 Трошоците за дислокација на инфраструктурните мрежи и за изградба на пристапи, потпорни зидови и сл. плаќаат на товар на инвеститорот на објектот.

6.10 Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на општина Берово.

ПРОГРАМА -- ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ (2014 год.) завршна- конечна

J. КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

J00	Одржување на урбана опрема	110.000
1	Фарбање на канделабри парапети и друга опрема	70.000
2	Санација и оправки на урбана опрема	40.000
JH0	Урбана опрема (капитални расходи)	250.000
1	Набавка на урбана опрема	250.000
JГ0	Изградба на системи за водоснабдување	1 900.000
1	Учество во изградба на систем за водоснабдување (доизградба) во с.Ратеве и Двориште изамена на азбестни цеви на ул "Дамјан Груев" и ул "Неретва" во Берово	1 900.000
J20	Одведување и пречистување на отпадни води	450.000
1	Чистење на регулирани канали за атмосферски води од наноси	100.000
2	Чистење на покриен бет канал на ул "Страшо Пинџур"	180.000

3	Чистење на природни водотеци во Берово	120.000
4	Прибирање на мали води од ул"Илинденска и 29ти Ноември	50.000
JI0	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	6.550.000
1	Изградба на фекална канализација во с. Мачево	3 350.000
2	Изградба на колектор за фекална канализација во с. Смојмирово, Беровско езеро , Ширината Будинарци и крак на ул"Даме Груев"во Берово.	1.800.000
3	Учество во изградбата на колектор за фекална канализација со пречистителна станица во :;Митрашинци	600.000
4	Доизградба и санација на колекторски систем во с. Владимирово	800.000
J80	Други комунални услуги	120.000
1	Рушење на стари објекти склони на пацање	120.000
JE0	Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална инфраструктура	1.700.000
1	Изградба на тротоар на ул"Моша Пијаде"	200.000
2	Изградба на тротоари на ул"11 Октомври"	500.000
3	Изградба на тротоари на ул"Страшо Пинџур"	600.000
4	Изградба на детски игралишта и спортски терени во општина Берово.	400.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б	Назив на програмата	Износ во денари
1	Одржување на урбана опрема	110.000
2	Урбана порема (капитални расходи)	250.000
3	Изградба на системи за водоснабдување	1.900.000
4	Одведување и пречистување на отпадни води	450.000
5	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	6.550.000
6	Други комунални услуги	120.000
7	Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална инфраструктура	1.700.000
	Се вкупно	11.080.000

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

Сретствата за ставките од програмата J. Комунални објекти ќе се обезбеди од:

- I. Сопствено учество ----- 5.500.000,00 ден.
 II. Сретства од повисоко ниво на власт: 5.580.000,00

Вкупно: 11.080.000,00ден.

I. Сопствено учество :	-----	5.500.000,00
I.1. Надоместок за уредување на град. земјиште.	-----	3.500.000,00
I.2. Сретства од закуп на деловни простории	-----	120.000,00
I.3. Продажба на градежно земјиште	-----	1.880.000,00

Вкупно : 5.500.000,00 ден.

Бр.07-2539/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување
на јавно осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2540/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/10
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 19 став 2 точка 13 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година донесе

ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување
на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на Општина Берово, Советот на општината го уредува и организира вршењето на работите сврзани со јавното осветлување во општината .

Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2014 год. Односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во Општината .

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за комуналните такси (Сл. Весник на РМ бр. 61/04, 64/05, 92/07), според

кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса во висина на противвредност од 25 киловат час за домашинства и 50 киловат час за трговски друштва и занаетчи по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење на електричната енергија .

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши „EVN Македонија“ и ја уплатува на сметка на Буџетот на Општина Берово .

Бројот на имателите на броила во текот на годината е променлив од причини што има пријавено потрошачи и потрошачи кои се одјавуваат и не користат електрична енергија .

Моментално на територијата на Општина Берово има регистрирано 3236 броила , од кои 3098 домаќинства и 138 трговски друштва . Мрежата за јавно осветлување се напојува од 38 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување .

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено :

- Набавка и вградување на нови светлосни тела
- Замена на прегорени и скршени сијалици .
- Замена на оштетени светлосни арматури .
- Замена на заштитни стакла .
- Замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници , фасонки и др.) .
- Набавка и уградување на подземен кабел за осветлување на влезот на Берово ---м' 400
- Набавка и уградување на надземен кабел.
- Санирање на јавното осветлување на кејот на река Брегалница на потег од мостот кај хотел „Македонија“ до мостот на ул.„Партизанска“;
- Поставување на нови столбови на улици (замена на дотраени столбови и проширување на мрежата за улично осветлување со нови арматури во Берово и населените места)
- Доизградба на електрична мрежа населба Ширината .

Во Програмата за јавно осветлување за 2014 година се предвидува 9.100.000,00 денари сопствени средства од кои за :

Јавно осветлување:

За тековната потрошувачка на електрична енергија ----- 5.950.000,00 денари

Изградба и санирање на јавно осветлување :

За одржување на инсталациите ----- 700.000,00 денари
 Набавка и вградување на надземен кабел ----- 650.000,00 денари
 Поставување на нови столбови на улици ----- 600.000,00 денари
 Доизградба на електрична мрежа населба Ширината----- 1.200.000,00 денари

ВКУПНО : ----- 9.100.000,00 денари

Во текот на 2014 година во Берово и по другите населени места во Општината се планира да се продолжи со набавка и вградување на нови светлосни тела за заштита на електрична енергија (натриумски сијалици) .

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува со вршење на редовни контроли преку теренски увиди за согледување на состојбите , остранивање на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба .

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни трафостаници . Извршител на сите овие активности ќе биде „EVN Македонија“ –подружница Делчево .

Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши стручно лице ангажирано во Општина Берово .

Надзор во редовното одржување на инсталациите , проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи , како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши Оделението за комунални работи и заштита на животна средина .

Бр.07-2540/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за поддршка на
локалниот економски развој на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2541/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/11
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 точка 3 и член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седмата седница одржана на 17.12. 2013 година, донесе

ПРОГРАМА
за поддршка на локалниот економски развој на општина Берово за 2014 година

Вовед

Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските обврски на јавните институции меѓутоа и врз база на **непосредното учество на заедницата и граѓанското општество** (граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.), преку заеднички напори и јавни програми и проекти кои овозможуваат достигнување на заедничката визија за создавање на услови за одржлив локален економски развој, која ќе промовира развој и ќе влијае врз невработеноста.

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на заедницата при што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски развој. Локалниот економски развој се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив економски раст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на живот за сите во заедницата.

Со стратешкото планирање на програмата за локален економски развој на општина Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон предметување на ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските односи, а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.

Програмата за поддршка на локалниот економски развој се подготвува врз основа на Акционот план за одржлив развој, Туристичкиот акционен план за регионот Малеш-Пијанец, Локалниот акционен план за вработување на општина Берово и посочените приоритети на граѓаните во процесот на подготовка на програмата, и се усвојува врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за Локална Самоуправа, Статутот на општина Берово, други позитивни законски одредби на Република Македонија и препораките на Европската Унија за забрзување на процесот за децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно транспарентно и плански усвоените развојни документи.

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработените проценки и анализи во сите тематски области во кои локалната самоуправа има законски надлежности. Во рамките на тие активности во подготовка е новата стратегија за развој на општина Берово, како и програмата за енергетска ефикасност на општина Берово.

Воедно, подготовката на програмата е согласно насоките на ЕУ и на Владата на Р.М. за користење на ИПА фондовите, што во основа ја имаат неопходноста од примена на оваа методологија за подготовка на програми за работа и буџетско планирање.

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на стратегиските документи за развој на Општина Берово, вклучени се програмите за работа и буџетско планирање на сите Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Берово, при што одделението за Локален Економски Развој, за буџетската 2014 година ја предвидува програмата **Г1, Поддршка на локалниот економски развој.**

1. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од:

1	Буџетот на Општина Берово за 2014 год. во износ	9.859.563,00 ден
----------	--	-------------------------

2. Нацрт Програма за Поддршка на Локалниот Економски Развој на Општина Берово за 2014 година

Општина Берово преку Одделението за Локален Економски Развој, согласно своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и условите за локален развој, според претходно усвоените и дефинирани стратешки цели и приоритети ја базира Програмата за поддршка на локалниот економски развој за буџетската 2014 година.

2.1 Операционализација на стратегија за одржлив развој преку партиципативно учество на заедницата

2.1.1 Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локалниот економски развој согласно стратегијата за развој со вклучување на **МЗ, МСП, НВО** преку модел на **ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти** од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните за 2014 година.

Предвиден буџет 200.000,00 ден

2.1.2. Организирање на **Форуми во заедницата**

Предвиден буџет 30.000,00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.1: 230.000,00 ден

2.2. Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото

Малите и средните претпријатија претставуваат движечка сила на економскиот развој и поради тоа потребно е континуирано да се работи на изнаоѓање стимулативни мерки за отварање на нови МСП, но исто така треба да им се даде поддршка на постоечките претпријатија во Општина Берово во нивните напори да најдат нови пазари и да ја подобрат својата конкурентност, со што ќе се даде придонес во развојот на локалната економија, отварањето на нови работни места и намалувањето на невработеноста во Општина Берово.

Предвидените активности за поддршка се во согласност со националната развојна политика за претприемништво и националната стратегија за развој на МСП во смисла на создавање на глобална рамка за развој на поволна деловна клима, а особено важно за општина Берово на среден и долг рок е изградбата на Технолошко-индустриската развојна зона. Еден од субјектите кој ќе иницира подобрување на развојот во регионот е Бизнис инкубаторот во Берово. Поддршката за функционирање БИБ ќе го подобри претприемачкиот дух во заедницата ќе им помогне на младите лица да отпочната свој бизнис, воведување на нови технологии, промоција и обуки за неговите членови, поттикнување на прекуграничната соработка во координација со локалната самоуправа, АВРМ, регионалните институции и други заинтересирани страни. Поддршката во развојот на МСП и претприемништвото е планирана да се реализира преку следниве активности:

- Модели на соработка со МСП, НВО, фондации и заинтересирани групи на граѓани

2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг (заедничко општинско настапување и учество на саеми и други форми на презентација на општината и стопанството). Настапот на саеми надвор од општината како и организација на општински саеми би се реализирала по пат на меѓусебно партнерство.

Предвиден буџет 0.00 ден

2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и знаења (организација на обуки за информирање, едуцирање, доквалификации или преквалификации на човечките ресурси во стопанството).

Предвиден буџет 0.00 ден

2.2.3. Поддршка на активностите за изградба на Технолошко-индустриско развојната зона (ТИРЗ)

Предвиден буџет 0.00 ден

2.2.4. Формирање на постојано работно тело „Економски совет“ при ЕЛС општина Берово

Предвиден буџет 30.000.00 ден

2.2.5. Поддршка на Бизнис инкубатор Берово (БИБ), годишни активности и реализација на предвидени планови врз основа на член 10 и член 25 од Статутот на фондацијата „Бизнис инкубатор“-Берово

Предвиден буџет 470.000.00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.2. 500.000.00 ден.

2.3. Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на локалниот економски развој

Искористувањето на природните ресурси во функција на локалниот економски развој, согласно стратегиите развој на Општина Берово, треба да се темели на рационалната употреба на расположливите ресурси преку следниве активности:

2.3.1. Поттикнување на брендирање на производи и услуги во локалната економија согласно препораките и законската регулатива, а во соработка со Секторот за маркетинг и квалитет на земјоделските производи, Одделението за стандарди и квалитет на земјоделските производи при МЗШВ и подрачната единица во општина Берово.

Активноста предвидува отпочнувсње на процесот за идентификација на локалните производи и услуги и информативно-консултативни и едукативни работилници со индивидуални земјоделци и локалните производители за заштитена ознака на потекло, географска ознака и традиционални специјалитети преку веќе етаблираниот бренд „Малеш“ или Беровско (јагне, сирење, компир, слива, мед и т.н.). Врз база на ваквите подготвителни активности ќе се поттикната проекти за локално брендирање на производи и услуги со заштитени ознаки за квалитет како што се сирење, мед, компир, слива и други производи кои се препознатливи во регионот и пошироко. Целта на оваа активност е искористување на мерката за финансиска поддршка преку АФПЗРР.

Предвиден буџет

0.00 ден

2.3.2. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за искористување на средствата од ИПАРД програмата како и за средствата од АФПЗРР.

Едукативните семинари ќе ги опфатат сите три Мерки од ИПАРД програмата и тоа:

- **Мерка 101** - Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно реструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија,
- **Мерка 103** - Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи,
- **Мерка 302** - Диверзификација и развој на руралните економски активности и развој на руралниот туризам.

Семинарските и едукативни работилници за подигање на капацитетите на потенцијалните корисници ќе се организираат преку предавања на експертите од МЗШВ, а во соработка со одделението за локален економски развој, за конкретни разработки на Условите за аплицирање и подготовка на проекти.

Предвиден буџет

0.00 ден

2.3.3. Поддршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни планови, уредување на туристички и излетнички локалитети во руралните области. (обнова на електрична мрежа, пристапни патишта до 1 км, уредување на простор, обнова на водоводни инсталации и др). Зафатите би се реализирале преку **кофинансирање на проектите** со средства од АФПЗРР и други агенции.

Предвиден буџет

0.00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.3.

0.00 ден.

2.4. Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки

Еден од најважните аспекти за развој на локалната економија е поттикнувањето на партнерствата и зајакнување на стопанството преку воведување на стимулативни мерки.

Согласно Стратегиите за развој на Општина Берово и стратешките цели во делот на локалната економија од развојниот акционен план, предвидено е да се реализираат:

2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на алтернативни форми на туризам-Малешевијата на дланка и поддршка на Форест фест
(Понуда, храна, активности, сместување).

Саемот во организација на Општина Берово, треба да овозможи презентација на целокупната понуда во сегментот на алтернативните форми на туризмот како стопанска гранка која што најнепосредно носи економски бенефит на најширок круг на семејства и граѓани на општината. Веќе една деценија наназад ова е најбзорастечкиот сегмент во туризмот на глобално ниво. Воедно тоа ќе представува и вистинска можност за воспоставување на меѓусебни мрежи и асоцијации за соработка и заеднички настап на хотелиерите, туристичките организации, туроператори и даватели на услуги, а ќе се реализира како **тродневна** содржина:

- **Традиционална култура, обичаи, манифестации и фолклор**
- **Етно работилница:** Традиционална облека храна обичаи и др,
- **Малешевијата на дланка,** продажен дел на ракотворби, сувенири и еколошки производи (здрава храна),
- **Презентација на традиционалната кујна од малешевијата**
- **Изработка на дрвени еко тезги**

Предвиден буџет 0.00 ден

2.4.2. Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји членки на ЕУ во функција на искористување на средства од ЕУ фондови (Програма Европа за граѓаните и др.). За реализација на овие активности е неопходно да се организираат работни посети како на представници на Општината Берово во други општини така и на нивните представници кај нас.

Предвиден буџет 0.00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.4: **0.00 ден.**

2.5. Средства за учество во имплементација на проекти

Според утврдените правила при аплицирање за одредени проекти, во зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како прв услов за аплицирање за одреден проект. Секој донатор определува посебни услови кои локалната самоуправа треба да ги обезбеди како составен дел од апликацијата за соодветниот проект. Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во следните области:

2.5.1. Партиципација во реализација на проекти со посебен акцент за ИПА фоондовите преку проектот „Обновување на природата за подобар квалите на животот “IPA Cross-Border Programme-2007CB16IPO007-2 за кој средствата се рефундираат после извршена ревизија и одобрување за прифатливи трошоци.

Предвиден буџет 8.054.563.00 ден

2.5.2. Партиципација, односно сопствено учество на Општина Берово за аплицирање и реализација на **регионални проекти** во рамките на Источниот Плански Регион согласно Законот за рамномерен регионален развој и Годишната програма за финансирање на регионални проекти на Бирото за регионален развој.

Предвиден буџет 300.000.00 ден

2.5.3. Зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини од Република Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за **меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект.**

Предвиден буџет 0.00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.5. 8.354.563.00 ден.

2.6. Други оперативни расходи и договорни услуги

За реализација на активностите на Програмата за подршка на локалниот економски развој за 2014 година, потребни се средства кои се наопходни за реализација на договори за одредени услуги со правни или физички лица или хонорари без кои не би можеле да се реализираат предвидените содржини во 2014 год.

2.6.1. Договорни обврски за Изработка на Стратегија за одржлив развој на Општина Берово (2014 - 2017)

Предвиден буџет 75.000.00 ден

2.6.2. Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 за спроведување на Политиката за квалитет, која е дел од целокупната работна политика на институцијата и е заснована на воспоставување, примена и одржување на работен систем и на принципот за унапредување со квалитетот. Целта е потполно задоволување на барањата од стандардот ISO 9001:2008, потребите и очекувањата на корисниците, со став за континуирано подобрување на системот за управување со квалитетот и зголемување на **ефективноста и ефикасноста на комплетното работење на институцијата.**

Предвиден буџет 300.000.00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.6. 375.000.00 ден.

2.7 Подготовка на проекти

Успешноста и реализацијата на зацртаните проектни активности на вработените во одделението за Локален економски развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната обученост и стручност, затоа е неопходно континуирано подигнување на капацитетите на човечките ресурси во одделението за ЛЕР и приближување кон европските стандарди.

Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирана е да се оствари преку:

2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции

Предвиден буџет 50.000.00 ден

2.7.2. Превод на проектна документација и стручна литература

Предвиден буџет 50.000.00 ден

2.7.3. Консултантски услуги за специфични проектни активности

Предвиден буџет 300.000.00 ден

Вкупно планиран буџет за 2.7: 400.000.00 ден.

ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА 2014: 9.859.563,00 ден

3. Рекапитулар

**НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2014 ГОДИНА**

Бр	Активност	Опис	Износ - Планирано МКД
2.1.	Операционализација на стратегијата за одржлив развој преку партиципативно учество на заедницата	2.1.1 Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локалниот економски развој согласно стратегијата за развој со вклучување на МЗ, МСП, НВО преку модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните за 2014 година	200.000

		2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата	30.000
	Вкупно 2.1.		230.000
2.2.	Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото	2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг (учество на саеми и други форми на презентација на општината и стопанството)	/
		2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и знаења (организација на обуки за информирање, едуцирање, доквалификации или преквалификации на човечките ресурси во стопанството)	/
		2.2.3. Поддршка на активностите за изградба на Технолошко-индустриско развојната зона (ТИРЗ) во општина Берово	/
		2.2.4. Формирање на постојано работно тело „Економски совет“ при ЕЛС општина Берово	30.000
		2.2.5. Поддршка на Бизнис инкубатор Берово (БИБ), годишни активности и реализација на предвидени планови	470.000
	Вкупно 2.2.		500.000
2.3.	Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на локалниот економски развој	2.3.1. Поттикнување на брендирањето на производи и услуги во локалната економија, а во соработка со МЗШВ бренд „Малеш“ и земјоделските здруженија.	/
		2.3.2. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за искористување на средствата од ИПАРД програмата како и за средствата од АФПЗРР - Мерка 101 - Мерка 103 - Мерка 302	/

		2.3.3. Поддршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни планови, уредување на туристички и излетнички локалитети во руралните области. (обнова на електрична мрежа, пристапни патишта до 1км, уредување на простор, обнова на водоводни инсталации и др). Зафатите би се реализирале преку кофинансирање на проектите со средства од АФПЗРР и други агенции.	/
		Вкупно 2.3.	0
2.4	Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки	2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на алтернативни форми на туризам-Малешевијата на дланка, Форест фест	/
		2.4.2. Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји членки на ЕУ) исклучиво во функција на користење на средства од ЕУ фондови.	/
		Вкупно 2.4.	0
2.5.	Средства за учество во имплементација на меѓународни проекти	2.5.1. Партиципација во реализација на проекти „Обновување на природата за подобар квалитет на животот“ IPA Cross-Border Programme - 2007CB16IPO007-2	8.054.563
		2.5.2. Партиципација односно сопствено учество на Општина Берово за аплицирање и реализација на регионални проекти во рамките на Источниот Плански Регион	300.000
		2.5.3. Зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини од Република Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект.	/
		Вкупно 2.5.	8.354.563
2.6.	Оперативни расходи и договорни услуги	2.6.1. Договорни обврски за Изработка на Стратегија за одржлив развој на Општина Берово (2014 - 2017)	75.000
		2.6.2. Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 за спроведување на Политиката за квалитет	300.000
		Вкупно 2.6	375.000
2.7.	Подготовка на проекти	2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции	50.000
		2.7.2. Превод на проектна документација и стручна литература	50.000
		2.7.3. Консултантски услуги за специфични проектни активности	300.000
		Вкупно	400.000
		ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА 2014	9.859.563,00

Број 07- 2541/1
17.12.2013 год.
Берово

Совет на општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година

Се објавува Програма за за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година, бр.07-2542/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/12
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 140, став 2 од Деловникот на Советот на Општина Берово (Сл.гласник на Општина Берово бр.18/2007), член 19, став 11, член 42 а, член 42 б и член 73 од Статутот на Општина Берово (Сл.гласник на Општина Берово бр.13/2002, 18/2007), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17 . 12 . 2013 година донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година

ВОВЕД

Односите со јавност се дефинираат како функција на менаџментот која ги евалуира ставовите на јавноста, ги идентификува политиките и процедурите на институцијата кои се од јавен интерес и изработува и извршува акциони планови и програми кои водат кон јавно прифаќање и разбирање на она што е пласирано.

Дефиницијата, всушност, објаснува процес кој се состои од три фази:

- определување и евалуирање на ставовите на јавноста,
- идентификување на политиките и процедурите на институцијата кои се од јавен интерес, и
- развој и извршување на комуникациски планови и програми, дизајнирани за да се влијае врз разбирањето и прифаќањето на пораките од страна на јавноста.

Врз основа на востановените практики на комуникација со јавноста и вклучувањето на сите сегменти од локалната самоуправа и општинската администрација која работи на различни области на надлежност, во 2014 година, комуникацијата со јавноста ќе ја задржи динамиката од претходната година.

Развојот на меѓународната соработка на планот на евроинтеграциите, вмрежувањето и зајакнувањето на постојните врски со збратимените градови и градовите пријатели, како и проектните партнери од европските земји е континуирана заложба на Општина Берово. Реализацијата на взаемни активности и проекти и проширувањето на листата на партнери во минатите години потврди дека меѓународната соработка

може да претставува солидна основа за градење на врски помеѓу граѓаните и реализација на конкретни активности.

Односите со јавност делуваат на внатрешната јавност, а тоа се вработените во Општината, стручните лица и другите соработници, и на надворешната јавност (медиуми, граѓани, стопански комори, други стопански субјекти и бизнис асоцијации, деловна мрежа, меѓународни организации и институции).

Внатрешните комуникации ги опфаќаат сите видови на формални и неформални комуникации кои се одвиваат во рамки на Општината на различни нивоа, а чија главна цел е постигнување подобра ефикасност во работењето и остварување на стратешките цели. На елементарно ниво, стратешката цел на внатрешните комуникации е да им ги обезбеди основните информации на вработените со цел тие да можат успешно да ги извршуваат своите работни задачи и на тој начин да придонесат во постигнувањето на програмските и стратешките цели на институцијата, но и да му овозможат на менаџментот да го добие потребниот фидбек од вработените за да ги донесе вистинските одлуки.

Во поширока смисла, со успешните внатрешни комуникации се воспоставува култура на заедничко делување според јасни правила, кои важат подеднакво за сите во Општината а кои на долг рок ја зголемуваат мотивираноста на вработените и продуктивноста во работењето и го подобруваат угледот на Општината. За да се остварат саканите ефекти во сферата на организационото однесување, е обезбедува активно, а не пасивно однесување на вработените.

Надворешните комуникации се дефинираат како планиран и траен напор за воспоставување и одржување на наклоност и разбирање помеѓу Општината и целата надворешна јавност. Генерално гледано, односите со надворешната јавност се одлучувачки фактор за нејзиниот успех и истите имаат поширок спектар на делување отколку публицитетот, со оглед на тоа дека главна цел им е да влијаат на формирање на позитивен став за Општината.

Задачата на односите со надворешната јавност не е само да се обезбедат податоци и да се објават соопштенија за јавност, туку подразбира и следење на повратната реакција на јавното мислење, а пред се мислењето на целната јавност. Целта на односите со јавноста е да се спознае важноста на поволниот став на јавноста и неговото влијание врз успешноста на работата на Општината и натамошно зајакнување на корпоративните односи и промотивните односи со јавноста.

ОПРАВДАНОСТ

Барањата на системот за управување со квалитет базиран на меѓународниот стандард ISO 9001-2008 стандард за управување со квалитет налагаат постојано подобрување на планот на внатрешната комуникација на администрацијата и надворешната комуникација со граѓаните. Програмскиот пристап во оваа специфична област овозможува континуирано следење и анализа на комуникацијата со јавноста, зајакнување на капацитетите за промоција на Општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на задоволство на корисниците на услугите.

Што се однесува до меѓународната соработка, во 2014 година, ќе се насочи на интензивирање на активностите на Градоначалникот на Општина Берово, Советот на Општина Берово и општинската администрација, со особен фокус на учество на саемски манифестации и привлекување на интересот на странски инвеститори кон Општина Берово.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Зајакнување на комуникацијата со медиумите и граѓаните, промоција на Општината и овозможување на учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на локалната заедница.

Зголмување на нивото на информираност на целата јавност за тековните работи, начинот на функционирање и предизвиците со кои се соочува локалната самоуправа. Искористување на предностите на меѓународните мрежи на градови и реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.

ЦЕЛИ:

- Учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на локалната заедница,
- Зајакнување на капацитетите за комуникација со медиумите,
- Зајакнување на капацитетите за промоција на Општината,
- Искористување на повратните информации од граѓаните за примена на принципот на постојано подобрување,
- Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на Општина Берово со фокус на развојот на економијата, туризмот и заштитата на животната средина,
- Продлабочување на соработката со меѓународните граѓански организации,
- Реализација на заеднички активности и проекти од локално и регионално значење,
- Зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во меѓународните активности на Општина Берово,
- Зајакнување на учеството на локалните установи во меѓународните активности на Општина Берово,
- Зајакнување на абсорпционите капацитети за користење на ЕУ фондовите.

Финансиска спецификација на активностите од Програмата за комуникации и односи со јавност

Реден Број	Опис на активност	Средства од Буџетот на Општина Берово	Единечна цена/ Број на примероци	Временска рамка	Вкупно средства
1.	Изработка и печатење на брошури	33.000,00	33/1000	Континуирано, во текот на годината, во зависност од потребите	33.000,00
2.	Изработка и печатење на флаери	6.090,00	2.9/2100	Континуирано, во текот на годината, во зависност од потребите	6.090,00
3.	Изработка и печатење на општински весник	12.300,00 x 6 месеци (на секои 6 месеци еднаш)	8.2/1500	Весникот се планира да се издава еднаш на шест месеци во 1500 примероци, 2 месеци во текот на една календарска година	24.600,00
				Согласно досегашните практики, се склучува годишен	

4.	Емитирање на аудио спотови на локално радио	20.000,00	/	договор за радио покривање на активностите на Општина Берово со трговско радио друштво	20.000,00
5.	Реализација на активности во рамки на Програмата за децентрализирана соработка со регионот Долна Нормандија, Република Франција	30.000,00	/	Континуирано, во текот на годината, во зависност од потребите	30.000,00
6.	Изработка на промотивен материјал -еколошки кеси, -папки, -календари	19.800,00 36.000,00 15.800,00	-9.9/2000 -18/2000 -79/200	Континуирано, во текот на годината, во зависност од потребите	71.600,00
7.	Непредвидени трошоци	20.000,00	/		20.000,00
				ВКУПНО:	205.290,00

ОДРЖЛИВОСТ

Практиката за флексибилност на програмата е потврдена во голем број Општини во Македонија. Во прилог на одржливоста на програмата оди и нејзиното влијание и дисеминација како добра практика низ општините кои веќе ја имаат и работат по неа. За нејзина одржливост во голема мера ќе придонесат Градоначалникот, Советот на Општината, граѓаните со следењето на работата на Општината, реакциите, коментарите, предлозите и идеите.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста, како и меѓународната соработка во 2014 година претставува континуитет на процесите за зајакнување на капацитетите на Општината во овие области. Вклучувањето на сите наведени механизми за комуникација со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година оди во прилог на генералниот пристап на програмата и овозможува користење на овие механизми од страна на сите актери на одржливиот развој на локалната заедница.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Берово.

Бр.07-2542/1
17.12.2013 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2543/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/13
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на чл. 17, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (*Сл. весник на РМ* бр. 24/08), чл. 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа, (*Сл. весник на РМ* бр. 5/02) и чл. 73 од Статутот на Општина Берово, (*Сл. гласник на Општина Берово* бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год, донесува:

ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ЗА 2014 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО

I. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. Изработка на Генералниот Урбанистички План на Берово - со проширување на **Зона за мало стопанство и Лесна индустрија,**

Граници на планскиот опфат:

- југ и југоисток - Регионалниот пат Р523, Берово - Струмица;
- север - Граници на катастарски парцели во широчина до 100 метри, паралелно со регионалниот пат Р1310, Берово-Радовиш, од раскрсницата према село Владимирово;
- запад - катастарска граница на парцела во Државна сопственост и дел од парцелата во широчина од 150 метри во однос на регионалниот пат Р1302, Берово - Струмица;

вклучувајќи ги измените на Генералниот урбанистички план на Берово, на намената на површините за одредени локалитети: "Етно парк", "Спортски комплекс", "Основно училиште", "локации од јавен интерес", "Туристички локалитет", "АРМ", "ПП Дом", и др.

Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН

Големина на плански опфат: 280.0 Ха

(План во завршна фаза, предаден на финална Согласност од МТВ Скопје, пред усфојување од Совет на О.Берово);

II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. Ревизија на Деталниот Урбанистички план на Берово по зони од 3 Ха. до 10 Ха., во зависност од потребите на граѓаните;
 - Измена и дополна на ДУП за локалитет на централното градско подрачје „Плоштад“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- север - улица Илинденска;
- југ - улица Цветан Димов;
- исток - улица Страшо Пинџур;

- Запад - улица Маршал Тито;

Големина на плански опфат: 3,50 ха
Фаза: НАЦРТ ПЛАН;

План во изработка

- Измена и дополна на ДУП на Берово - **Кеј Брегалница** - десна страна;

Граници на планскиот опфат:

- север - улица Паруца до река Брегалница;
- југ - улица Мирче Ацев и 23-ти Август до река Брегалница;
- исток - улица Маршал Тито и Моша Пијаде;
- Запад - Река Брегалница;

Големина на плански опфат: 11,0 ха
Фаза: НАЦРТ ПЛАН;

План во изработка

- Измена и дополна на ДУП на Берово за локалитет „**Стара гимназија**“;

Граници на планскиот опфат:

- од Исток - улица “Дамјан Груев”;
- од Запад - улица “Маршал Тито”;
- од Север - новопредвидена улица, и;
- од Југ - улица “Дамјан Груев”;

Големина на плански опфат: 3,50 ха
Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН;

План во изработка

2. Детален урбанистички план на Берово, за локалитет „**Етно парк - Етно село**“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- северо исток - улица Маршал Тито;
- југ - катастраски парцели по граница на ГУП;
- северо запад - Граница на ГУП од манастир Св.Архангел Михаил до ул.15-ти Корпус;
- југо запад - улица 15-ти Корпус;

Големина на плански опфат: 6,50 ха
Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН;

План во изработка

3. Детален урбанистички план на Берово, за мало стопанство и сервиси, за лок. „**Исхрана**“ во Берово;

Граници на планскиот опфат:

- север - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;
- југ - по улиците новопредвидена како спој на ул. Маршал Тито и Неретва;
- исток - улица Маршал Тито;
- Запад - улица Неретва;

Големина на плански опфат: 4,50 ха
Фаза: НАЦРТ ПЛАН,

План во пред добивање на завршна Согласност од МТВ Скопје

4. Детален урбанистички план на Берово, за градска зона „**Мало Стопанство** - влезна партија во Берово, согласно проширувањето со ГУП на Берово за овој локалитет;

Граници на планскиот опфат:

- север - пристапна Улица - Граница на ГУП Берово;
- југ - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;

- исток - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;
- Запад - река Брегалница;

Големина на плански опфат: 10,50 ха

План во пред добивање на завршна Согласност од МТВ Скопје; Фаза: НАЦРТ ПЛАН,

5. Детален урбанистички план на Берово, за лесна индустрија, за лок. „Алкалоид“ во Берово, согласно проширувањето со ГУП на Берово за овој локалитет;

Граници на планскиот опфат:

- север - Граница на ГУП Берово;
- југ - новопредвидена улица Којова Ливада;
- исток - улица Којова ливада
- Запад - Регионален пат Р1302, Берово - Струмица;

Големина на плански опфат: 10,50 ха

План во изработка Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН,

III. УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Донесување на Урбанистичка документација за село - **Владимирово;**

Големина на плански опфат: 35,20 ха

2. Донесување на Урбанистичка документација за село - **Русиново;**

Големина на плански опфат: 73,50 ха

3. Донесување на Урбанистичка документација за село - **Ратеве;**

Големина на плански опфат: 37,70 ха

4. Донесување на Урбанистичка документација за село - **Двориште;**

Големина на плански опфат: 25,50 ха

Планови во изработка Фаза: ПРЕДЛОГ ПЛАН,

IV. УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - за **туристичка населба „Абланица“;**

2. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - **Граничен премин „Клепало“, со Р.Бугарија;**

3. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - за **туристичка населба „Обозна“;**

4. Донесување на Урбанистичка документација за **туристичка развојна зона и авто кампови;**

5. Донесување на Урбанистичка документација вон населено место - за **стопански и туристички комплекси на државно или приватно земјиште**, од интерес на општината или јавен интерес, надвор од урбанистичките опфати на градот и населените места во Општина Берово (за Локална Урбанистичка Планска Документација);

Финансирањето на урбанистичките планови го врши Општината Берово, од средства предвидени со Буџетот на Општината, а кои средства се предвидени во Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, а предвидено е и самофинансирање во делови од измените на ДУП на Берово, и за одредени локалитети за туристичките населби, од заинтересираните физички и правни лица, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Примерок од годишната програма за изработка на урбанистички планови што ја донесува Општината Берово, се доставува до Министерството за транспорт и врски, Сектор за уредвање на просторот по нејзиното донесување и излегување во службен

гласник на Општина Берово, согласно членот 9 од Правилникот за поблиска содржина и начинот за графичката обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на просторните и урбанистички планови.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ за 2014 год.

НАЗИВ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН	Ха	ЦЕНА	СУМА	ВКУПНО
----------------------------	----	------	------	--------

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Измена и дојолна на ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН на Берово				
Изработка на ГУП Берово и проширување со	12,9	9.000,00	116.100,00	
зона за Мало стопанство и Лесна индустрија	55	15.375,00	845.625,00	40%
	67,9		961.725,00	384.690,00

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Измена и дојолна на ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН на Берово - ѝарцијални измени				
ДУП за централно подрачје - плоштад	3,5	24.000,00	84.000,00	
ДУП за десна страна на Кеј Брегалница	11	24.000,00	264.000,00	
ДУП за Етно парк - Етно село	6,5	24.000,00	156.000,00	
Мало стопанство и сервиси (лок. Исхрана)	4,5	24.000,00	108.000,00	
Мало стопанство - Влезна партија	10,5	24.000,00	252.000,00	
Стара гимназија	3,5	24.000,00	84.000,00	40%
	48		948.000,00	379.200,00

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО

Урбанистички План за Село				
Владимирово	35,2	6.865,00	241.626,00	
Русиново	73,5	6.865,00	504.547,00	
Ратеве	37,7	6.865,00	258.790,00	
Двориште	25,5	6.865,00	175.037,00	
	171,9		1.180.000,00	1.180.000,00

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Урбанистички план вон населено место - Беровско езеро	90	16.400,00	1.476.000,00	
---	----	-----------	--------------	--

Урбанистички план вон населено место - Абланица	70	16.400,00	1.148.000,00	20%
	160		2.624.000,00	524.800,00
			ВКУПНО	2.468.690,00

Бр. 07-2543/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2544/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/14
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), и чл. 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/120), Советот на Општина Берово, на седницата одржана на ден 17.12.2013 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2014 ГОДИНА

Вовед

- **Општ дел**

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште во атарот на Општина Берово, донесува Советот на Општина Берово.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес и го врши општината.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

На територијата на Општина Берово, се стационарани осум населени места, Митрашинци, Будинарци, Мачево, Смојмирово, Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, и седиштето на општината Берово. Населените места Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, се покриени со Урбанистичка документација за село, на претходно изработена УДНМ, а за селата Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, постои само Општ акт за населено место, по кои согласно законските прописи се издава документација за градба.

За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година. Во досегашниот период направени се неколку измени и дополнувања на основниот ДУП на Берово, како и поединечни измени со Архитектонско-Урбанистички проекти, во согласност со законските можности за измена на планот.

За туристичката населба „Суви Лаки“, во атарот на село Русиново, на регионалниот пат Р523 Берово-Струмица, изработен и усфоен е „Урбанистички план вон населено место“ за тур.населба Суви Лаки, во 2008 година, како измена на основата на стариот план за Суви Лаки од 1979 година. Во тек на изработка е уште еден Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Беровско езеро“, околу вештачката акумулација на Ратевска река во атарот на Берово, кој е во завршна фаза на изработка, како и започната изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Абланица“, близу Берово.

Со донесувањето на „Урбанистичкиот план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“, околу вештачката акумулација на Ратевска река во атарот на Берово, од Советото на Општина Берово со бр. 07-1291/1 од 06.07.2012год, а по добиената согласност од Министерството за транспорт и врски, со бр. 16-10053/2 од 23.05.2012 год, се створени условите за отуѓување на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во опфетот на оваа туристичка наслеба, а во функција на развојот на туризмот во Малешевијата.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со „Урбанистичкиот план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“, и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Урбанизирани се десетина простори, надвор од урбаните опфати на овие места, со помош на Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, каде на повеќе места во опфатот на оваа урбанизација, се влезени и делови од околно држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и комплекси за производствени дејности.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

• **Просторен опфат и предмет на Програмата**

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Берово, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2012 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште изработена мапа општината со локации на државното градежно земјиште.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои се издава одобрение за градење.

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети:

1. Берово,
2. Мачево,
3. Смојмирово,
4. Будинарци,
5. Митрашинци,
6. Русиново,
7. Ратево,
8. Двориште,
9. Владимирово,
10. Локалитет „Беровско Езеро“,
11. Локалитет „Суви Лаки“,
12. Локалитет „Абланица“,
13. ЛУПД на повеќе локалитети, за туристички и производни комплекси;

- Населените места -Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, со усфоена Урбанистичка документација за село;
- Населените места -Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, со донесен Општ акт за населено место;
- За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година;
- Урбанистички план вон населено место за туристичка населба Суви Лаки, усфоен во 2008 година;
- Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Беровско езеро“, во завршна фаза на донесување, пред Согласност од Министерство за транспорт и врски;

- Урбанистички план вон населено место за туристичка населба „Абланица“, план во изработка;
- Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, на повеќе места во опфатот на Општината, каде со овој начин на урбанизација, се влезени и делови од околно држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и комплекси за производствени дејности.

- **Основи за изработка на Програмата**

- **Законски основ**

- Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011) и чл. 73 од Статутот на Општина Берово (Сл. Гласник бр. 13/02 и 18/07)

- **Основни плански документи**

- Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- **Стратегија за одржлив развој** на Општина Берово за плански период од **2006 до 2011 год**, која на прво место го става развојот на туризмот во општината, со Визија: Општина Берово - посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и културен развој, развиена урбана и рурална инфраструктура и чиста и здрава животна средина
 - **Стратегија за локален економски развој** на Општина Берово за **плански период од 2006 до 2011 год**. (продолжена до 2015 год) во склоп на **Стратегијата за одржлив развој** на Општина Берово.
 - **Локален еколошки акционен план** за Општина Берово за плански период од 2004 до 2010 год. **Цели на ЛЕАП-от:**
 1. Одредување, проценка и рангирање на Еко проблемите во општината врз основа на релативен ризик по човечкото здравје, животната средина и квалитетот на живеењето.
 2. Создавање на ЛЕАП кој ќе ги одреди спечифичните стратегии и активности за намалување на најсериозните ризици во средината.
 3. Подобрување на севкупните еколошки услови во општината и штедење на пари на на жителите преку нискобуџетски стратегии и добри резултати со најмали трошоци.
 4. Промовирање на јавна свест, разбирање и одговорност за заштита на животна средина и зголемена јавна поддршка за еколошки инвестиции.
 5. Зајакнување на можностите, како на локалната самоуправа за управување со еколошките програми и имплементирање на еколошките програми, вклучувајќи ја нивната способност за привлекување на странски финансиски средства.
 - **Стратегија за развој на еко-туризмот** во Општина Берово за плански период од **2005 до 2010 год**, со Визија: Берово да биде омилено место за одмор и рекреација на многу странски и домашни туристи, со развој на туризмот и економијата, со збогатување на туристичката понуда во општината.
 - **Стратегија за рурален развој** на Општина Берово за плански период од 2008 до 2013 год, со Визија: Општина Берово – посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и културен развој, развиена инфраструктура и чиста и здрава животна средина, и цел: Постигнување одржлив развој на руралните подрачја.
 - **Регионален Туристички акциски план** за Општините Берово, Пехчево и Делчево, односно за регионот Малеш-Пијанец, за плански период од 2008 до 2013 год. со главна цел: развој на регионален планински туризам заснован од Визијата за туризмот : "Регионот Малеш-Пијанец -претпознатлива еколошка чиста средина, со природни

реткости, развиена туристичка инфраструктура со разновидна туристичка понуда и традиционална храна.“

- **Локален акциски план за вработување** на Општина Берово за плански период од 2009 до 2010 год, со акцент на Локалната стратегија за вработување, за развивање на локалниот економски развој преку локалните политики за вработување, со план на имплементација.
 - **Генерален урбанистички план** на Берово, за плански период од **2001 до 2011 год**, со дефинирана градска зона за Мало стопанство, усфоен од Советот на општина Берово, со бр. 0701-25 од 28.02.2001 год, со Согласност од МТВ со бр. 13-3171 од 23.03.2001 год,
 - **Детален урбанистички план на Берово**, донесен со Одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год, и продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година, со Одлука бр. 08-285 од 17.10.1997 год, **Детален урбанистички план за населба Ширината**, со Одлука бр. 08-297 од 24.10.1996 год, **Детален урбанистички план за градска зона за Мало стопанство**, со Одлука бр. 08-292 од 21.12.1995 год, со Согласност од МТВ бр. 16-3750/95 од 04.07.1996 год, како и **Измена и дополна на ДУП за Стара чаршија во Берово**, усфоена со Одлука бр. 07-2076/1 од 14.10.2010 год, и **Измена и дополна на ДУП Берово-Кеј Брегалница Лева страна**, усфоена со Одлука бр. 07-2511/1 од 15.11.2011 год;
 - **Урбанистички планови за населените места** и тоа: **Урбанистичка документација за селата** Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, донесени со Одлука бр. 07-230/1, 2, 3, и 07-231/1 од 27.02.2006 год, и **Општ акт за населени места кои немаат урбанистичка документација**, (без графичка подлога), за Владимирово, Русиново, Ратеве и Двориште, од 1999 година;
 - **„Урбанистички план вон населено место“** за туристичка населба **„Беровско езеро“** донесена со Одлука бр. 07-1291/1 од 06.07.2012 год;
 - **Програма за изработка на урбанистички планови во 2013 година**, усфоена од Совет на Општина Берово со бр. 07-2531/1 од 26.12.2012 год;
 - **Плански програми за изработка на урбанистичка документација за индустриски зони** во Општина Берово: **Измена и дополна на Генерален урбанистички план** на Берово, за плански период од 2010 до 2020 год (план во изработка пред усфојување), со дефинирање на нова површина со намена Г2 и Г3, за Мало стопанство и лесна индустрија.
 - **Други стратешки документи:** Отпочнати **Измени и дополни на ДУП на Берово**, по урбани блокови за зони предвидени за становање со јавни и станбено-деловни објекти, на четири локалитети во Берово: Етно парк, Туристички локалитет Јуовец, Кеј Брегалница и Централното градско подрачје во Берово, и Изработена урбанизација со изработна на **ЛУПД** за Стопански и Туристички комплекси со зафатени површини од парцели во државна сопственост.
- **Лица вклучени во изработка на Програмата**
 - **Мишо Догазански**, дипломиран градежен инженер, Раководител на одделението за урбанизам, Раководител на проектниот тим за изработка на Програмата;
 - **Анита Пуреовска**, дипломиран правник, помлад соработник за административно правни работи, член на проектниот тим за изработка на Програмата;

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на Програмата

- Општи цели на Програмата
 - Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој на населените места.

- Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
 - Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно усфоената урбанистичка документација за населените места, а со тоа да придонесат за развој на своето населено место, преку користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.
2. **Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата** (групирани по урбанистички план)
- **Листа на градежни парцели** што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет,
 - **Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање** во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на градежните парцели,
 - **Детален преглед на градежни парцели** (групирани по предвидена активност),
- А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање**

Табела со следните информации:



- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коэффициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и
- Вкупна почетна/утврдена цена.


1. Табеларен преглед со нумерички показатели на ниво на градежни парцели во градот Берово согласно важечкиот ДУП на Берово.

„Детален Урбанистички план на Берово“

**Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата
Листа на парцели - предмет на јавно наддавање**

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА СУВИ ЛАКИ - БЕРОВО									
Број на парцела	Класа на намена	Површина на парцела м2	Површина за градба м2	Бруто развиена површина м2	Катност	Висина на венец м'	Процент на изграденост %	Коэффициент на искористеност К	Потребни паркинг места
БЕРОВО									
3,9	B3	7092	3540	10638	П+2	7,20	50	1,50	50
ГП 874	A2	5800	100	300	П+3 -П+5	7,20	35	1,20	30
ГП 1395	A1	430	100	300	П+1+Пк	7,20	23	0,70	2
ГП 1729	A1	450	100	300	П+1+Пк	7,20	22	0,66	2
ГП 3618	A1	320	100	300	П+1+Пк	7,20	32	0,94	2






ГП 1729

д.л. 6

М=1:1000



ГП 3618

д.л. 10

М=1:1000



2. Табеларен преглед со нумерички показатели на ниво на градежни парцели и плански опфат за туристичка населба „Суви Лаки“ - Берово:

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „СУВИ ЛАКИ“

2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата
Листа на парцели - предмет на јавно наддавање

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА СУВИ ЛАКИ - БЕРОВО									
Број на парцела	Класа на намена	Површина на парцела м2	Површина за градба м2	Бруто развиена површина м2	Катност	Висина на венец м'	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност К	Потребни паркинг места
БЛОК 1									
1.8	A1	1354	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
1.9	A1	2130	100	300	П+1+Пк	7,50	5	0,14	4
1.12	A1	640	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,47	4
1.13	A1	618	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,49	4
1.14	A1	870	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
1.15	A1	854	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
1.20	A1	630	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,48	4
1.33	A1	1275	100	300	П+1+Пк	7,50	8	0,24	4
1.36	A1	950	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
1.38	A1	1068	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,28	4
1.45	A1	557	100	300	П+1+Пк	7,50	18	0,54	4

1.46	A1	875	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
1.47	A1	683	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,44	4
1.51	A1	506	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,59	4
1.52	A1	865	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
1.65	A1	583	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,51	4
1.66	A1	744	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
1.67	A1	702	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,43	4
1.73	A1	713	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,42	4
1.74	A1	708	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,42	4
1.75	A1	802	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,37	4
1.76	A1	757	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
1.77	A1	826	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
1.79	A1	1964	100	300	П+1+Пк	7,50	5	0,15	4
1.8	A1	1354	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
1.9	A1	2128	100	300	П+1+Пк	7,50	5	0,14	4
1.88	A1	607	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,49	4
1.103	A1	954	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
1.105	A1	878	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
1.106	A1	867	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4

БЛОК 2

2.16	A1	492	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
2.39	A1	750	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
2.40	A1	596	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4
2.41	A1	660	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4
2.42	A1	736	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.43	A1	751	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.46	A1	622	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,48	4
2.48	A1	670	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4
2.50	A1	470	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,64	4
2.51	A1	610	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,49	4
2.64	A1	732	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.65	A1	732	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.66	A1	730	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
2.67	A1	1190	100	300	П+1+Пк	7,50	8	0,25	4
2.68	A1	793	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4
2.69	A1	880	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
2.70	A1	842	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.124	A1	900	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
2.125	A1	840	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.126	A1	844	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.127	A1	843	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
2.130	A1	906	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
2.131	A1	953	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
2.132	A1	1027	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,29	4

2.133	A1	1083	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,28	4
2.146	B1	1260	303	909	П+2	10,20	24	0,72	23
2.148	B2	4968	2117	6351	П+2	10,20	43	1,28	212
2.150	A1	892	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
2.154	A1	974	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
2.156	Д3	5916	2610	7830	П+2	10,20	44	1,32	78

БЛОК 3

3.7	A1	942	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
3.8	A1	895	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
3.10	A1	752	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
3.11	A1	884	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
3.12	A1	948	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,32	4
3.13	A1	1104	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.18	A1	1604	100	300	П+1+Пк	7,50	6	0,19	4
3.22	A1	1453	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,21	4
3.23	A1	1350	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
3.26	A1	1130	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.32	A1	725	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
3.34	A1	812	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,37	4
3.35	A1	707	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,42	4
3.38	A1	962	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
3.39	A1	1124	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.40	A1	962	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,31	4
3.41	A1	912	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
3.42	A1	890	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,34	4
3.43	A1	1014	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,30	4
3.44	A1	1183	100	300	П+1+Пк	7,50	8	0,25	4
3.45	A1	1126	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.51	A1	754	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
3.61	A4	7440	2320	6960	П+2	10,20	31	0,94	25
3.75	A1	748	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
3.76	A1	605	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4
3.81	A1	1112	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,27	4
3.82	A1	897	100	300	П+1+Пк	7,50	11	0,33	4
3.83	Д3	8240	1260	3780	П+2	10,20	15	0,46	38
3.85	A1	600	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4
3.89	B2	2560	767	2301	П+2	10,20	30	0,90	77
3.92	A1	734	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,41	4
3.93	A1	755	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4

БЛОК 4

4.1	A1	1536	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,20	4
4.12	A1	1160	100	300	П+1+Пк	7,50	9	0,26	4
4.38	A1	591	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,50	4

4.46	A1	1750	100	300	П+1+Пк	7,50	6	0,17	4
------	----	------	-----	-----	--------	------	---	------	---

БЛОК 5

5.14	A1	675	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,44	4
5.24	A1	750	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,40	4
5.37	A1	644	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,46	4
5.54	A1	830	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,36	4
5.56	A1	780	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4
5.57	A1	850	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
5.61	A1	1020	100	300	П+1+Пк	7,50	10	0,29	4
5.79	A1	760	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,39	4
5.80	A1	780	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4

БЛОК 6

6.14	A1	860	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,35	4
6.15	A1	752	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,39	4
6.17	A1	689	100	300	П+1+Пк	7,50	14	0,43	4
6.32	A1	484	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.33	A1	493	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
6.34	A1	483	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.37	A1	486	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.40	A1	508	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,59	4
6.41	A1	493	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
6.42	A1	483	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.43	A1	487	100	300	П+1+Пк	7,50	21	0,62	4
6.44	A1	493	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,61	4
6.45	A1	508	100	300	П+1+Пк	7,50	20	0,59	4
6.46	A1	1390	100	300	П+1+Пк	7,50	7	0,22	4
6.47	A1	780	100	300	П+1+Пк	7,50	13	0,38	4
6.48	A1	814	100	300	П+1+Пк	7,50	12	0,37	4
6.87	A1	644	100	300	П+1+Пк	7,50	16	0,44	4
6.88	A1	625	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,43	4
6.89	A1	625	100	300	П+1+Пк	7,50	17	0,43	4
6.94	A1	675	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,44	4
6.95	A1	665	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4
6.96	A1	672	100	300	П+1+Пк	7,50	15	0,45	4

Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се составен дел од оваа табе

3. Табеларен преглед со нумерички показатели на ниво на градежни парцели и плански опфат за туристичка населба „Беровско езеро“ - Берово

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „БЕРОВСКО ЕЗЕРО“

**2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата
Листа на парцели - предмет на јавно наддавање**

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА БЕРОВСКО ЕЗЕРО - БЕРОВО									
Број на парцела	Класа на намена	Површина на парцела м2	Површина за градба м2	Бруто развиена површина м2	Катност	Висина на венец м'	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност К	Потребни паркинг места
БЛОК 1									
1.163	A1	622	130	260	П+1+Пк	7,50	20	0,4	3
1.164	A1	423	130	260	П+1+Пк	7,50	34	0,68	3
1.166	A1	737	130	260	П+1+Пк	7,50	18	0,36	3
1.167	A1	696	130	260	П+1+Пк	7,50	19	0,38	3
1.194	A1	1553	130	260	П+1+Пк	7,50	8	0,16	3
1.196	A1	1443	130	260	П+1+Пк	7,50	9	0,18	3
1.197	B5	1590	795	3180	П+3+Пк	7,50	5	0,20	
1.200	B5	2219	1110	4438	П+3+Пк	13,50	5	0,20	
1.202	B5	2780	1390	5560	П+3+Пк	13,50	5	0,20	
1.203	B5	9966	4983	19930	П+3+Пк	13,50	5	0,20	
1.223	D3	12279	3684	7367	П+1	7,50	4	0,09	
1.224	D3	2895	868	1737	П+1	7,50	4	0,09	

БЛОК 2									
2.57	A1	872	150	300	П+1+Пк	7,50	17	0,34	3
2.79	A1	1239	192	384	П+1+Пк	7,50	15	0,3	3
2.81	A1	990	192	384	П+1+Пк	7,50	19	0,36	3
2.82	A1	1347	192	383	П+1+Пк	7,50	14	0,29	3

Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се составен дел од оваа табела.

Б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и
- Времетраење на закупот.

В. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и
- Времетраење на закупот.

Г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежната парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП)
- Заинтересирано правно лице (компанија),
- Предвидени услови за договорот.

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма

- **Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели**
 - Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање на целната група на инвеститори т.е. претпоставување на заинтересираните страни за купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.
 - Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор опфатен со урбанистичките планови.
 - Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи на државното градежно земјиште и идни инвеститори на објекти, односно претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.
- **Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали**
 - Идентификувањето на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, е преку разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од расположивите ресурси на општината, во однос на постоењето на претходно наведените можности за маркетинг промовирања.
- **Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата**

- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси, према заинтересираноста на граѓаните.
 - Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој турнус и кога би се реализирала објавата за тој турнус
 - **Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата**
 - Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а притоа запазувајќи го законскиот минимум на јавно огласување
 - Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.
 - **Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата**
 - Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето.
- 4. Динамика на реализација на Програмата**
- **Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси**
 - Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени со оваа годишна Програма за отуѓување т.е. давање под закуп, да бидат во два турнуси, за повеќе локалитети во општината (Берово, Суви Лаки, Беровско езеро).
 - Првиот турнус ги опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на туристичката населба „Суви Лаки“, КО Русиново, и би бил објавен во третиот квартал на 2011 година, додека пак градежните парцели што се наоѓаат во состав на градот Берово, и во состав на туристичката населба „Беровско езеро“, би биле објавени во четвртиот квартал на 2011 година.
 - **Пропишување на условите за надавање**
 - Определувањето на висината на депозитот за учество од мин. 10%, определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за учество, и пропишување на други обврски или наведување на останати релевантни информации во врска со надавањето, ќе го врши комисијата за спроведување на отуѓувањето на градежното земјиште во согласност со законските прописи од таа област.
 - **Лица надлежни за реализација на Програмата**
 - Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе биде надлежна за реализација на програмата.
- 5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)**
- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет, и во согласност со правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во Службен весник а издаден од Министерството за транспорт и врски.
-
- 6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)**

- Финансиските средства потребни за реализација на програмите се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните активности:
 1. Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште;
 2. Трошоци по основ на експропријација;
 3. Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица, и
 4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

7. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Берово.

Бр.07-2544/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
Преседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Програма за одржување на јавна чистота** **во Општина Берово за 2014 година**

Се објавува Програма за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година, бр.07-2545/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/15
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) и член 19 став 2 точка 15 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА **за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година**

1. Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во Општина Берово за 2014 година и тоа:

Вид и обем на работите што треба да се вршат, финансиските средства, временските рокови за извршување, динамика, начин на вршење на работите, одржување на постоечките и обезбедување на јавните санитарни јазли и поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавни површини и на отворените простори пред јавните објекти.

Согласно одредбите на Законот за јавна чистота, одржувањето на јавната чистота, собирањето на сметот и чистењето на снегот и ледот во зимски услови се дејност од јавен интерес од локално значење и претставува обврска на единиците на локалната самоуправа.

Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на отворени простори на јавни објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на општината го врши ЈПКР „Услуга“ - Берово.

2. Вид, обем, динамика и начин на извршување на работите

Одржувањето на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се врши на следниот начин:

2.1. Одржување на јавна чистота и метење на дел од улици и тротоари **еден ден во неделата** на:

- Ул. „Маршал Тито“ (од раскрсница со ул. „Партизанска“ до раскрсницата со ул. „Мирче Ацев“, - **понеделник**

- Ул. „23 Август“ (од плоштад „Димитар Беровски“ до раскрсница со ул. „Борис Кидрич“), - **среда**

- Ул. „Димитар Влахов“ (од ул. „23 Август“ до ул. „Ѓуро Салај“) - **петок**

- Ул. „Моша Пијаде“ од раскрсница „Моша Пијаде“ со „Партизанска“ до раскрсницата со ул. „23 Август“ - **понеделник**

- Ул. „Страшо Пинџур“ – од ул. „Илинденска“ до ул. „Цветан Димов“ - **четврток**

- ул. „Илинденска“ - од музеј на град Берово до раскрсница со ул. „Страшо Пинџур“ - **четврток**

- Ул. „Мирче Ацев“ - **петок**

2.2. Одржување на јавна чистота и метење на градски плоштад „Димитар Беровски“ прва, втора и трета фаза - седум дена во неделата

2.3. Одржување на јавната чистота и метење на центрите-мегдани во сите селски населби - еден ден во неделата и тоа:

- с. Будинарци – **секој 15^{ти} во месецот**

- с. Русиново – **секој 10^{ти} и 20^{ти} од месецот** (освен кога овие денови се четврток, државен празник или неработен ден во такви случаи интервенцијата се врши ден пред тоа)

- с. Смојмирово – **секој 5^{ти} од месецот**

- с. Владимирowo – **секој 25^{ти} од месецот**

2.4. Одржување на јавна чистота на сите паркови, зеленила и улични тревници во Берово - **понеделник, среда и петок и по налог на одговорно лице**

2.5. Одржување на јавна чистота на сите паркинзи, скалила што ги поврзуваат површините на јавниот сообраќај и такси стојалиштата - **сабота**

2.6. Одржување на јавната чистота на кејот на река Брегалница во градското подрачје од мостот на ул. „Партизанска“ до дрвениот мост на река Брегалница над градскиот пазар се врши :

- коритото - еднаш неделно - **сабота**
- кејските зидови – **секој први од месецот**

2.7. Одржување на јавна чистота на спортски терени во градот (градски стадион) и сите др.спортски терени во градот – **пред и после натпревар и по налог на одговорно лице**

2.8. Одржување на јавна чистота на градски гробишта – **секој ден**

2.9. Одржување на јавна чистота на градското пазариште – **Среда и четврток попладне**

ЈПКР „Услуга„ Берово **е должно да врши чистење на снегот и мразот** во зимски услови од улиците во Берово и главните улици во селските населби.

Чистењето на јавните и сообраќајните површини се извршува во утринските часови.

Одржувањето на јавната чистота со миеење ќе се врши во летниот период двапати во неделата на јавните површини во центарот на градот и тоа: **понеделник и петок во раните утрински часови**

Градскиот пазар ќе се мие еднаш неделно- **четврток-попладне**, а во зимскиот период по потреба.

Во останатите делови на градот, јавните површини ќе се мијат по потреба.

Миеењето на јавни и сообраќајни површини ќе се извршува **во раните утрински часови** или во часовите кога фреквенцијата на возилата и луѓето кои се движат на површините кои се мијат е минимална.

3. Поставување на садови за отпад и јавни санитарни јазли

За одржување на јавната чистота на јавните површини се поставени корпи за фрлање на отпадоци кои треба редовно да се празнат. Истите постепено да се менуваат, одржуваат и надополнуваат.

Одржувањето на јавните санитарни јазли на градското пазариште и градските гробишта е во надлежност на ЈПКР„Услуга“ треба редовно да се чистат, мијат и одржуваат во исправна состојба.

Во централното градско подрачје бројот на контињери е сведен на минимум(само на локации каде има колективни згради, јавни установи и фреквентни локации). Сите домаќинства кои немаат набавено индивидуални садови за комунален отпад да се задолжат од страна на службите во Општината да ги обезбедат стандардните канти за отпадоци, **најдоцна до 31.12.2014 год.**

Распоредот за празнење на садови за комунален отпад во Берово ќе го достави до Општина Берово ЈПКР „Услуга“ по денови реони и улици.

Во селските населби (Владимирово, Русиново , Смојмирово и Будинарци и Мачево) веќе се поставени коњтињери . Да се постават и додатни канти за отпадоци и ситен отпад и задолжат граѓаните да си набават садови за комунален отпад кои немаат обезбедено најдоцна до **31.12.2014 год.**

Распоред за празнење на садовите за комунален отпад во селските и туристичките населби:

- **Митрашинци**, Будинарци, Мачево, Смојмирово – секој вторник во неделата;
- Владимирово – секоја среда во неделата;
- Русиново и **Ратев** – секој четврток во неделата
- Туристичка населба Абланица – секој петок во неделата;
- Туристичка населба Браната – секој петок во неделата;
- **Туристичка населба Суви Лаки – секој 15 во месецот;**

Во 2014 година да се изготви план за едукација на населението од селската населба – Двориште за да и таму организирано се собира комуналниот отпад од страна на ЈПКР„Услуга“ - Берово.

Чистењето на контињерите за ПЕТ отпадот е доверено од страна на општината на правно лице кое има лиценца за собирање на овој вид на отпад за кое нешто ќе се врши

контрола од страна на комуналната инспекција. Чистењето ќе се врши задолжително еднаш неделно и тоа **во среда и по потреба.**

4. Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во општина Берово изнесуваат **1.550.000 денари** и тоа:

- *Одржување на улици и плоштад со метење и миење* **500.000 денари**
- *Одржување во зимски услови* **550.000 ден.**
- *Одржување на чистота на тротоари, кеј, пазар, паркиралишта, шеталишта и други јавни површини*..... **450.000 ден.**
- *Набавка и поставување на садови за отпадоци и друга опрема* **50.000 ден.**
- ВКУПНО** **1.550.000 денари**

Средствата за одржување на јавната чистота предвидени во програмата се обезбедуваат од надоместокот за јавна чистота во општина Берово и донации.

5. Надзор над извршување на програмата

Надзор над извршување на програмата согласно Законот за јавна чистота врши надлежниот орган на општината – Одделение за комунални работи.

Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота го врши овластениот комунален инспектор и комуналниот редар во општина Берово.

6. Завршни одредби

Програмата за одржување на јавна чистота на општина Берово за 2014 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2545/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2546/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/16
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 80/12 и 163/13) и член 19 став 2 точка 16 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
за одржување на јавно зеленило на подрачјето на
Општина Берово за 2014 година

Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на општина Берово за 2014 година, има за цел да го прикаже видот и обемот на работите за одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитните подрачја и спортско рекреативните центри и уредување на нови зелени површини, како и начинот на нивно финансирање.

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларни прегледи, опфатени со Годишната програма за работа на извршителот на програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкција на деградирани зелени површини се врши според утврдените потреби.

Организација на одржување на јавното зеленило

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардите и биотехничките нормативи.

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:

- Одржување на јавното зеленило на подрачјето на градот Берово и одржување на јавно зеленило во вонградски појас.

1.Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Берово дел се врши интензивно, а дел екстензивно.Под интензивно одржување подлежат следните зелени површини:

- 1.1. Парковски зелени површини
- 1.2.Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен интерес
- 1.3. Влез на Берово-Ул.„Маршал Тито“до раскрсница со ул.„Моша Пијаде“
- 1.4. Плоштад „Димитар Беровски“-прва,втора и трета фаза
- 1.5. Зеленило по ул.„Партизанска“
- 1.6.Зеленило по ул.„Борис Кидрич“
- 1.7.Зеленило по ул.„23 Август“
- 1.8.Зеленило по ул.„Моша Пијаде“

Под интензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу детските игралишта во градот.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативната програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување на градското и вонградското зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

1.1 Во парковски површини спаѓаат следните површини:

- Парк пред општинско Собрание	870 М ₂
- Парк кај градски стадион	7.820 “
- Парк кај стара гимназија	8.000 “
- Парк позади Автобуска станица-стамбен комплекс....	200 “
- Парк на Кеј на Младина-стамбен објект	4.200 “
- Амерички парк	11.500 “
- Парк кај СИЗ(соцјално)	2.850 “
- Парк пред Детска градинка.....	100 “
- Мал парк на ул.11 Октомври	30 “
- Парк наспроти сточен пазар-стамбени блокови	4.450 “

- Парк кај Основен суд	200 “
- Мал парк кај Музеј(стар суд)	30 “
- Мал парк на Ул.,„М.Тито“кај Мустраќинци	20 “
ВКУПНО	30.270 М ₂

1.2. Други зелени површини

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување:

- Ул.,„Маршал Тито“ - од раскрсница со ул.,„Мирче Ацев“ до влезот на АД„Алкалоид“ и од плоштад „Д.Беровски“ до раскрсница со ул.,„Моша Пијаде“	2.500 М ₂
- Ул.,„Партизанска“	1.030 “
- Ул.Ѓорѓи Димитров“	540 “
- Ул.,„Партизанска“ од ПС до раскрс.Ѓ.Димитов со канал	750 “
- Ул.,„Дамјан Груев“	1.500 “
- Ул.,„Моша Пијаде“	4.500 “
- Ул.,„Неретва“ со мал парк Детско играл.....	2.200 “
- Ул.,„Малешка“	225 “
- Кеј на река Брегалница од двете страни	1.600 “
- Ул.,„Задарска“	1.000 “
- Ул.,„Димитар Влахов“	850 “
- Ул.,„Крушевска република“	600 “
- Ул.,„Ѓуро Ѓакович“	1.200 “
- Ул.,„Вељко Влахович“ со канал	2.500 “
- Ул.,„Борис Кидрич“	1.500 “
- Ул.,„11 Октомври“	1.200 “
- Зеленило на „23 Август“ со канал	500 “ Ул.,„Туристичка“
.....	200 “
- Ул.,„Страшо Пинџур“	300 “
- Зелен појас од Ловен дом до спојка со ул. „Страшо Пинџур“	200 “

ВКУПНО 24.895 М₂

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Ред. број	Вид операција	Единца мера	количина	Број на операции
1	Машинско косење на трева	М ₂	55.165	11
2	Собирање на искошена трева и греблање	М ₂	55.165	11
3	Припрема на цветни површини	М ₂	300	2
4	Садење на сезонски цвеќиња	Бр.	5.000	2
5	Прскање со инсектицид на сезонско цвеќе	Бр.	5.000	3
6	Окопување на грмушки	бр	50	1
7	Кроенење на дрвореди, оформување на крошни и украсни грмушки и нивно негување	бр	150	2
8	Окопување на цвеќиња(ружи)	бр	20	4
9	Кроенење на цвеќиња(ружи)	бр	20	2
10	Чистење на зел. површини од листови и др.	М ₂	30.000	5
11	Залевање на зелени површини	М ₂	30.270	60
12	Сечење на ивици по стази	М	26.295	2

13	собирање на отпад со износ	М2	15.550	48
14	Прехрана со вештачки ѓубрива	Кгр.	500	2
15	Расад за сезонско цвеќе	Бр.	5.000	3
16	Вода потрошена за заливање	М3	2.300	34
17	Одржување на дрвореди	бр	150	2

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ-КАЛЕНДАРСКИ

РЕД. БР.	Работни операции по месеци	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	вкупно. Опер.
1	Машинско косење на трева				1	2	2	2	2	1	1			11
2	Собирање на искошена трева				1	2	2	2	2	1	1			11
3	Припрема на цветни површини				1	1					1			3
4	Садење на сезонски цвеќиња				1	1	1						1	4
5	Прскање на сезонско цвеќе со инсектициди					1	1		1					3
6	Окопување на грмушки				1	1								2
7	Кроенење на дрвореди, оформување на крошни со украсни грмушки и нивно негување				1							1		2
8	Окопување на цвеќиња(ружи)				1	1		1			1			4
9	Кроенење на цвеќиња(ружи)				1						1			2
10	Чистење на зелени површини од листови и др.				1						2	2		5
11	Заливање на зелени површини					5	8	8	8	5				34
12	Сечење на ивици по стази					1				1				2
13	собирање на отпад со износ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е ЈПКР „Услуга“ Берово.

ЈПКР „Услуга“ Берово изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастерски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Берово, покрај ЈПКР „Услуга“ може да вклучи и други правни лица, одбрани преку јавен повик.

НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред на општина Берово врши Одделението за комунални работи при Општина Берово.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор.

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Берово Програма Ј7 каде што се предвидени средства во висина од 820.000,00 денари.

Делот за подигање и реконструирање на јавни зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2014 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКР „Услуга“ Берово се дефинирани согласно важечките ценовници за ваков вид на услуги.

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Берово“.

Бр.07-2546/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година

Се објавува Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година, бр.07-2547/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/17
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со Одлука бр.07-1973/1 од 27.09.2012 година, донесена од Советот на Општина Берово, („Службен гласник на Општина Берово“ бр.42/12), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА

За други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година

Со оваа Програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња се предвидуваат работи и работни задачи, предвидени средства за работа и динамика и реализација на предвидената програма.

Воведен дел

Општина Берово се соочува со се поизразениот проблем со кучињата скитници кои претставуваат опасност за населението и даваат лоша слика за градот и населените места.

Со цел за решавање на проблемот со кучињата скитници во општина Берово превземени се одредени активности од страна на Локалната самоуправа. За тековно и нормално функционирањена програмата и за третирање на кучињата скитници и нивен медицински третман потребно е да се одредат активности и финансиски средства за реализација на истите како што следи:

Финансиски план за реализација на програмата

1. Потребни средства за ангажирање на фирма за ловење (фаќање) на кучиња скитници, транспорт и предавање на прифатилиште : планирани 30 кучиња x 200,00 ден. денари = 6.000 денари.

2. Потребни средства за хранење на кучињата: 30 кгр.храна x 90,00 денари = 2.700,00 денари.

3. Потребни средства за ангажирање на ветеринарна фирма за вршење на ветеринарни услуги (еутоназија, стерилизација, вакцинација и дехелминтизација односно уништување на паразитите). Планирани се за 30 кучиња x 2.060,00 денари = 61.800,00 денари.

Вкупно потребни средства за реализација на програмата:

- | | | |
|------------------------------|----------|----------------------|
| 1. Заловување на кучиња..... | = | 6.000 денари |
| 2. Храна за кучиња | = | 2.700 „ |
| 3. Ветеринарски услуги | = | 61.800 “ |
| ВКУПНО | = | 70.500 денари |

Фактичката вредност на извршената услуга ќе се утврдува периодично во присуство на претставник од Локалната самоуправа и избраната фирма согласно единичните цени кои се дадени во Програмата и бројот на кучињата кои се третирани.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2547/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година, бр.07-2548/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/18
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Берово („Сл. гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Берово во областа на социјална заштита во 2014 година

I. ВОВЕД

Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на општина Берово.

Реализирањето на Програмата ќе се спроведе со низа активности од различни области во сферата на социјалната заштита.

Посебни цели на Програмата се следните:

Врз основа на Законот за социјална заштита, општините организираат и обезбедуваат спроведување на социјалната заштита, преку донесување на сопствени програми за специфичните потреби на граѓани:

- Лицата со телесна попреченост, деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца од улица, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со еднородителски семејства, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дроги и алкохол, старите лица без семејна грижа и сл.

Основни социјални ризици, на кои најчесто се изложени граѓаните се следниве:

- Ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност);
- Ризици од стареење (старост и преживување);
- Ризици по мајчинство и семејство;
- Ризици од невработеност
- Ризици од неадаптираност кон социјалната средина.

Единиците на локалната самоуправа како едни од главните носители на социјалната заштита се одговорни за:

- Донесување на развојни програми за социјална заштита;
- Основање на јавни установи за социјална заштита;
- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита;
- Реализирање на социјални програми во соработка со останатите сегменти јавниот сектор, приватниот сектор и невладини организации.

II. Цели

Основни цели согласно Стратегијата за социјално вклучување, социјална заштита и намалување на сиромаштијата за Општина Берово на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Берово кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст;
- Продолжување на започнатите процеси на децентрализација,
- плурализација и деинституционализација на социјалната заштита.
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

III. Активности

Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Остварување на правото на парична помош за социјално домување за лица корисници на постојана парична помош, социјално загрозени-стамбено

необезбедени

- Создавање услови за континуирана работа на народна кујна, Дневен центар на лица со посебни потреби и Мал групен дом;
- Помош за семејствата погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозуени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Реализација на активностите согласно стратешките документи;
- **Промовирање на родовата рамноправност.**

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
Ред. Бр.	Активност	Период на реализација	Корисници	Планирани средства
1.	Финансиска и друга помош на лицата со загрозуена социјална положба	Континуирано во текот на целата година	<ul style="list-style-type: none"> • лица со ниски прамана; • приматели на социјална помош; • лицата кои се во загрозуена состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати; • лица кои претрпеле елементарни непогоди и несреќи и • лица неспособни за работа 	180.000 денари од Буџет на Општина Берово
2.	Еднократна парична помош и помош во натура за лица во ризик	Декември 2014 година	Лица – приматели на социјална помош	100.000 денари од Буџет на Општина Берово
3.	Обука за невработени лица (подготовка на бизнис план, претприемништво, изработка на елаборати)	Континуирано во текот на целата година	Невработени лица	4.981.500 ИПА-Социјална инклузија (Општина Берово и Бизнис Инкубатор Берово)
4.	Домување за лица социјално загрозуени стамбено обезбедени лица	Јануари-декември	Социјално загрозуени стамбено обезбедени лица	96.000 денари Од буџетот на Општина Берово
5.	Новогордишни подароци за децата со посебни потреби и деца без родители и родителска грижа во Мал групен дом	Декември	Децата од мал групен дом и дневен центар за лица со посебни потреби	12 000 денари Општина Берово

1. Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Берово согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и мислење од Одделението за јавни дејности.

IV. Финансирање

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина Берово предвидени за 2014 година. При реализацијата на Програмата, Општина Берово ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани за проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и
- други извори.

V. Распоредување на буџетските средства

Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината.

VI. Други форми на активности

Други форми на активности кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Берово се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Берово.

VII. Завршни одредби

Градоначалникот на Општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Берово“.

Бр. 07- 2548/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2014 година, бр.07-2549/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/19
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ “ бр.5/02) и член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Берово (“Сл.гласник на Општина Берово” бр.13/02,18/07, 20/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година днесува

ПРОГРАМА

за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2014 год.

Бидејќи до сега немаме формирано општински сојуз на спортови во кој ќе бидат здружени спортски асоцијации, клубови, сојузи и друштва, во склад со законот за здруженија на граѓани и фондации, и законот за спорт, заради остварување на јавниот интерес на Општината во областа на спортот, во планирање, организирање и реализирање на спортски активности во Општината.

Општината изготви годишна програма за развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2014 год. која се базира на законот за локална самоуправа, и законот за спорт, член 22-а од законот за измени и дополнување на законот за спорт со кое Општината ќе биде главен иницијатор и организатор на активностите од областа на спортот и спортските активности кои се случуваат во Општината.

Активности во спортот имаме во:

Во ОСУ “Ацо Русковски” во Берово е формиран сојуз на училишен спорт (СУЗ) а под покровителство на федерацијата на училишни спортови на Република Македонија, во кој сојуз членува и има свои активности и ООУ “Дедо Иљо Малешевски” од Берово.

Во Општината е формиран и регистриран приватен кошаркарски клуб од Александар Бошнаковски кој работи со ученици и граѓани, а спортските активности ги спроведува во спортската сала на Македонски бранители која се наоѓа во кругот на гимназијата “Ацо Русковски” во Берово.

Исто така во нашата Општина има регистрирано и карате клуб кој го води Горан Коловски.

Децата со посебни потреби имаат регистрирано спортски клуб “Малеш “- Берово преку специјалната олимпијада на Република Македонија, и своите активности ги спроведуваат на учества на национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби.

Други организирани спортски активности во Општината не се случуваат, па за тоа Општина Берово изготви програма за развој на спортот во која ќе бидат опфатени сите категории на граѓани и ученици.

Реализација на спортската програма

Програмата опфаќа спортски активности изнесени во ставки од 1 до 4

1. Училишен спорт, и спортско рекреативни активности.
2. Спортско рекреативни активности – спорт за сите.
3. Натпреварувачки – масовен спорт и поддршка за активирање на спортски клубови во поедини згаснати спортски дисциплини.
4. Спортски објекти.

Изнесените активности во ставки од 1 до 4, подробно се дадени во содржината на програмата за спортски активности и материјално финансиски потреби за организација и реализација на истите.

Отворањето, одржувањето и затворањето на соодветната програмска активност ќе биде утврдена со распоредот за календарската 2014 год.

Основни цели и задачи

Програмата опфаќа масовно учество на граѓаните во рекреативно, забавно, спортски активности, како и развој на масовен спорт, со учество на млади луѓе во скоро сите области на спортот што представува темел и основа за подигање на квалитетен – врвен спорт во Општината и во Републиката.

ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Ставка 1

Училишен спорт, и спортско рекреативни активности

Системот ќе се реализира на Општинско ниво помеѓу училиштата во периодот на траењето на школската година, а во следните дисциплини:

1. Кошарка – машка и женска конкуренција.
2. Ракомет – машка и женска конкуренција.
3. Одбојка – машка и женска конкуренција.
4. Мал фудбал – машка и женска конкуренција.
5. Гимнастика – машка и женска конкуренција.
6. Атлетика – машка и женска конкуренција.
7. Пролетен крос – машка и женска конкуренција.

Сојузот на училишен спорт (СУЗ) – Берово е домаќин и организатор на регионален натпревар во кошарка во женска конкуренција, и ракомет во машка конкуренција кој ќе се одржи во спортската сала Македонски бранители во Берово.

Реализацијата на овие натпреварувања ќе се остварат со одржување на спортски турнири, со масовно учество на ученици од основни и средни училишта од нашата Општина.

Ставка 2

Спортско рекреативни активности на граѓаните - Спорт за сите од ова област се предвидени да се спроведат следните активности:

1. Рекреативно возење на велосипеди на граѓани од сите возрасти низ улиците на градот и локалните места во Општината (мај – септември) .

За реализација на истите е неопходно учество на стручни лица од оваа област, материјални трошоци за подготвување на стартот и целта, озвучување, траки за сигурност, обележување на патека, лекар, пропаганден материјал и друго.

2. Рекреативна спортско – забавна манифестација “ Пролетен крос” во пресрет на денот на пролета.

Ќе се одржи на ден 21 март, а локацијата ќе биде накнадно назначена.

На истата ќе се поканат да земат учество масовен број на граѓани , ученици, представници од невладини организации и др. истата ќе представува најголема и најмасовна манифестација од овој вид во Општината.

3. Планинарење – пешачење на граѓани од сите возрасти

Активностите на планинарењето – пешачењето ќе се одвиваат по Малешевските планини, а релацијата ќе биде додатно договорена, а истата ќе се реализира од април до ноември во повеќе наврати, во зависност на временските прилики .

4. Баскет натпревари во машка и женска конкуренција

Опфаќа учество на неограничен број на екипи составени од лица граѓани на сите возрасти, со примена на изработени пропозиции за вакво спортско натпреварување. Натпреварите ќе се одвиваат на терените на старата гимназија, во месеците јуни, јули и август, во вечерните часови.

5. Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција

Опфаќа неограничен – пријавен број на екипи составени од лица – граѓани на сите возрасти, со примена на изработени пропозиции за вакво спортско натпреварување. Натпреварите ќе се одвиваат во сала или на терените на старата гимназија, во месеците јуни, јули и август во вечерните часови.

6. Турнир во мал фудбал

Опфаќа учество на неограничен – пријавен број на екипи составени од лица – граѓани на сите возрасти, со примена на пропозиции за КУП систем на натпревари во мал фудбал . Натпреварите ќе се играат на спортскиот терен на старата гимназија, или во салата на Македонски Бранители во месеците јуни, јули, и август, натпреварите ќе се играат во вечерните часови.

7. Натпреварување на пензионери и бивши спортисти

Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани Општински турнири во шах, влечење на јаже, пикадо, фрлање на ѓуле и во други спортски дисциплини. Наведените натпревари ќе се одржат во летниот период во годината.

8. Спорт за лица со посебни потреби

Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби.

Во Општината на трети декември денот на лицата со посебни потреби ќе се организираат спортски активности со што ќе се обележи денот на лицата со посебни потреби.

Ставка 3

Натпреварувачки – масовен спорт и поддршка за активирање на спортски активности на клубови во поедини згаснати спортски дисциплине

Спортската традиција како и желбата на широките граѓански маси налага преземање на позитивни активности во домен на поддршка и активирање на поедини клубови кои од субјективни или објективни причини престанаа да постојат .

Реализација на истата опфаќа потреби од конституирање , котизација за натпреварување, стручни лица , судии , соодветни терени, и други материјални тришоци.

Општина Берово во рамки на своите можности ќе направи напор да помогне во активирање на некој од згаснатите спортски клубови кои пред повеќе години беа активни и се натпреваруваа во организиран систем на натпревари на републичко ниво.

Ставка 4

Спортски објекти

За одржување на спортски активности неопходно потребно е обезбедување на соодветни спортски објекти,

Со децентрализацијата на Општината, одредени спортски објекти во Општината се преостапени на користење и управување на Општината од страна на владата на Република Македонија. Пример: училишни спортски сали, училишни спортски терени и др. на кои ќе се одвиваат сите спортски настани од Општинско и републичко ниво.

Исто така за да се спроведат сите горе наведени спортски активности во Општината ќе се влучат стручни лица од областа на спортот – професори по физичко воспитување и други стручни лица.

Распоред

На предвидени средства потребни за реализација на програмските активности дадени во ставките од 1 до 4 од програмата.

За реализација на дадените ставки во програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од најмалку 300.000,00 денари.

Програмата влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2549/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Програма за активностите на Општина Берово** **во областа на културата за 2014 година**

Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 година, бр.07-2550/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/20
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Берово во
областа на културата во 2014 година

Цел

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во текот на 2014 ќе биде насочена кон постојано подигање на културните вредности и збогатување на културниот живот во општината, со што би се зголемила и туристичката понуда на регионот, што е во согласност со Туристичкиот акционен план и Стратегијата за одржлив развој на Општина Берово (2006-2011).

Активности

Во согласност со надлежностите на Општина Берово, ќе бидат спроведени активности кои ќе ги промовираат вредностите и културното наследство од регионот и ќе биде збогатен културниот живот преку организација на разни настани од културата.

Организирање на културни настани

Културен настан	Време на одржување	Буџет
Бамбурци	Јануари	80.000
Велигден	Април-Мај	60.000
Прослава по повод матурска вечер на матуранти од ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово	Мај	30.000
Илинден	Август	15.000
23-ти август - Малешевско звонче	Август	15.000
Етно Плоштад Фестивал	Август	500.000
Новогодишен дочек	Декември	70.000
Одбележување на значајни историски датуми	23 август 11 октомври 23 октомври Марш до Петлец	12.000
ВКУПНО		782.000

Финансирање:

Средствата за финансирање на предвидените активности во рамки на оваа Програма во вредност од 632.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Берово за 2014 година, 50.000,00 денари од стана на Министерството за култура на РМ и 100.000,00 денари од страна на домашни и странски организации и фондации.

Образложение:

Програмата за култура на Општина Берово за 2014 година се темели на определбите на општината за континуиран раст и развој на туристичката понуда на регионот, како една стратешка определба со која се зголемува бројот на туристи и придобивките за општината, туристичките и работниците од останатите сфери кои директно ги црпат придобивките од зголемените понуди. Дел од активностите традиционално се одржуваат секоја година но имаат тенденција на збогатување на содржините со што се проширува и самиот буџет на културниот настан.

Реализацијата на културните настани кои ќе го промовираат културното наследство Бамбурци, Велигден и Илинден, 23 Август и организирањето на фестивалот на детски песни „Малешевско Звонче“ кој за првпат се одржа во 2010 година и веќе премина во

традиција, како и останатите настани ќе дадат голем придонес кон зголемена туристичка понуда и ќе дадат еден препознатлив белег на општината и регионот.

Особен придонес во промовирањето на културните вредности на општината ќе даде и одржувањето на Етно Плоштад Фестивалот, кој прерасна во препознатлив белег за Берово и во еден од најголемите фестивали на отворено во Македонија и пошироко, кој ги промовира етно звуците како на Македонија, од Балканот, како и од целиот свет.

Бр.07-2550/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Берово
во областа на туризмот за 2014 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 година, бр.07-2551/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/21
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, со член 19 и член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седмата седницата одржана на 17.12.2013 година донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Берово за 2014 година
во областа на туризмот

Г2 Поттикнување на развојот во туризмот

Вовед

Развојот на туризмот претставува организирана дејност на заедницата при што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски пораст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на туризмот и воедно живот за сите во заедницата. Со стратешкото планирање и развојот на туризмот во Општина Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон предметување на ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските односи, а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.

Стратешки проиритети

Активност	временски рок	буџет (МКД)
Управување со туризмот (евиденција, регистрација и категоризација, стандардизација)	јануари- декември	/
Промоција на туристичката понуда	февруари-декември	/
Печатење на промитивен материјал (брошури, флаери, мапи) и одржување на страницата www.visitberovo.gov.mk	јануари- декември	200 000
Поставување на туристичка сигнализација	јануари- декември	50 000
Вкупно		250. 000,00

Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи идентификувани со Стратешките документи на општината и усвоените приоритети:

- Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција и презентација,
- Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура,
- Институционално јакнење и развој на човечки ресурси,
- Утврдување на Берово како сериозна туристичка дестинација

Управување со туризмот (евиденција, регистрација и категоризација, стандардизација)

Согласно новите ингеренции на локалната самоуправа со процесот на децентрализација во областа на туризмот, во надлежност на градоначалникот е водење на регистар на приватни сместувачки капацитети од мал обем. Преку одделението за ЛЕР ќе продолжат активностите за евиденција, регистрација и категоризација на сместувачките капацитети од мал обем.

Промоција на туристичката понуда

Промоција на туристичката понуда на Берово и регионот ќе се врши преку електронските и печатени медиуми, учество во радио и тв емисии, поставување на банери на туристички портали. Промоцијата ќе се врши и преку изработка на промотивни печатени материјали и учество на саеми.

Завршни одредби

Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Берово“.

Број 07- 2551/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за енергетска ефикасност
на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2552/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/22
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 точка 3 и член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седмата седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО за 2014 година

Вовед

Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо влијание врз правилниот и континуиран развојот на државите и поради тоа е приоритет на сите позначајни економии. Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската ефикасност, намалување на искористувањето на фосилните горива како и зголемување на употребата на обновливите извори на енергија, се само дел од активностите кои се превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на снабдување со енергија, континуитетот, рационалната употреба на домашните енергетски ресурси, конкурентноста, како и да се намалат: зависноста од увоз на електрична енергија, негативните влијанија врз животната средина предизвикана од Климатските промени.

Согласно член 132 од Законот за енергетика од 18 февруари 2011 година, Општина Берово има обврска за изготвување на сопствена локална програма за енергетска ефикасност. Иницирањето на Програмата е со цел за подобрување на енергетската ефикасност во објектите под општинска управа, како и во јавното осветление. Исто така дополнителна цел е зголемување на свеста за рационално користење на енергијата меѓу населението во општината, а во исто време и заштеда на парични средства преку примена на мерките на енергетска ефикасност за да истите бидат употребени за понатамошно усовршување и подобрување на состојбите во објектите од јавен интерес.

Енергетските резерви на Република Македонија се со ограничен век за искористување и во иднина, доколку се земе во предвид моменталниот начин на искористување на истите, државата сè повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. Затоа

превземањето на активности кои ќе водат кон реализација на мерки за енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија е од суштествено значење и при тоа покрај намалувањето на зависноста од увоз на енергија, дополнителни придобивки може да се согледаат во продолжување на векот на искористувањето на домашните резерви, намалување на трошоците наменети за увоз на електрична енергија чија цена на светскот пазар е со тенденција на перманентен раст и друго.

Долгорочни цели на општината

Општината Берово, како доминантно рурална општина, се стреми кон што поекономично и поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување на еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на штетни стакленички гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:

- До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m²) за 50%;
- До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за 40%;
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 100% од основните училишта;
- Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната;
- Да се намалат нивото на CO₂ емисии во атмосферата за 50% во споредба со сегашното ниво;
- Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта со висока потрошувачка на енергија.

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:

- Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во одржување на базата на податоци;
- Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление;
- Идентификација и изнаоѓање на нови донатори;
- Идентификација и користење на нови извори на енергија.

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира и работи на:

- Создавање на свест преку ширење на добри практики;
- Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој;
- Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски фирми;

Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е императив за општината во нејзината идна работа.

Среднорочните цели кои се опфатени со ОПЕЕ се однесуваат на развојот на општината во областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот 2014 – 2016 година.

Поставените цели за овој период се следни:

- До 2016 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m²) за најмалку 20%;
- До 2016 година да се намали делот за трошоци за енергија во општинскиот буџет за најмалку 50%;
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од зградите во надлежност на општината;
- Да се заменат најмалку 80% од светилките за улично осветление;
- Да се намали емисијата на штетни гасови за 15% од сегашната.

Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:

- Формирање на посебен организациски сегмент за енергетска ефикасност;
- Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност;
- Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска ефикасност.

Општина Берово под своја надлежност има триесет и два објекти и уличното осветлување како комунална услуга. За потребите на оваа програма податоци од дваесет и седум објекти беа собрани и употребени за понатамошни анализи. Дваесет и седумте објектите кои се под надлежност се: два административни објекти (општинската зграда и помал објект – проектна единица), едно централно средно училиште, две централни основни училишта и седум подрачни основни училишта, четири градинки, дом на културата и музеј, шест објекти на комунални претпријатија, бизнис инкубатор, противпожарен дом и една спортска сала.

Табела: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина Берово за 2012 година

р.б.	Тип/Име на објект	Локација	Грејна Површина	Потрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕ			ВК. за енергија
				Електрична kWh/год.	Топлинска kWh/год.	Вкупно kWh/год.	
	Објекти во сопственост на општината	Место	m ²				ден/год.
Административни објекти							
1)	Општинска зграда	Берово	1.060	75.429	149.400	224.829	1.634.000
2)	Мала зграда - проектна	Берово	189	4.700	13.944	18.644	113.140
ВКУПНО			1.249	80.129	69.720	149.849	1.747.140
Образование							
3)	ОСУ „Ацо Русковски“	Берово	3.685	54.386	838.103	892.489	2.155.510

4)	ОУ „Н П - Русински“	Русиново	1.077	10.673	99.658	110.331	278.729
5)	ООУ „Д И Малешевски“	Берово	3.800	53.993	901.538	955.531	3.165.148
6)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Мачево	185	711	22.998	23.709	34.463
7)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Митрашинци	806	2.391	107.324	109.715	151.273
8)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Смојмирово	300	2.017	51.745	53.762	78.283
9)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Владимирово	370	3.388	51.746	55.134	121.742
10)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Будинарци	762	9.017	84.819	93.836	460.685
11)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Двориште	632	1.452	84.819	86.271	403.568
12)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Ратево	371	2.284	76.660	78.944	111.477
ВКУПНО			11.988	140.312	2.319.410	2.459.722	6.960.878
Социјална грижа							
13)	ОЈУДГ „23 Август“	Берово	1.280	42.909	201.232	244.141	500.785
14)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Митрашинци	80	1.069	16.098	17.167	31.416
15)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Русиново	1.028	10.483	93.893	104.376	530.731
16)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Будинарци	62	1.452	16.099	17.551	36.843
ВКУПНО			2.450	55.913	327.322	383.235	1.099.775
Култура							
17)	Музеј на град Берово	Берово	12	390	13.415	13.415	18.262
18)	Дом на кул. „Д. Беровски“	Берово	305	1.200	32.580	33.780	45.293
ВКУПНО			317	1.590	45.995	46.225	63.555
Општински услуги							
19)	ЈПКР „Услуга“ - админ.	Берово	150	900	38.330	39.230	55.580
20)	ЈПКР „Услуга“ - Ф. станица	Берово	/	143.002	0	143.002	368.023
21)	ЈПКР „Услуга“ - П. станица	Берово	/	75.355	0	75.355	290.461
22)	ЈПКР „Услуга“ С. двор	Берово	120	10.600	47.912	58.512	131.816
23)	Противпожарен Дом	Берово	/	/	/	/	/
24)	Пречис. станица-админ	с. Мачево	100	26.280	19.165	45.445	192.936
25)	Пречис. станица-ОЗ	с. Мачево	(282м2)	207.182	0	207.182	1.181.552
26)	Бизнис Инкубатор	Берово	(835м2)	/	/	/	/
ВКУПНО			370	463.319	105.407	568.726	2.220.368
Спортски сали							
27)	Спортска сала „Македонски бранители“	Берово	1.610	12.013	191.650	203.663	390.647
ВКУПНО			1.610	12.013	191.650	203.663	390.647

Вкупната потрошувачка на енергија на општина Берово изнесува **4.627 MWh** на годишно ниво. За ова ниво на потрошувачка општината издвојува од својот буџет 17.087.000 денари што претставува **10% од севкупниот буџет** на општината.

Спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност носи повеќе придобивки како на пример: намалување на загубите на енергија, намалување на трошоците за топлинска и електрична енергија од буџетот на општината, подобрување на комфорот во училишните згради, подобрување на резултатите од образованието на децата, подобрување на осветленоста на просториите и друго. За да се постигнат овие цели, потребно е доследно спроведување на програмата, следење и надградување на податоците од базата на податоци за што е потребно да се оформи одговорен тим за енергетска ефикасност во општината со поддршка на градоначалникот и општинскиот совет.

Во Општина Берово постои потенцијал за зголемување на енергетската ефикасност во објектите под општинска управа и уличното осветлување. За да се намали потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија и во исто време да се подобрат внатрешните

услови на објектите во сопственост на општината од една страна и уличното осветление од друга страна, потребно е да се применат различни мерки за енергетска ефикасност.

Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во Општина Берово е да се намали потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и уличното осветление во општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на локалните економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие придобивки, со спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:

- Обновување на објектите и енергетските системи;
- Подобрување на условите за работа, комфортоот и продуктивноста;
- Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои учествуваат во енергетскиот биланс на самата општина; и
- Заштита на животната средина.

Цели за 2014

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2014 година се следни:

- Спроведување на најмалку два проекта за намалување на потрошувачката на енергија;
- Спроведување на енергетска анализа на најмалку 1/3 од објектите под општинска управа;
- Формирање на Комисија за енергетска ефикасност во рамките на општинската организација која ќе работи на оваа проблематика;
- Намалување / исклучување на греењето во основните училишта за време на зимскиот распуст, празници и викенди, преку опрема за регулација на системите за греење и далечинска контрола и управување;

Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни групи:

1. Сектор: **Администрација**
 - Целна група: **Административни општински згради**
2. Сектор: **Образование**
 - Целна група: **Средно и Основни училишта**
3. Сектор: **Социјална грижа**
 - Целна група: **Детски градинки**
4. Сектор: **Култура**
 - Целна група: **Дом на културата и музеј**
5. Сектор: **Комунални услуги**

- Целна група: **Улично осветлување**
- Целна група: **Јавни Комунални Претпријатија**

Активности и временски распоред

	Проект/Активност	Корисник	Инвестиција (денари)	Време на реализација			
				2014			
1)	- Топ изолација на надво. сидови	Општинска зграда					
2)	- Топ изолација на кров	Општинска зграда					
3)	- Замена на прозори и врати	Општинска зграда					
4)	- Термостатски вентили	Општинска зграда					
5)	- Топлинска изолација на кров	Мала зграда - проект					
6)	- Топ изолација на надво. сидови	Мала зграда - проект					
7)	- Замена на прозори и врати	Мала зграда - проект					
8)	- Термостатски вентили	ОСУ „Ацо Русковски“					
9)	- Реконструкција на дел од кров	ОСУ „Ацо Русковски“	992.000		x	x	
10)	- Модернизација на осветлување	ОСУ „Ацо Русковски“					
11)	- Топлинска изолација на кров	ОУ ,с.Русиново					
12)	- Топ изолација на надво. сидови	ОУ ,с.Русиново					
13)	- Термостатски вентили	ООУ, Берово					
14)	- Автоматска регулација	ООУ ,Берово	2.237.400		x	x	x
15)	- Топлинска изолација на кров	ООУ ,Берово					
16)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Митрашинци					
17)	- Рекон. и изолација на под	ПУ , с.Митрашинци					
18)	- Рекон. и изолација на кров	ПУ , с.Митрашинци	558.000		x	x	
19)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Смојмирово					
20)	- Термостатски вентили	ПУ , с.Смојмирово					
21)	- Рекон и изолација на кров	ПУ , с.Смојмирово	217.000		x	x	
22)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Владимирово	520.800		x	x	
23)	- Замена на прозори и врати	ПУ , с.Владимирово					
24)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Владимирово					
25)	- Модернизација на осветлување	ПУ , с.Владимирово					
26)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Будинарци	543.120		x	x	
27)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Будинарци					
28)	- Термостатски вентили	ПУ , с.Будинарци					
29)	- Автоматска регулација	ПУ , с.Будинарци					
30)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Двориште					
31)	- Термостатски вентили	ПУ , с.Двориште	53.000		x	x	

32)	- Автоматска регулација	ПУ , с.Двориште					
33)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Двориште	186.000		x	x	
34)	- Модернизација на осветлување	ПУ , с.Двориште					
35)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Ратево	584.040		x	x	
36)	- Замена на прозори и врати	ПУ , с.Ратево					
37)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Ратево					
38)	- Модернизација на осветлување	ПУ , с.Ратево					
39)	- Топ изолација на надво. сидови	ОЈУДГ , Берово					
40)	- Топлинска изолација на кров	ОЈУДГ , Берово	744.000		x	x	
41)	- Термостатски вентили	ОЈУДГ , Берово	77.000		x	x	
42)	- Автоматска регулација	ОЈУДГ , Берово					
43)	- Реконструкција на кров	ОЈУДГ , с.Митрашинци	86.800		x	x	
44)	- Реконструкција на под	ОЈУДГ , с.Митрашинци					
45)	- Замена на прозори и врати	ОЈУДГ , с.Митрашинци					
46)	- Замена на прозори и врати	ОЈУДГ , с.Русиново					
47)	- Топлинска изолација на кров	ОЈУДГ , с.Русиново	637.360		x	x	
48)	- Термостатски вентили	ОЈУДГ , с.Русиново	75.000		x	x	
49)	- Автоматска регулација	ОЈУДГ , с.Русиново					
50)	- Модернизација на осветлување	ОЈУДГ , с.Русиново					
51)	- Топ изолација на надво. сидови	ОЈУДГ , с.Будинарци					
52)	- Замена на прозори и врати	ОЈУДГ , с.Будинарци					
53)	- Топлинска изолација на кров	ОЈУДГ , с.Будинарци	38.440		x	x	
54)	- Изолација на таван на подрум	Музеј , Берово					
55)	- Замена на прозори и врати	Музеј , Берово					
56)	- Топлинска изолација на кров	Музеј , Берово	139.500		x	x	
57)	- Топ изолација на надво. сидови	ЈПКР „Услуга“, Берово					
58)	- Замена на прозори и врати	ЈПКР „Услуга“, Берово					
59)	- Топлинска изолација на кров	ЈПКР „Услуга“, Берово	93.000		x	x	
60)	- Топ изолација на надво сидови	ЈПКР „Услуга“ Стоп двор, Берово					
61)	- Замена на прозори и врати	ЈПКР „Услуга“ Стоп двор Берово					
62)	- Топлинска изолација на кров	ЈПКР „Услуга“ Стоп двор Берово	105.400		x	x	
63)	- Модернизација на осветлување	Спортска сала, Берово					
64)	- Замена на светилки	Улично осветлување					
ВКУПНО			7.887.860,00				

Број 07- 2552/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседавач,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за енергетска ефикасност
на Општина Берово за 2014-2016 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014-2016 година, бр.07-2553/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/23
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за енергетска ефикасност
на Општина Берово за 2014-2016 година

1. Се усвојува Програмата енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014-2016 година.
2. Програмата од точка 1 е составен дел на овој Заклучок.
3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2553/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за односи со малцинските заедници
во Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 година, бр.07-2554/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/24
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
за односи со малцинските заедници во
Општина Берово за 2014 година

Визија за односи со малцинските заедници:

„Општина Берово е посакувано место за живеење во кое Ромите се вклучени во креирање на развојот“

Области на делување:

Референтот за односи со малцинските заедници ги застапува интересите и потребите на Ромската заедница пред локалната администрација и локалните институции.Подобрување на квалитетот на живеење на Ромската заедница како најранлива категорија на граѓани.

- **Редовна комуникација со граѓаните Роми;**
- **Идентификација и иницијативи за решавање на локалните проблеми на Ромската заедница;**
- **Истражување на потребите на Ромската етничка заедница;**
- **Изработување на стратегија за потребите на малцинските заедници и барање финансиски средства за реализација на проекти од значење на истите;**
- **Соработка со ЗГ Здружение на граѓани „Терно Вас“ од Берово во областа на образованието што се совпаѓа со Декадата на Ромите 2005-2015 г. и Имплементација на ЛАП-ОВИ Локалните акциони планови 2012-2015 г. и програмата кои се усвоени од страна на Советот на Општина Берово на 6.07.2012 г.донесена одлука.**
- **Соработка со Ромскиот информативен центар (РИЦ) ,(кој е отворен на 27.07.2013 г.сабота)**

Преоритети за 2014 година

Подобрување на инфраструктурата:

1.Доизградба на улицата „Братство и Единство“,Асфалтирање на улицата „23-ти Август“ до филтер станицата за вода,изградба на водоводната и канализационата мрежа во должина од 650 метри.Да се изгради пешачка патека помеѓу улиците „Балканска“ и „Братство и Единство“.Пробивање на две улици во должина од 110 м. и 40 м.

Подобрување на образованието:

2.Дооформување на основното образование тоа се лица од Ромската заедница минимална бројка која немаат основно образование.Проектот започнува од месец септември 2013 г.а ќе го имплементира ЗГ „Терно Вас“од Берово во соработка со Референтот за односи со малцинските заедници;

3.Да се подобри успехот во образованието 1-2 степени повисоко во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“,и во ОСУ „Ацо Русковски“ во Берово;

4.Имплементација на проектот „Роми дипломирајте“ во август 2013 г. средношколци Роми,реализиран од страна на НВО „ Тернипе“ од Делчево и ЗГ „Терно Вас“ од Берово финансиран од РЕФ Будимпешта.Проектот продолжува и во наредната 2014 г.

5.Добиените информации од Министерството за образование поточно од директорот за унапредување на образованието на јазиците на националностите г-ин Али Чупи за стипендирање на деца Роми во средните училишта од 1-4 година.Доставување на информација до ОСУ „Ацо Русковски“Берово за да аплицираат на објавениот конкурс,и доставување на информации до сите студенти Роми за аплицирање на објавениот конкурс,и доставување на информации до сите студенти Роми за аплицирање на објавениот конкурс од (RMSUP)Будимпешта Унгарија за добивање на степендии.

Промоција на Ромската култура во Општина Берово:

6.Да се одбележи Светскиот ден на Ромите 8-Април во Општина Берово.

Проблеми и потреби:

Најголем преоритет и еден најголем горчлив проблем со кој се соочува Ромската популација и Општината е од областа на инфраструктурата и тоа:

Улиците „Братство и Единство“ и „23-ти Август“ до филтер станицата, и поставување на тротоари и ивичњааци,изградба на водоводна и канализациона мрежа во должина од 650 метри,изградба на пешачка патека помеѓу улиците „Балканска,, и „Братство и Единство“,пробивање на нова улица во должина од 110 метри, и пробивање на втора улица и асфалтирање во должина од 40 метри (кај Кундевска Зумба).

Во областа на промоцијата на Ромската култура како дел од националното културно богатство на Македонија,Референтот за односи со малцинските заедници ја лоцираше потребата од:

Одбележување на празникот 8-ми Април Светскиот ден на Ромите во Општина Берово.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ОБЛАСТИ

Подобрување на инфраструктурата

Цел 1. Да се асфалтираат улиците „Братство и Единство“, „23-ти Август“ до филтер станицата за вода и да се постават ивичњааци и тротоари .Да се пробијат две нови улици во должина од 110 м и 40 м и во широчина од 2,70 м. и да се асфалтираат;

Да се изгради водоводна и канализациона мрежа во должина од 650 м.

Да се изгради пешачка патека помеѓу улиците: „Балканска,, и „Братство и Единство“.Задача: Ова да се реализира и да влезе во годишната програма на Општина Берово за 2014 година;

Промоција на Ромската култура во Општина Берово

Цел 2.Да се одбележи Светскиот ден на Ромите 8-ми Април во Општина Берово.

Задача: Одбележување на Светскиот ден на Ромите 8-ми Април и да влезе во годишната програма на Општина Берово за 2014 година.

АКТИВНОСТИ

- Референтот за односи со малцинските заедници и официјално ќе побара подготовка на проекти за горе споменатите улици;
- Организирање на Јавни трибини и информирање на граѓаните од Ромската заедница во Берово за Декадата на Ромите 2005-2015 година на тема: образование,вработување,домување и здравство;
- Организирање на средби и состаноци со Здружение на граѓани ЗГ „ Терно Вас“ од Берово во областа на образованието;

- Соработка со (РИЦ) Ромски информативен центар во Општина Берово;
- Одбележувањето на Светскиот ден на Ромите 8-ми Април да влезе во годишната програма на Општина Берово за 2014 година;
- Доставување на барање до Советот на Општина Берово, и доставување на Програма за одбележување на празникот 8-ми Април Светскиот ден на Ромите;

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИ

Подобрување на инфраструктурата

- Да се асфалтираат улиците: „Братство и Единство“ и „23-ти Август“ до филтер станицата за вода;
- Пробивање и асфалтирање на две улици во должина од 110 м. и 40 м. ;
- Изградба на водоводна и канализациона мрежа во должина од 650 м.;
- Подobar пристап на моторните возила, пристап на колите за брза помош, жителите на населените места да не газат по калта;
- Одобрување на годишната општинска програма за 2014 година од страна на Советот на Општина Берово во областа на инфраструктурата;

Подобрување на образованието

- Дооформување на основното образование во соработка со ЗГ „Терно Вас“ (Здружение на граѓани) проект кој започнува во септември 2013 г. а завршува 2014 г. финансиран од (REF Будимпешта) Унгарија;
- Подобрено образование за 1-2 степени повисоко во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ и ОСУ „Ацо Русковски“ Берово;
- Со подobar успех и просек во (ОСУ) Општинското средно училиште “Ацо Русковски“ Берово учениците од Ромската заедница можат да остварат право на степендиј;
- Информирање на средношколците од 1-4 година и студентите Роми по објавениот конкурс од Министерството за образование и (RMSUP) Будимпешта Унгарија за доделување на степендиј;

Промоција на Ромската култура во Општина Берово

- Одобрување на програмата од страна на Советот на Општина Берово;
- Реализирана програма за одбележување на празникот 8-ми Април Светскиот ден на Ромите;
- Промовирана Ромската култура традиција и обичаи со што ќе се намалат предрасудите и стереотипите спрема Ромите.

Бр.07-2554/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Берово

Се објавува Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Берово, бр.07-2555/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/25
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 05/02), член 16 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Берово (“Сл.гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 20 став 1 тарифен број 8 од Законот за комунални такси (“Сл.весник на РМ” бр. 61/04, 64/05, 92/07 и 123/12), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год. донесува:

О Д Л У К А
За утврдување на висината на надоместокот и
начин на користење на изграден паркинг простор
во градот Берово

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на трошоците за користење на изграден паркинг простор во централното градско подрачје, начинот на користење и начинот на плаќањето за негово користење.

Член 2

Висината на надоместокот се пресметува према местоположбата на паркинг просторот кој се користи и тоа: 20 денари/дневно од паркинг место, во I - (прва) централно градско подрачје и 15 денари/дневно од паркинг место, надвор од централна градска зона како: II - (втора) вон централно градско подрачје.

Член 3

Бројот на паркинг местата за користење, нивната местоположба и времетраењето на користење, ќе се утврди со посебно Решение за користење на паркинг простор по барање на странката, физичко или правно лице.

Паркинг просторот кој е даден на користење, може да се користи исклучиво за паркирање на лесни моторни возила, временски определено со Решение за користење, и за никаква друга намена.

Член 4

Паркинг просторот кој е даден на користење, корисникот не може да го отстапи на друго правно или физичко лице.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2555/1
17.12.2013 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател,
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа
на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2556/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/26
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на
ТППЕ-Берово за 2014 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2556/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на
Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово за 2014 година, бр.07-2557/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/27
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен

гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на
Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2014 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“- Берово за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2557/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село
Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за Гриовски Владо во локалитет „Басара“ во атарот на с. Будинарци

Се објавува Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гриовски Владо во локалитет „Басара“ во атарот на с.Будинарци, бр.07-2558/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/28
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од Статутот на општина Берово (Сл.гласник на ОБ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на седницата одржана на ден 17.12.2013 год, донесе:

О Д Л У К А
За усогласвање на намените на Урбанистичкиот план за село Будинарци,
во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за Гриовски Владо, во локалитет “Басара” во атарот на с.Будинарци

Член 1

Се дава согласност за усогласвање на намените на Урбанистичкиот план за село Будинарци, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со изработка на ЛУПД, за стопнаски комплекс Фарма - за Гриовски Владо, во локалитет “Басара” во атарот на с.Будинарци, со следните катастраски парцели:

КП 149, 150, 151, 152, 154, 155 и 160, КО Будинарци.

Член 2

Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат на проширувањето со предвидената намена, за објектите кои ги исполнуваат условите за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект, бидат вклопени во истиот.

Член 3

Финансирањето на “изработка на ЛУПД, за стопнаски комплекс Фарма” - за Гриовски Владо, во локалитетот “Басара” во атарот на с.Будинарци, ќе го врши заинтересираното физичко или правно лице Гриовски Владо, согласно чл. 17 од законот за Просторно и урбанистичко планирање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Берово“.

Бр. 07- 2558/1
17.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година, бр.07-2559/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/29
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2014 година

1. Се усвојува Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07- 2559/1
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за доделување на средства од Буџетот
на Општина Берово за 2013 година на Ханка Едипова од Берово

Се објавува Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2013 година на Ханка Едипова од Берово, бр.05-2323/2, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година.

Бр.08-2580/30
19.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07,30/08 и 20/10) и член 5 од Правилникот бр.07-833/1 од 30.04.2012 година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.39/12), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2013 година

1. На Ханка Едипова од Берово со ЕМБГ 2112966496509 поради незавидна финансиска положба за покривање на трошоци за определени услуги се доделува еднократна парична помош во износ од 3.000,00 денари.
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2013 година програма V1 подставка 464 990 други трансвери.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе оваа решение на трансакциска сметка 200002660414433 на Стопанска Банка А.Д Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2323/2
17.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Председател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.44/12), а во врска со Барањето на ЗГ „Центар за мултиетничка соработка и разбирање - Заедно во Европа“ Струга од 12.11.2013 година, Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ
за доделување на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2013 година

1. На ЗГ „Центар за мултиетничка соработка и разбирање - Заедно во Европа“ Струга, за реализација на манифестацијата „Различни а еднакви 2013 година“, се доделува донација во износ од 3.000,00 денари.
2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2013 година програма Г1 поддршка на ЛЕР, подставка 463 110 трансвери до здруженија на граѓани и фондации.
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово, да го спроведе ова Решение на жиро-сметка број 200001239625266.
4. Здружението од точка 1 (еден) на ова Решение се задолжува да поднесе извештај за намената на средствата до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2290/2
19.11.2013 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 123 став 10 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на Р.М“ бр.23/13), Градоначалникот на Општина Берово, донесе:

РЕШЕНИЕ
за избор на директор на
ОЈУДГ „23-ти Август“ - Берово

1. За директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово, се избира Фимка Ковчегарска – дипломиран професор по предучилишно воспитание на македонски јазик.
2. Мандатот на директорот започнува од 18.11.2013 година и трае 4 (четири) години.
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во врска со Одлука бр.04-2105/1 од 21.10.2013 година за распишување на Јавен конкурс за избор на директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово, објавениот Јавен оглас бр.04-207/1 од 29.10.2013 година за избор на директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово, во дневниот весник „Нова Македонија“ и „Коха“, во законски предвидениот рок пријавен бил само еден кандидат - Фимка Ковчегарска.

По спроведување на постапката и извршеното интервју со кандидатот, Управниот одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово, достави Предлог бр.02-242/1 од 14.11.2013 година, кандидатот Фимка Ковчегарска – дипломиран професор по предучилишно воспитание, да биде назначена за директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово.

Со оглед на претходно наведеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.

Бр.08-2088/4
18.11.2013 година

Општина Берово
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 104 став 1 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.М“ бр.62/05 170/13) и член 18 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на Р.М“ бр.98/12 170/13), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

РЕШЕНИЕ

за престанок на работен однос по сила на закон на директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово

1. На директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово – Ефтим Гашчеовски му престанува работниот однос на вршител на должност директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, по сила на закон (старосна пензија).
2. Работниот однос на Ефтим Гашчеовски му престанува на ден 31.12.2013 година, согласно член 104 став 1 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.М“ бр.62/05 ... 170/13) и член 18 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на Р.М“ бр.98/12 170/13).
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Поради исполнување на условите за старосна пензија, согласно член 104 став 1 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.М“ бр.62/05 170/13) и член 18 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на Р.М“ бр.98/12 170/13) на Ефтим Гашчеовски му престанува работниот однос на вршител на должност директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, по сила на закон (старосна пензија).

Работниот однос на Ефтим Гашчеовски – директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово му престанува на ден 31.12.2013 година.

Од претходно изнесеното се донесе решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Бр.04-2064/8
16.12.2013 година

Општина Берово
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование („Сл.весник на Р.М“ бр.103/08..... 24/13), Градоначалникот на Општина Берово, донесе:

РЕШЕНИЕ

за избор на директор на ООУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново - Берово

1. За директор на ООУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново - Берово, се избира Лиљана Буровска, со завршено високо образование – филозофски факултет.
2. Мандатот на директорот започнува од 22.01.2014 година и трае 4 (четири) години.
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во врска донесената Одлука за отпочнување на постапка за избор на директор на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново - Берово бр.08-2133/2 од 31.10.2013 година, Училишниот одбор на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново – Берово, распиша оглас за избор на директор бр.04-221/1 од 11.11.2013 година објавен во два дневни весника „Нова Македонија“ и „Коха“.

По спроведување на постапката и извршеното интервју со кандидатите, Училишниот одбор на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново - Берово достави Предлог бр.08-2133/3 од 12.12.2013 година, кандидатот Лиљана Буровска да биде назначена за директор на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново - Берово.

Со оглед на претходно наведеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.

Бр.08-2133/4
16.12.2013 година

Општина Берово
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 92 – а став 12 од Законот за средно образование („Сл.весник на Р.М“ бр.44/95.....24/13), Градоначалникот на Општина Берово, донесе:

РЕШЕНИЕ

за избор на директор на
ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово

1. За директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, се избира Гоце Цалевски со завршено високо образование – технолошко – металуршки факултет.
- 2.Мандатот на директорот започнува од 01.01.2014 година и трае 4 (четири) години.
- 3.Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во врска донесената Одлука за отпочнување на постапка за избор на директор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово бр.04-2064/5 од 31.10.2013 година, Училишниот одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, распиша оглас за избор на директор бр.02-335/2 од 06.11.2013 година објавен во два дневни весника „Нова Македонија“ и „Коха“.

По спроведување на постапката и извршеното интервју со кандидатите, Училишниот одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово достави Предлог бр.04-2064/6 од 13.12.2013 година, кандидатот Гоце Цалевски да биде назначен за директор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово.

Со оглед на претходно наведеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.

Бр.04-2064/7
16.12.2013 година

Општина Берово
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА БЕРОВО

2014 – 2016



Подготвено од:

Општина Берово

2013 год.

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР

1 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ	7
2 ВОВЕД	12
2.1 Профил на Општината.....	12
2.2 Визија и долгорочен развој на Општината.....	14
2.3 Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово.....	14
2.4 Применет метод за детална обработка на ОПЕЕ.....	14
2.5 Спроведување на методологијата.....	15
2.6 Општинска база на податоци.....	16
2.7 Придобивки од Програмата.....	19
2.8 Правна рамка.....	20
3 СЕГАШНА СОСТОЈБА	21
3.1 Производство и снабдување со енергија.....	21
3.2 База на податоци и извор на информации.....	22
3.3 Објекти и потрошена енергија во Општината.....	23
3.4 Основни процени.....	27
3.5 Потенцијал за енергетска ефикасност во Општината.....	27
3.6 Предизвици за спроведување на мерките за енергетска ефикасност.....	34
4 ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ	38
4.1 Долгорочни цели на Општината.....	39
4.2 Среднорочни цели на Општината ОПЕЕ 2014-2016.....	39
4.3 Цели за 2014 година (Акционен план за 2014 година).....	39
5 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2014 – 2016	41
5.1 Активности и временски распоред.....	41
5.2 Инвестиции и заштеди.....	43
5.3 Влијание врз животната средина.....	43
5.4 Подобрување на квалитет на услугите во Општината.....	44
5.5 Дополнителни придобивки.....	45
6 ФИНАНСИСКИ ПЛАН	46
6.1 План за финансирање.....	47
6.2 Финансиски извори.....	47
7 ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА	48
8 КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ	51
8.1 Контрола и извршување.....	51
8.2 Начини на мерење на енергетски заштеди.....	51
8.3 Проценка и информирање.....	52
9 АНЕКСИ	54

Кратенки

НБЕ – Фондација Ново образование за бизнис
ЦИРА – Центарот за институционален развој
ОПЕЕ – Општинска Програма за Енергетска Ефикасност
ESCO – Energy Service Company / Компанија за енергетска услуга
ENCON – Energy Conservation / Заштеда на енергија
IPCC – Intergovernmental Panel for Climate Change / Меѓувладин Совет за климатски Промени
UNDP – Unated Nation Development Program / Програм за Развој при Обединетите Нации
ЕБОР – Европска Банка за Обнова и Развој
ЕУ – Европска Унија
ЕЕ – Енергетска Ефикасност
ТЕЕ – Тим за енергетска ефикасност
МЕЕП – Мерки за енергетска ефикасност на Програмата

Преглед на табели и дијаграми

Табела 1	Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина Берово за 2012 година
Табела 2	Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на Општина Берово со период на отплата
Табела 3	Висина на приоритет за спроведување на мерките за енергетска ефикасност по објект
Табела 4	Преглед на објекти под управување на Општина Берово
Табела 5	Улично осветлување во Општина Берово
Табела 6	Возен парк во Општина Берово
Табела 7	Преглед на специфична потрошувачка на енергија по сектори
Табела 8	Учество на застапените енергенци во вкупната потрошувачка на енергија за 2012 год
Табела 9	Потрошувачка на топлинска енергија по сектори
Табела 10	Потрошувачка на електрична енергија по сектори
Табела 11	Применети топлински вредности за различни облици на енергија
Табела 12	Употребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕ
Табела 13	Употребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за ЕЕ
Табела 14	Употребени единечни цени за мерките за ЕЕ
Табела 15	Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните заштеди
Табела 16	Заштеди по сектори во периодот 2014-2016 година
Табела 17	Годишни нето заштеди за период 2014-2016 година
Табела 18	Фактори на емисија (kg/MWh)
Табела 19	Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со спроведување на програмата (kg)
Табела 20	Преглед на буџет на Општина Берово за 2012 година
Табела 21	Распоред на следење на активностите

Дијаграм 1	Графички приказ на учеството на енергенсите во вкупната потрошувачка на енергија за 2012год
Дијаграм 2	Потрошувачка на топлинска енергија во проценти по сектори

- Дијаграм 3 Потрошувачка на електрична енергија во проценти по сектори
- Дијаграм 4 Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во Општина Берово пред и после мерките за ЕЕ
- Дијаграм 5 Кумулативен потенцијал од мерките за енергетска ефикасност во општинските објекти и уличното осветление со имплементација на програмата 2014 – 2016 година
- Дијаграм 6 Организациски приказ на спроведувањето на Програмата

ПРЕДГОВОР

Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо влијание врз правилниот и континуиран развојот на државите и поради тоа е приоритет на сите позначајни економии. Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската ефикасност, намалување на искористувањето на фосилните горива како и зголемување на употребата на обновливите извори на енергија, се само дел од активностите кои се превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на снабдување со енергија, континуитетот, рационалната употреба на домашните енергетски ресурси, конкурентноста, како и да се намалат: зависноста од увоз на електрична енергија, негативните влијанија врз животната средина предизвикана од Климатските промени.

Согласно член 132 од Законот за енергетика од 18 февруари 2011 година, Општина Берово има обврска за изготвување на сопствена локална програма за енергетска ефикасност и истата ќе биде за периодот 2014-2016 година. Иницирањето на Програмата е од страна на Градоначалникот и Локалната самоуправа со цел за подобрување на енергетската ефикасност во објектите под општинска управа, како и во јавното осветление. Исто така дополнителна цел е зголемување на свеста за рационално користење на енергијата меѓу населението во општината, а во исто време и заштеда на парични средства преку примена на мерките на енергетска ефикасност за да истите бидат употребени за понатамошно усовршување и подобрување на состојбите во објектите од јавен интерес.

Програмата за енергетска ефикасност е изработена од страна на фондацијата „Ново образование за бизнис (НБЕ)“ и нејзините консултанти Игор Панчевски Дипл. Електро инженер и М-р Горан Ковачевиќ, во соработка со тимот за енергетска ефикасност на општина Берово, предводена од тим-лидерот Ѓорѓи Пеовски.

Изработката на програмата е дел од проектот „Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа“ кој има за цел да ја подигне свеста за енергетска ефикасност кај локалната самоуправа, но и да ги поддржи општините во нивните напори за намалување на енергетската интензивност на јавните објекти на локално ниво.

Главниот фокус на НБЕ како активен чинител во граѓанското општество е на следните три програмски области:

- Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија
- Локален и регионален развој
- Унапредување на претприемништвото и економскиот развој

Проектот „Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа“ се реализира од страна на НБЕ, со поддршка на Центарот за институционален развој – ЦИРА и е финансиран од страна на Швајцарската Агенција за Развој и Соработка. Како дел од овој проект е предвидено да се реализираат три проектни активности:

1. Термографска анализа на јавните објекти во општините: изготвување на вкупно 20 термографски студии во 20 општини
2. Поддршка на неколку општини за изготвка на Програма за енергетска ефикасност

3. Изготовка на извештај од мониторинг на имплементацијата на активности предвидени со Програмите за енергетска ефикасност и Годишните Акционите планови на општините

Во Република Македонија веќе подолг период се присутни голем број на меѓународни донаторски и финансиски институции и организации кои преку својата финансиска помош се фокусирани да го помогнат развојот на РМ и истовремено да придонесат за нејзиното приближување кон Европската Унија. „Швајцарската Агенција за Развој и Соработка“ е една од организациите која особено се истакнува на ова поле, а воедно и како дел од своите развојни програми за поддршка на Република Македонија ја финансира и поддршката за изготовка на оваа програма за енергетска ефикасност.

1 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Општина:	Берово
Градоначалник:	Драги Наџински
Контакт:	
Име:	Ѓорги Пеовски
Позиција:	Раководител во Одделение за локален економски развој и
Адреса:	Ул. „Димитар Влахов“, бр.10, 2330 Берово
Телефон:	033/471 057
E-mail:	gorgi.peovski@t-home.mk
Web:	http://berovo.gov.mk

Енергетските резерви на Република Македонија се со ограничен век за искористување и во иднина, доколку се земе во предвид моменталниот начин на искористување на истите, државата сè повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. Затоа превземањето на активности кои ќе водат кон реализација на мерки за енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија е од суштествено значење и при тоа покрај намалувањето на зависноста од увоз на енергија, дополнителни придобивки може да се согледаат во продолжување на векот на искористувањето на домашните резерви, намалување на трошоците наменети за увоз на електрична енергија чија цена на светскиот пазар е со тенденција на перманентен раст и друго.

Во 2011 стапи на сила новиот Закон за енергетика при што изготвувањето на “Општинска Програма за Енергетска Ефикасност“ (ОПЕЕ) стана законска обврска на секоја општина во Република Македонија. Имено, според овој закон, политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за унапредување на енергетска ефикасност која треба да биде во согласност со националната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три години. Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на општината за одобрување односно усвојување.

Општина Берово ја изготви Општинската Програмата за Енергетска Ефикасност со цел дефинирање на:

- 1) моменталната состојба на потрошувачка на енергија на објектите кои што се под надлежност на општината, како и потрошувачката на енергија во услугите што ги обезбедува (уличното осветлување);
- 2) мерките за намалување на потрошувачката на енергија во истите; како и
- 3) мерките за намалување на потрошувачката на енергија во услугите што ги обезбедува општината (уличното осветлување).

За постигнување на гореспоменатото најпрвин собрани се квантитативни и квалитативни податоци за моменталната состојбата на објектите како и потрошувачката на енергенси во истите. Собраните податоци се предмет на анализа за да се дефинираат можностите за заштеда на енергија на енергетските системи во објектите. Врз основ на овие податоци дадени се препораки за спроведување на активности за подобрување на енергетска ефикасност врз база на идентификуваните можности за заштеда на енергија на објектите кои што се под надлежност на општината како и намалување на потрошувачката на енергија во услугите што ги обезбедува општината (уличното осветлување).

Општина Берово под своја надлежност има триесет и два објекти и уличното осветлување како комунална услуга. За потребите на оваа програма податоци од дваесет и седум објекти беа собрани и употребени за понатамошни анализи. Дваесет и седумте објектите кои се под надлежност се: два административни објекти (општинската зграда и помал објект – проектна единица), едно централно средно училиште, две централни основни училишта и седум подрачни основни училишта, четири градинки, дом на културата и музеј, шест објекти на комунални претпријатија, бизнис инкубатор, противпожарен дом и една спортска сала. Резултатите од направената анализата се претставени во табелите подолу:

Табела 2: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина Берово за 2012 година

р.б .	Тип/Име на објект	Локација	Грејна Површина	Потрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕ			ВК. за енергија
				Електрич на kWh/год.	Топлинска kWh/год.	Вкупно kWh/год	
Објекти во сопственост на општината		Место	m ²				
Административни објекти							
1)	Општинска зграда	Берово	1.060	75.429	149.400	224.829	1.634.000
2)	Мала зграда - проектна	Берово	189	4.700	13.944	18.644	113.140
ВКУПНО			1.249	80.129	69.720	149.849	1.747.140
Образование							
3)	ОСУ „Ацо Русковски“	Берово	3.685	54.386	838.103	892.489	2.155.510
4)	ОУ „Н П - Русински“	Русиново	1.077	10.673	99.658	110.331	278.729

5)	ООУ „Д И Малешевски“	Берово	3.800	53.993	901.538	955.531	3.165.148
6)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Мачево	185	711	22.998	23.709	34.463
7)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Митрашинци	806	2.391	107.324	109.715	151.273
8)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Смојмирово	300	2.017	51.745	53.762	78.283
9)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Владимирово	370	3.388	51.746	55.134	121.742
10)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Будинарци	762	9.017	84.819	93.836	460.685
11)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Двориште	632	1.452	84.819	86.271	403.568
12)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Ратевево	371	2.284	76.660	78.944	111.477
	ВКУПНО		11.988	140.312	2.319.410	2.459.722	6.960.878
Социјална грижа							
13)	ОЈУДГ „23 Август“	Берово	1.280	42.909	201.232	244.141	500.785
14)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Митрашинци	80	1.069	16.098	17.167	31.416
15)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Русиново	1.028	10.483	93.893	104.376	530.731
16)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Будинарци	62	1.452	16.099	17.551	36.843
	ВКУПНО		2.450	55.913	327.322	383.235	1.099.775
Култура							
17)	Музеј на град Берово	Берово	12	390	13.415	13.415	18.262
18)	Дом на кул. „Д. Беровски“	Берово	305	1.200	32.580	33.780	45.293
	ВКУПНО		317	1.590	45.995	46.225	63.555
Општински услуги							
19)	ЈПКР „Услуга“ - админ.	Берово	150	900	38.330	39.230	55.580
20)	ЈПКР „Услуга“ – Ф. станица	Берово	/	143.002	0	143.002	368.023
21)	ЈПКР „Услуга“ – П. станица	Берово	/	75.355	0	75.355	290.461
22)	ЈПКР „Услуга“ С. двор	Берово	120	10.600	47.912	58.512	131.816
23)	Противпожарен Дом	Берово	/	/	/	/	/
24)	Пречис. станица-админ	с. Мачево	100	26.280	19.165	45.445	192.936
25)	Пречис. станица-ОЗ	с. Мачево	(282м2)	207.182	0	207.18	1.181.55

						2	2
26)	Бизнис Инкубатор	Берово	(835м2)	/	/	/	
	ВКУПНО		370	463.319	105.407	568.726	2.220.368
Спортски сали							
27)	Спортска сала „Македонски бранители“	Берово	1.610	12.013	191.650	203.663	390.647
	ВКУПНО		1.610	12.013	191.650	203.663	390.647

Вкупната потрошувачка на енергија на општина Берово изнесува **4.627 MWh** на годишно ниво. За ова ниво на потрошувачка општината издвојува од својот буџет **17.087.000** денари што претставува **10%** од севкупниот буџет на општината.

Вкупниот потенцијал на заштеда на општина Берово со имплементирање на дадените мерки за енергетска ефикасност изнесува **27%** или **1.245 MWh** годишно.

Табела 2: Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на Општина Берово со период на отплата

р.б.	Мерка за подобрување на енергетската ефикасност	Инвестиција	ЗАШТЕДИ			Период на отплата
			ден.	kWh/год.	ден./год	
Објекти во сопственост на општината		ден.	kWh/год.	ден./год	Енергија %	год.
Административни објекти						
1)	Општинска зграда, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	2,361,340	59,977	448,081	51.9	5.3
2)	Мала зграда - проектни канцеларии, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	556,760	10,076	69,866	72.2	8.0
	ВКУПНО	2,918,100	70,053	517,947		5.6
Образование						
3)	ОСУ „Ацо Русковски“, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,128,800	146,909	384,222	16.5	2.9
4)	ОУ „Никола Петров - Русински“, с.Русиново					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,202,800	35,000	171,155	35.0	7.0
5)	ООУ „Дедо Иљо Малешевски“, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	3,000,000	178,339	799,333	20.0	3.8
6)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Митрашинци					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	2,052,696	58,000	156,143	54.0	13.1
7)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Смојмирово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	554,480	19,622	37,809	37.9	14.7

8)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Владимирово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,800,960	33,168	96,094	60.2	18.7
9)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Будинарци					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,136,960	39,722	220,972	46.8	5.15
10)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Двориште					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	928,450	43,189	272,099	50.0	3.4
11)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Ратево					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,757,560	49,600	144,655	62.8	12.2
	ВКУПНО	13,562,706	603,549	2,282,481	24.5	5.9
Социјална грижа						
12)	ОЈУДГ „23 Август“, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,807,010	96,620	189,675	39.5	9.5
13)	ОЈУДГ „23 Август“, с.Митрашинци					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	310,992	4,000	12,600	24.8	24.7
14)	ОЈУДГ „23 Август“, с.Русиново					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	3,434,320	80,275	481,230	76.9	7.1
15)	ОЈУДГ „23 Август“, с.Будинарци					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	256,059	6,000	17,547	37.2	14.6
	ВКУПНО	5,808,381	186,895	701,052	56.5	8.3
Култура						
16)	Музеј на град Берово, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	484,368	19,100	48,921	41.5	9.9
	ВКУПНО	484,368	19,100	48,921	41.5	9.9
Општински услуги						
17)	ЈПКР „Услуга“ - административна зграда, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	517,823	12,000	34,726	31.3	14.9
18)	ЈПКР „Услуга“ - Стопански двор“, Берово					
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	350,300	21,000	40,538	43.9	8.6
	ВКУПНО	868,123	33,000	75,264	31.3	11.5
Спортски сали						
19)	Спортска сала „Македонски бранители“ ОСУ „Ацо Русински“, Берово					
	ВКУПНО	140,000	8,154	48,924	67.9	2.9
Улично осветлување						
	ВКУПНО	923,700	323,769	2,136,879		0.5

Табела 3: Висина на приоритет за спроведување на мерките за енергетска ефикасност по објект

р.б	Тип/Име на објект	Локација	Грејна површина	Спец. Потрош. на енергија	Степен на дотраено ст	X (60+10+10+20)
-----	-------------------	----------	-----------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

Објекти во сопственост на општината		Место	м ²	kWh/м ² год.		
Административни објекти						
1)	Општинска зграда	Берово	1.060	141	5	73
2)	Мала зграда - проектна	Берово	189	74	2	69
Образование						
3)	ОСУ „Ацо Русковски“	Берово	3.685	227	2	79
4)	ОУ „Н П - Русински“	Русиново	1.077	93	3	36
5)	ООУ „Д И Малешевски“	Берово	3.800	237	2	85
6)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Мачево	185	124	1	34
7)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Митрашинци	806	133	4	47
8)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Смојмирово	300	172	8	65
9)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Владимирово	370	140	8	57
10)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Будинарци	762	111	5	44
11)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Двориште	632	134	6	52
12)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Ратево	371	207	7	71
Социјална грижа						
13)	ОЈУДГ „23 Август“	Берово	1.280	157	2	61
14)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Митрашинци	80	201	8	66
15)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Русиново	1.028	91	9	52
16)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Будинарци	62	260	9	81
Култура						
17)	Музеј на град Берово	Берово	12	1.118	8	81
18)	Дом на кул „Д Беровски“	Берово	305	107	8	46
Општински услуги						
19)	ЛПКР „Услуга“ - админ.	Берово	150	256	7	65
20)	ЛПКР „Услуга“ - Филтер станица	Берово	/	0	/	/
21)	ЛПКР „Услуга“ - Пумпна станица	Берово	/	0	/	/
22)	ЛПКР „Услуга“ - С. Двор	Берово	120	399	10	98
23)	Противпожарен Дом	Берово	/	0	9	/
24)	Пречистителна станица-админ	с. Мачево	100	192	1	39
25)	Пречистителна станица-ОЗ	с. Мачево	(282м ²)	0	/	/
26)	Бизнис Инкубатор-нов објект	Берово	(835м ²)	0	0	/
Спортски сали						
27)	С. сала „Македонски бранители“	Берово	1.610	119	2	/

Спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност носи повеќе придобивки како на пример: намалување на загубите на енергија, намалување на трошоците за топлинска и електрична енергија од буџетот на општината, подобрување на комфорот во училишните згради, подобрување на резултатите од образованието на децата, подобрување на осветленоста на просториите и друго. За да се постигнат овие цели, потребно е доследно спроведување на програмата, следење и надградување на податоците од базата на податоци за што е потребно да се оформи одговорен тим за енергетска ефикасност во општината со поддршка на градоначалникот и општинскиот совет.

2 ВОВЕД

Во Општина Берово постои потенцијал за зголемување на енергетската ефикасност во објектите под општинска управа и уличното осветлување. Трошоците за енергија изнесуваат околу **9,5%** од вкупниот буџет на општината за 2012 година. За да се намали потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија и во исто време да се подобрат внатрешните услови на објектите во сопственост на општината од една страна и уличното осветление од друга страна, потребно е да се применат различни мерки за енергетска ефикасност.

Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во Општина Берово е да се намали потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и уличното осветление во општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на локалните економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие придобивки, со спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:

- Обновување на објектите и енергетските системи;
- Подобрување на условите за работа, комфорот и продуктивноста;
- Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои учествуваат во енергетскиот биланс на самата општина; и
- Заштита на животната средина.

2.1 Профил на Општината

Беровската Котлина го опфаќа најисточниот дел од Република Македонија, помеѓу 41° 06'' и 41° 53'' географска ширина и помеѓу 23° 12'' и 22° 37'' географска должина. Општината Берово на југ се граничи со општините Ново Село, Босилово и Василево, на запад со општините Радовиш и Веница, на север со Делчево и со Пехчево, на исток со државната граница на Бугарија. Вкупната површина на општина Берово изнесува 595 км², а се наоѓа на 800 м просечна надморска висина. Релјефот е претежно ридско-планински, а рамнински терени има само околу речното корито на реката Брегалница.

Општина Берово претставува природна, географска и економска целина на 9 населени места, каде живеат 13.941 жители. Седштето на општината е лоцирано во Берово (7.002 жители) а останатите осум населени места се: Будинарци (682 жители), Владимирово (861 жители), Двориште (757 жители), Мачево (206 жители), Митрашинци (729 жители), Ратевево (844 жители), Русиново (2.095), и Смојмирово (765) и спаѓаат во категоријата ридско-планински села.

Број на жители:	13.941
Број на населени места:	9
Број на месни заедници:	8
Површина:	595 км ²
Ден на општината:	23.08
Структура на населението	
Македонци	95,7%
Роми	3,3 %
Останати	1%
Статистички податоци од последниот попис од 2002 година	

Општина Берово располага со богати природни ресурси, шумски потенцијал и чиста, незагадена средина. Главни стопански гранки се: земјоделство, сточарство, шумарство, рударство, текстилна индустрија, занаетството, туризам и угостителство. На подрачјето на општина Берово функционираат неколку поголеми стопански субјекти, и повеќе помали стопански субјекти кои се поврзани со преработување на земјоделски производи, изработка на дрвена граѓа, делови за мебел и производство на мебел, хемиска индустрија, текстилна индустрија и друго.

Потенцијалите за развој на општината се гледаат во искористување на потенцијалите за производство на здрава храна, преработка на дрво, туризмот, искористување на минералните сировини и рудите како и искористување на водите на реката Брегалница и нејзините притоки.

Главниот акцент за понатамошен економски развој е ставен на следните активности: 1) Развој на земјоделието и создавање на современ аграр, преку целосно искористување на обработливите површини, и изградба на преработувачки капацитети; 2) Развој на шумарството и водостопанството преку рационално и ефикасно искористување на шумското богатство и водениот потенцијал; 3) Креирање на инфраструктура во интерес на развојот на стопанството лесен пристап до информации за стопанските субјекти, поттикнување и поддршка на странските партнерства со стопанските субјекти од општината, како и соработка и изнаоѓање пазари на сопствените стопански субјекти; 4) Понатамошна поддршка на развојот на угостителството и туризмот.

2.2 Визија и долгорочен развој на општината

„Општина Берово – посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо – економски и културен развој, развиена урбана и рурална инфраструктура и чиста и здрава животна средина.“

2.3 Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово

Главна цел на ОПЕЕ е намалување на трошоците за енергија во општината, како во делот на јавните објекти така и на уличното осветлување. Ова може да се постигне со реализација на низа мерки за енергетска ефикасност преку постоечки и идни проекти. Крајните резултати на ОПЕЕ

треба да обезбедат намалување на енергетските трошоци во општината за околу **27%** кумулативно во периодот 2014-2016 година.

Во сопственост на општината се објекти со различни карактеристики во поглед на видот, големината и намената и истите се користат за обезбедување на услуги за граѓаните и како такви се предмет на тековно одржување. Истото е и со уличното осветлување. Имајќи го ова предвид, со намалувањето на трошоците за енергија на општинските објекти и на услужните дејности на општината, сите граѓани кои живеат во неа ќе имаат директни придобивки од постигнатите заштеди како преку подобрување на услугите така и во делот на подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните во општината.

2.4 Применет метод за детална обработка на програмата за енергетска ефикасност за општината

Изготвувањето на ОПЕЕ се состои од методи и правила, кои се реализираат во следните чекори:

- 1) Прв чекор е собирање на податоци за сите објекти под управа на општината како и за јавното улично осветлување, и создавање на база на податоци;
- 2) Втор чекор е дефинирање на целите на ОПЕЕ. За дефинирање на целите, потребно е да се има увид во реалната состојба на објектите во однос на потрошувачката на енергија. Исто така потребно е да се знае капацитетот и финансиските можности на општината за спроведување на неопходни мерки за подобрување на состојбата преку приоритизација;
- 3) Трет чекор е самото спроведување на мерките за енергетска ефикасност во рамките на општината, мониторинг и известување за постигнатите резултати.

Цел на оваа програма е да ги собере квантитативните и квалитативните податоци и да се оформи базата на податоци наменета за општината. Врз основа на базата на податоци согласно методологијата овозможена е подготовка на различни анализи чиито резултати се сумираат во оваа програма. Врз основа на овие резултати, идентификувани се техниките за избор на објектите кои се приоритетни за реализација на проекти од областа на енергетска ефикасност, во зависност од потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија и носење на одлуки, како и давање на препораки за идни чекори за подобрување (зголемување) на енергетската ефикасност и заштеда на енергија во општината.

2.5 Спроведување на методологијата

За оформување на основната база на податоци за потрошувачката на енергија, која треба да биде користена и во иднина, беа употребени три прашалници дистрибуирани до сите одговорни лица кои раководат со објектите под надлежност на општината. Прашалниците, кои се дадени во Анекс 1 од оваа Програма, содржат: податоци за описот на објектите како и трошоците за електрична и топлинска енергија и соодветната потрошувачка на енергија, податоци за уличното осветлување и трошоците за електрична енергија и одржување и податоци за возниот парк под управа на општината. Податоците за потрошувачка на електрична енергија за општинските објекти и уличното осветлување се собрани врз основа на фактурирани сметки и податоци од општината и од раководителите на објектите под надлежност на општината.

Во подготовката на програмата се внимаваше на следните критериуми поврзани со приоритетно избраните објекти: висината на специфичната потрошувачка на енергија (kWh/m²/год.), бројот на корисници во објектот, големина на објектот и годината на изградба на објектот. Врз база на собраните податоци и нивна анализа со овој документ се планира поефикасно да се регулира потрошувачката на енергија.

Како приоритети во изработаката на програмата се користеа следните критериуми:

1. Висината на специфична потрошувачка на енергија:	60%
Број на опслужени луѓе во објектот:	10%
Големина на објектот:	10%
Степен на дотраеност на објектот:	20%

Врз основа на дадените критериумите и добиените приоритети, следење на евентуалните промени на податоците од базата на податоци како и нејзино редовно ажурирање ќе се врши со цел доколку се интервенира во одреден објект да се види ефектот од интервенцијата преку следење и анализирање на мерењата на потрошувачката на енергија и добиените резултати.

Одредувањето на приоритет за објект врз кој треба да се реализираат мерки за енергетска ефикасност се врши според следната формула на тежински фактори:

$$X_i = \frac{\text{Потрош_енер_објект}}{\text{Најг_потрош_енергија}} \cdot (70\%) + \frac{\text{Број_луѓе_објект}}{\text{Најм_луѓе}} \cdot (10\%) + \frac{\text{Повр_објект}}{\text{Најг_површи}} \cdot (10\%)$$

каде што:

- X_i – висина на приоритет на објект i за спроведување на мерки за енергетска ефикасност (0 - 100%).
- Потрош_енер_објект – вкупна специфична потрошувачка на енергија во објект.
- Нај_потрош_енергија – најголема специфична потрошувачка на енергија од објект во сектор или целна група.
- Број_луѓе_објект – вкупен број на корисници во објект.
- Најм_луѓе – највисок број на корисници во објект во сектор или целна група.
- Повр_објект – грејна површина на објект.
- Најг_површ – најголема грејна површина на објект во сектор или целна група.

2.6 Општинска база на податоци

Општина Берово управува со 32 општински јавни објекти распоредени во следниве сектори: администрација, образование, социјална грижа, култура, комунални општински услуги, спорт и улично осветление како посебен дел од општинските услуги кој општината ги извршува и има соодветен возен парк. За реализација на оваа општинска програма собрани се податоци од 27 објекти и уличното осветлување. Овие објекти како и возниот парк со нивните податоци се внесени во базата на податоци за енергетска ефикасност.

Во следните табели се дадени објектите по локација, со греен волумен и грејна површина, како и потрошувачката и специфична потрошувачка на енергија пред мерките за енергетска ефикасност, уличното осветлување со вкупната инсталирана моќност и потрошувачка на енергија како и возниот парк кој моментално се користи во општината.

Табела 4: Преглед на објекти под управување на Општина Берово

р.б	Тип/Име на објект	Локација	Грејна површина	Спец. Потрошувачка	Корисници	X (60+10+10+20)
Објекти во сопственост на општината		Место	м ²	kWh/м ² год.	Број	%
Административни објекти						
1)	Општинска зграда	Берово	1,060	141	70	73
2)	Мала зграда - проектна	Берово	189	74	25	69
Образование						
3)	ОСУ „Ацо Русковски“	Берово	3,685	227	624	79
4)	ОУ „Н П Русински“	Русиново	1,077	93	189	36
5)	ООУ „Д И Малешевски“	Берово	3,800	237	865	85
6)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Мачево	185	124	6	34
7)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Митрашинци	806	133	65	47
8)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Смојмирово	300	172	43	65
9)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Владимирово	370	140	32	57
10)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Будинарци	762	111	82	44
11)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Двориште	632	134	82	52
12)	ПУ „Д И Малешевски“	с. Ратево	371	207	30	71
Социјална грижа						
13)	ОЈУДГ „23 Август“	Берово	1,280	157	267	61
14)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Митрашинци	80	201	30	66
15)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Русиново	1,028	91	69	52
16)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Будинарци	62	260	18	81
Култура						
17)	Музеј на град Берово	Берово	12	1,118	1	81
18)	Д К „Димитар Беровски“	Берово	305	107	25	46
Општински услуги						
19)	ЛПКР „Услуга“ - админ.	Берово	150	256	7	65
20)	ЛПКР „Услуга“ – Ф.станица	Берово	/	0	7	/
21)	ЛПКР „Услуга“ – П.станица	Берово	/	0	0	/
22)	ЛПКР „Услуга“ - С.	Берово	120	399	30	98

	Двор					
23)	Противпожарен Дом	Берово	/	0	15	/
24)	Пречист. станица-админ	с. Мачево	100	192	5	39
25)	Пречист. станица-ОЗ	с. Мачево	(282м ²)	0	/	/
26)	Бизнис Инкубатор	Берово	(835м ²)	0	200	/
Спортски сали						
27)	Сала „Македонски бранители“	Берово	1,610	119	704	/

Табела 5: Улично осветлување во Општина Берово

Тип на светилка	Број на светилки	Број на нефункционални	Работни часови на ден	Единечна моќност	ВК. инсталирана моќност	Годишна потрошена ел.енергија	Год. финансии за ел.енергија
	n	n	часови (з/л)	[W]	[kW]	[kWh]	ден.
Жива (Hg)	1024	15	14/9	125	128	529,094	3,380,913
Жива (Hg)	176	10	14/9	250	44	174,093	1,112,451
Флуоресцентни	54	0	14/9	55	2.97	12,459	79,614
Флуоресцентни	36	0	14/9	10	0.36	1,510	9,650
ЛЕД	6	0	14/9	140	0.84	3,524	22,517
ЛЕД	3	0	14/9	50	0.15	629	4,021
Вкупно					176.17	720,680	4,605,145

Табела 6: Возен парк во Општина Берово

Транспорт	Година на производство	Изминати километри	Вид на гориво	Годишна потрошу. на гориво
				л/год
Патнички возила				
LADA NIVA	1994	800,000	бензин	1,000
Skoda superb	2013	13000	Дизел	/
Opela Astra	2001	523,800	Дизел	/
Toyota corolla	1992	585,700	Бензин	1,500
Dacia (Renault) караван	2003	98,500	Дизел	600
Lada Niva	2005	187,000	Бензин	2,000
Renault Kangoo	2007	130,000	Бензин	2,000
Возило 1 Renault Kango	1998	198 530	дизел	1750

Dacia Sandero StepWay	2011	70485	Дизел	1500
Товарни возила				
FAP 14/14	1987	100,000	Дизел	1,000
FAP-192/36	2001	10,000	Дизел	1,000
FAP 13	1976	450,000	Дизел	2,500
TG 90C Булдужер	1976	120,000	Дизел	2,000
FAP 14 (цистерна)	1976	375,000	Дизел	1,000
FAP 13	1979	420,000	Дизел	2,500
MAN	1987	350,000	Дизел	6,000
RENAULT	2000	345,000	Дизел	6,000
RENAULT	2001	380,000	Дизел	4,500
Fiat cobelco	2004	210,000	Дизел	6,000
SUBARU LIBERO	1994	98361	Бензин	1300
Автобуси				
YUTON	2011	16,000	дизел	4,800
Друго				
BREMAC	2009	5,000	Дизел	500
ИМТ 533 (трактор)	1970	300,000	Дизел	2000
ИМТ 533 (трактор)	1971	250,000	Дизел	2000

2.7 Придобивки од програмата

За правилно спроведување на програмата, во суштина потребна е инволвираност на повеќе институции од секаков вид и поради тоа Општина Берово планира во реализацијата на програмата да ги вклучи: членовите на Советот на Општина Берово и вработените во општинската администрација, корисниците на услуги од општината, снабдувачите со енергија, владините и невладините организации, домашните и странски донаторски институции, агенции и фондации, надворешните консултанти и приватните претпријатија кои извршуваат јавни работи, како и финансиските институции.

Активности кои општината планира да ги превземе како потрошувач на енергија се следни: енергетски контроли и континуирано мерење и следење на состојбите со потрошувачката на енергенсите, среднорочни и долгорочни планирања за снабдување со енергија и големината на побарувачка, истражувања и анализи за можностите за имплементација на алтернативни енергии.

Резултатите од овие активности ќе придонесат за: финансиски заштеди и заштеди на енергија, подобро управување со буџетот на општината, намалување на загадувањето на животната средина, локален одржлив развој.

Придобивки на општината од спроведување на проектите за енергетска ефикасност во објектите кои се во нејзина сопственост се: финансирање на проектите за енергетска ефикасност преку остварените заштеди на енергија, намалување на трошоците за енергија и обезбедување на значајни социјални и здравствени придобивки, подобрување на општинската инфраструктура, подобрување на нивото на греење во зградите, подобрување на здравјето на луѓето и удобноста на живеење или привремен престој во објекти, зачувување на здравјето на децата во училиштата

со редукција на варијациите во греење и подобрување на протокот на воздух во училишните простории.

Придобивки од спроведувањето на проекти за енергетска ефикасност кај улично осветление се: примена на нови и современи начини на осветлување кои обезбедуваат исполнување на стандардите во оваа област, безбедно и сигурно движење на пешаците и намалување на бројот на сообраќајни незгоди во вечерните часови, подобрување на квалитетот на живеење во општината.

2.8 Правна рамка

Општината Берово ги почитува законските начела и прописи во Република Македонија. Во прилог – Анекс 2 се наведени законските одредби од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 16/2011) кои директно се однесуваат на енергетската ефикасност, како и новите законските одредби од измените и дополнувањата на Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр 79/2013) кои се однесуваат на следењето и управувањето со енергетската потрошувачка на објектите кои се под надлежност на единицата на локалната самоуправа.

3 СЕГАШНА СОСТОЈБА

3.1 Производство и снабдување со енергија

Општина Берово не располага со енергетски извори под своја управа. Снабдувањето со електрична енергија во општина Берово се врши од електроенергетскиот систем на Република Македонија и целата општина е снабдена со стабилен напон од електроенергетската мрежа.

За жал, постојат повеќе ограничувања од аспект на развој на енергетската ефикасност во општината, меѓу кои треба да се потенцираат:

1. Институционални бариери

- Општинската администрација нема доволен број на вработени согласно новите надлежности;
- Потребно е зголемување на напорите за издвојување на средства и време за реализација на активности од областа на енергетската ефикасност;
- Потребно е дополнително градење на капацитети на општинската администрација за реализација на активности од областа на енергетската ефикасност;
- Повеќе се потенцираат краткорочни активности, а не долгорочно планирање на активности за енергетска ефикасност.

2. Правни/ Финансиски бариери

- Тешко се изнаоѓаат финансиски средства за реализација на проекти од областа на енергетска ефикасност;

- Високите каматни стапки (6% - 10%) ги отежнуваат инвестициите во обнова и примена на мерки за енергетска ефикасност, особено во случај ако општината има можност да аплицира за кредити, во блиска иднина;
- Нејасните имотни права (државен имот - локален имот) и управувањето со имотот, ги отежнуваат гаранциите за кредити.

3.2 База на податоци и извор на информации

Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без вистински податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може да се донесуваат одлуки. Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од општинскиот буџет предизвикуваат голем интерес за добивање и градење на информативна база на податоци за објектите и уличното осветление кои се во надлежност на општината.

Со цел изработка на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово, изработена е базата на податоци која ги содржи информациите за сите објекти под управа на општината како и за уличното осветлување. Во базата се внесени релевантни податоци за потрошувачката на електрична и топлинска енергија на објектите групирани по сектори, површини на објектите, бројот на лица што го користат објектот, режимот на користење на објектот, типот на градба и годината на изградба на објектот и други податоци. Детални информации за објектите и уличното осветление се собрани од релевантните институции во општината преку прашалниците дадени во Анекс 1. Во изработката на оваа програма опфатени се административните згради, средното и основните училишта, детските градинки, домот на културата и музејот, ЈК Претпријатија, спортската сала како и уличното осветление на територијата на целата општина.

Целта на користење на базата на податоци е да се направат анализи и проценки, со кои ќе се оцени ефикасноста во користење на енергија во објектите под општинско управување, оценка на исплатливоста за инвестирање во нив, како и придобивките од спроведување на мерки за енергетска ефикасност. Добиената база на податоци на општината и овозможува да ги чува податоците, да има преглед врз потрошувачката на енергија и трошоците на секторите (одделите) и целните групи (типите на објекти), како и да подготви статистички податоци и да ја анализира состојбата. Базата на податоци се користи исто така и за приоритизирање на објектите во однос на спроведување на мерки за енергетска ефикасност (заштеди на енергија со постигнување на ниво на стандарден комфорт), како и за развој на проекти за енергетска ефикасност.

Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни групи:

6. Сектор: Администрација

- Целна група: **Административни општински згради**

7. Сектор: Образование

- Целна група: **Средно и Основни училишта**

8. Сектор: Социјална грижа

- Целна група: Детски градинки

9. Сектор: Култура

- Целна група: Дом на културата и музеј

10. Сектор: Комунални услуги

- Целна група: Улично осветлување
- Целна група: Јавни Комунални Претпријатија

3.3 Објекти и потрошена енергија во општината

На ниво на општина Берово направена е посета на 27 јавни објекти и за истите се добиени податоци. Сите објекти покриваат грејна површина од **17.984 m²**. Вкупната просечна потрошувачка на енергија за последните три години (2010, 2011, 2012) на сите општински објекти во секторите вклучително и уличното осветление на територијата на цела општина, изнесува околу **4.627 MWh** и вкупни трошоци за енергија од околу **17.087.462 денари**. Сумарниот преглед на трошоците за енергија (електрична и топлинска) за општинскиот имот во 2012 година се прикажани во Табела 7, а во Табела 8, 9 и 10 прикажани се учеството на енергенси во севкупната потрошувачка по сектори, како и потрошувачката на топлинска и електрична енергија по сектори:

Табела 7: Преглед на специфична потрошувачка на енергија по сектори


р.б.	Тип/Име на објект	Локација	Година на градба/рен.	Вкупна површина	Греен волумен	Површина која се грее	Спец. потрошувачка на енергија	Раб.Час.
Објекти во сопственост на општината		Место	год.	m ²	m ³	m ²	kWh/m ² год.	ден x час
Административни објекти								
1)	Општинска зграда	Берово	1997	1.060	3.120	1.060	141	5x8
2)	Мала зграда - проектни канц.	Берово	2010	202	530	189	74	5x8
ВКУПНО				1.262	3.650	1.249	131	
Образование								
3)	ОСУ „Ацо Русковски“	Берово	98/2012	3.685	11.472	3.685	227	5x8
4)	ОУ „Никола Петров - Русински“	Русиново	47/2010	1.608	3.231	1.077	93	5x8
5)	ООУ „Дедо Иљо Малешевски“	Берово	74/2012	5.536	14.250	3.800	237	5x8
6)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Мачево	2012	195	481	185	124	5x8
7)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Митрашинци	61	975	2.602	806	133	5x8
8)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Смојмирово	88/2013	300	452	300	172	5x8
9)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Владимирово	87/2013	370	962	370	140	5x8
10)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Будинарци	48/2010	762	2.401	762	111	5x8
11)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Двориште	?/2011	632	1.643	632	134	5x8
12)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“	с. Ратево	76/2012	570	928	371	207	5x8
ВКУПНО				14.633	38.422	11.988	193	
Социјална грижа								
13)	ОЈУДГ „23 Август“	Берово	70/2011	1.280	3.840	1.280	157	5x12
14)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Митрашинци	1994	80	240	80	201	5x12
15)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Русиново	78/95	1.028	3.084	1.028	91	5x12
16)	ОЈУДГ „23 Август“	с. Будинарци	1995	62	150	62	260	5x8
ВКУПНО				2.450	7.314	2.450	134	
Култура								
17)	Музеј на град Берово	Берово	2006	225	48	12	1.118	5x8
18)	Дом на културата „Димитар Беровски“	Берово	55/2009	828	854	305	107	5x8
ВКУПНО				1.053	902	317	145	
Општински услуги								

19)	ЈПКР „Услуга“ - админ.	Берово	1984	150	375	150	256	7x24
20)	ЈПКР „Услуга“ - Филтер станица	Берово	1984	150	/	/	0	7x24
21)	ЈПКР „Услуга“ - Пумпна станица	Берово	1999	18	/	/	0	7x24
22)	ЈПКР „Услуга“ - Стопански двор	Берово	2005	240	360	120	399	5x8
23)	Противпожарен Дом	Берово	1958	283	/	/	0	7x24
24)	Пречистителна станица-админ	с. Мачево	2009	100	300	100	192	7x24
25)	Пречистителна станица-ОЗ	с. Мачево	2010	282	800	(282м2)	0	7x24
26)	Бизнис Инкубатор-нов објект	Берово	2013	1.040	3.328	(835м2)	/	5x8
ВКУПНО				2.263	5.163	370	285	
Спортски сали								
27)	Спортска сала „Македонски бранители“ ОСУ „Ацо Русински“	Берово	2009	1.610	11.080	1.610	119	7x12
ВКУПНО				1.610	11.080	1.610	119	

Табела 8: Учество на застапените енергенци во вкупната потрошувачка на енергија за 2012 год.

Р. Б.	Енергенс	Број на објекти	Грејна површина	Количина		Потроше ни финанси и ден	Потрош ени финанс ии %	Енерг ија %
				[m ²]	[kWh]			
1)	Екстра лесно масло [litri]	2	3.437	28.453	283.392	1.707.180	28,5 %	21,6 %
2)	Дрва [m ³]	13	3.755	346,6	663.109	1.039.800	17,4 %	50,5 %
3)	Електрична енергија	14	/	/	187.561	2.128.432	35,5 %	14,3 %
4)	Улично осветлување	/	/	/	179.410	1.112.344	18,6 %	13,7 %
Вкупно					1.313.472	5.987.756	100,0 %	100 %

Дијаграм 2: Графички приказ на учеството на енергенсите во вкупната потрошувачка на енергија за 2012год.



Табела 9: Потрошувачка на топлинска енергија по сектори

Р.Б.	Сектор	Вкупно објекти	Грејна површина	Год. потрошувачка на топлинска енергија	Специфична потрошувачка на енергија	%
			m²	kWh/год.	kWh/m² год.	
1)	Администрација	2	1,249	69,720	56	2.3
2)	Општински услуги	8	370	105,407	285	3.4
3)	Социјални грижи	4	2,450	327,322	134	10.7
4)	Култура	2	317	45,995	145	1.5
5)	Образование	10	11,988	2,319,410	193	75.8
6)	Спортски сали	1	1,610	191,650	119	6.3
Вкупно		27	17,984	3,059,504	170.12	100.0

Дијаграм 2: Потрошувачка на топлинска енергија во проценти по сектори



Табела 10: Потрошувачка на електрична енергија по сектори

Р.Б.	Сектор	Вкупно објекти	Год. потрошувачка на електрична енергија	%
			kWh/год.	
1)	Администрација	2	80,129	7.6
2)	Општински услуги	8	37,780	3.6
3)	Социјални грижи	4	55,913	5.3
4)	Култура	2	620	0.1
5)	Образование	10	140,312	13.4

6)	Спортски сали	1	12,013	1.1
7)	Улично осветлување	/	720,680	68.8
Вкупно		27	1,047,447	100.0


Дијаграм 3: Потрошувачка на електрична енергија во проценти по сектори



3.4 Основни процени

Општина Берово има потенцијал за енергетска ефикасност. Со зголемување на цените на енергенсите на национален пазар како и очекуваниот пораст на населението, потрошувачката на енергија во наредниот период во парични средства во споредба со сегашното ниво се очекува да расте со стапка од 3%-10% на годишно ниво. Овој раст на потрошувачка може да се намали со воведување на мерки за енергетска ефикасност (ENCON). Во долниот график е даден очекуваниот развој на потрошувачка на енергија (топлинска и електрична) во Општина Берово без и со спроведување на мерки за енергетска ефикасност во периодот 2014 – 2016 година.

Дијаграм 4: Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во Општина Берово пред и после мерките за ЕЕ



3.5 Потенцијал за енергетска ефикасност во општината

Главните можности за заштеда на парични средства во општинската економија се фокусирани кон заштеда на електрична енергија од улично осветление како и во заштеда на електрична и топлинска енергија во објектите под управа на општината.

Секоја од предложените мерки треба да се разгледа посебно и активностите за нивно спроведување треба да се координираат со одговорните од секој објект, во согласност со можностите за инвестирање и расположливиот буџет во општината. Исто така, потребно е ажурирање на податоците секоја година со цел да се има преглед за нивото на потрошувачка на енергија, што овозможува да се следат придобивките од направените промени.

Образовен сектор

Голем дел од анализата за иницијативи за енергетска ефикасност на краток рок треба да се концентрираат на можностите за заштеди на енергија (електрична и топлинска енергија) во сите сектори коишто се под надлежност на општината. Образовниот сектор (основните училишта) завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината за потрошувачката на топлинска енергија.

Пресметката за заштедите на енергија е направена врз основа на податоци за потрошена енергија во објектите и фактурирана вредност за потрошена енергија запишани во базата на податоци. Имено врз основа на анализата на податоците, констатирана е голема разлика во специфичната потрошувачка на енергија за m^2 - кај различните видови објекти, под општинска управа. Таа се движи од $250 \text{ kWh}/m^2$ во некои подрачни рурални училишта кои што не се користат во полн капацитет во текот на годината или се недоволно згреани до околу $50 \text{ kWh}/m^2$.

Улично осветление

Јавното улично осветлување, се вбројува во поважните комунални дејности на локалната самоуправа. Системот за улично осветлување е во сопственост на општината и таа е одговорна за негово функционирање, одржување и унапредување.

Подобрено улично осветлување (нови линии, повисока осветленост на улиците итн), претставува обврска на општина Берово, но сето тоа со моменталниот начин на раководење би значело зголемување на трошоците за потрошената електрична енергија, како и за неговото одржување. Поради тоа спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност се особено важни, истите брзо и едноставно се реализираат, а зголемувањето на ефикасноста и квалитетот на осветлување може да донесе заштеда на енергија и до 45%.

Вкупен потенцијал за енергетска ефикасност (ENCON)

Како стандардна вредност на потрошувачката на енергија се смета остварната потрошувачка на енергија во јавните објекти, која е добиена по пат на прибирање на вкупните податоци преку пополнети прашалници и е додатно обработена и земена за анализа од последните три години.

Основната годишна потрошувачка на енергија за секој сектор и потсектор е одредена посебно за следните две намени:

- 1) Потрошувачка на енергија за греење;
- 2) Потрошувачка на електрична енергија за други потреби.

Потрошувачката на енергија за греење за секој сектор е одредена за следните начини на греење:

- Систем со топловодно радијаторско греење преку сопствена котлара на: екстра лесно масло за горење, мазут, огревно дрво, електрична енергија;
- Индивидуални печки за греење со: електрична енергија, огревно дрво, екстра лесно масло за горење

Притоа, јавните згради и нивната соодветна подна површина која се грее, во секој сектор, се групирани според начинот на греење кој се користи во нив.

Топлотните вредности кои се користени за пресметка на основната потрошувачка на енергија за греење од природни во тоplotни единици, за различни облици на енергија кои се употребуваат во разгледуваните јавни објекти, се прикажани во Табела 11:

Табела 11: Применети топлински вредности за различни облици на енергија

Енергенс	Единица	kJ	kWh	Густина
Огревно дрвно - даб	kg	13800	3,833	/
Огревно дрво - бука	kg	13800	3,833	/
ЕЛ масло за греење	litri	35856	9,96	
ЕЛ масло за греење	kg	42300	11,75	861 kg/m ³
Електрична енергија	kWh			

За едноставна пресметка на барањата за енергија се земаат U вредностите за постоечки објекти предложени во Правилникот за енергетски карактеристики на згради Сл.Весник бр.94/2013. Овие податоци може да бидат корегирани доколку на лице место се изврши мерење со соодветна опрема, односно може да се пресметаат доколку за тоа постојат доволно валидни податоци:

Табела 12: Употребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕ

Период на градба / Тип на зграда	Под над подрум	Плафон на завршен кат	Надворешен сид	Кровна облога	Прозорец
Пред 1965	1,4	0,78	1,74	/	3,6
1965 – 1980 год.	1,2	0,78	1,34	0,65	2,7
1981 – 1991 год.	0,63	0,69	0,93	/	2,5

1991 - денес	0,37	0,46	0,66	0,37	2,4
Стандардна структура	1,10	1,05	1,15	0,45	2,50
Монтажен систем	0,85	0,37	1,90	0,45	3,00

Новите вредности на коефициентот на пренос на топлина U се дадени во следната табела и тие се предвидени да се добијат после имплементацијата на соодветните мерки за енергетска ефикасност врз објектите:

Табела 13: Употребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за ЕЕ

Предмет	По спроведување на мерки за енергетска ефикасност
	U [W/m^2K]
Надворешни ѕидови	0,4
Прозори	1,4
Надворешни врати	2,6
Кров	0,3
Под	0,4

За пресметка на инвестициите за остварување на потенцијалот за заштеда на енергија, употребени се следните единечни цени (со вклучен ДДВ од 18%):

Табела 14: Употребени единечни цени за мерките за ЕЕ

▪ Фасада со термичка изолација на надворешни ѕидови:	30 EUR/m ² (сид)
▪ Нови прозорци и надворешни врати:	130 EUR/m ² (прозор, врата)
▪ Топлинска изолација во подот на таванот:	14 EUR/m ² (рамна површина на подот од таванот на кровот)
▪ Топлинска изолација на кров	10 EUR/m ²
▪ Сијалици NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1:	13 EUR/сијалица (вклучено и монтажа)
• Сијалици NAV-T150W SUPER 4Y E40 FLH1:	17 EUR/сијалица (вклучено и монтажа)

Во предвидените единечни цени за инвестициите се вклучени сите трошоци и пропратни дополнителни работи кои се појавуваат при имплементација на секоја од наведените мерки за енергетска ефикасност.

Анализата, за заштедата од секоја поединечна мерка за енергетска ефикасност за секој објект како и уличното осветлување, е претставена во Табела 15:

Табела 15: Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните заштеди

р.б.	Мерка за подобрување на енергетската ефикасност	Инвестиција	ЗАШТЕДИ			Едноставен период на отплата
			ден.	kWh/год	ден./год	
Административни објекти						
1)	Општинска зграда, Берово					
	- Топ изолација на надворешни ѕидови	1,439,640	37,925	292,030	32.8	4.9
	- Топлинска изолација на кров	607,600	9,965	76,730	8.6	7.9
	- Замена на прозори и врати	282,100	4,000	30,799	3.4	9.2
	- Термостатски вентили	32,000	8,087	48,522	7.0	0.7
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	2,361,340	59,977	448,081	51.9	5.3
2)	Мала зграда - проектни канцекарии, Берово					
	- Топлинска изолација на кров	104,160	2,000	9,498	14.4	11.0
	- Топ изолација на надворешни ѕидови	372,000	7,076	54,486	50.7	6.8
	- Замена на прозори и врати	80,600	1,000	5,882	7.2	13.7
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	556,760	10,076	69,866	72.2	8.0
ВКУПНО			70,053	517,947		5.6
Образование						
3)	ОСУ „Ацо Русковски“, Берово					
	- Термостатски вентили	66,000	58,667	176,000	7.0	0.4
	- Реконструкција на дел од кров	992,000	79,890	159,780	9.9	6.2
	- Модернизација на осветлувањето	70,800	8,352	48,442	15.4	1.5
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,128,800	146,909	384,222	16.5	2.9
4)	ОУ „Никола Петров - Русински“, с.Русиново					
	- Топлинска изолација на кров	682,000	16,000	120,815	16.0	5.6
	- Топ изолација на надворешни ѕидови	520,800	19,000	50,340	19.0	10.3
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,202,800	35,000	171,155	35.0	7.0
5)	ООУ „Дедо Иљо Малешевски“, Берово					
	- Термостатски вентили	155,000	63,107	157,768	7.0	1.0


	- Автоматска регулација	2,237,400	72,12 3	555,34 7	8.0	4.0
	- Топлинска изолација на кров	607,600	43,10 9	86,218	5.0	7.0
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	3,000,000	178,339	799,333	20.0	3.8
6)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Митрашинци					
	- Топ изолација на надворешни сидови	595,200	28,00 0	75,120	26.0	7.9
	- Реконструкција и изолација на под	899,496	22,00 0	58,256	20.5	15.4
	- Реконструкција и изолација на кров	558,000	8,000	22,767	7.5	24.5
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	2,052,696	58,000	156,143	54.0	13.1
7)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Смојмирово					
	- Топ изолација на надворешни сидови	312,480	9,000	17,726	17.4	17.6
	- Термостатски вентили	25,000	3,622	7,200	7.0	3.5
	- Реконструкција и изолација на кров	217,000	7,000	12,883	13.5	16.8
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	554,480	19,622	37,809	37.9	14.7
8)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Владимирово					
	- Топ изолација на надворешни сидови	520,800	15,00 0	40,094	29.0	13.0
	- Замена на прозори и врати	1,096,160	12,00 0	33,000	23.2	33.2
	- Топлинска изолација на кров	124,000	4,000	10,000	7.7	12.4
	- Модернизација на осветлување	60,000	2,168	13,000	64.0	4.6
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,800,960	33,168	96,094	60.2	18.7
9)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Будинарци					
	- Топ изолација на надворешни сидови	543,120	14,00 0	77,430	16.5	7.01
	- Топлинска изолација на кров	472,440	13,00 0	73,571	15.3	6.42
	- Термостатски вентили	26,000	5,937	32,654	7.0	0.80
	- Автоматска регулација	95,400	6,785	37,318	8.0	2.56
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,136,960	39,722	220,972	46.8	5.15
10)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Двориште					
	- Топ изолација на надворешни сидови	516,150	18,00 0	115,21 4	21.2	4.5
	- Термостатски вентили	53,000	5,937	35,622	7.0	1.5
	- Автоматска регулација	160,000	6,785	40,710	8.0	3.9
	- Топлинска изолација на кров	186,000	12,00 0	77,844	14.1	2.4
	- Модернизација на осветлување	13,300	467	2,709	30.0	4.9

	Вкупно од сите ЕЕ мерки	928,450	43,18 9	272,09 9	50.0	3.4
11)	ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Ратеве					
	- Топ изолација на надворешни сидови	584,040	13,00 0	37,001	17.0	15.8
	- Замена на прозори и врати	943,020	27,00 0	77,352	35.2	12.2
	- Топлинска изолација на кров	207,700	9,000	26,850	11.7	7.7
	- Модернизација на осветлување	22,800	600	3,452	26.3	6.6
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,757,560	49,60 0	144,65 5	62.8	12.2
ВКУПНО		13,562,706	603,549	2,282,48 1	24.5	5.9
Социјална грижа						
12)	ОЈУДГ „23 Август“, Берово					
	- Топ изолација на надворешни сидови	611,010	27,00 0	51,986	11.0	11.8
	- Топлинска изолација на кров	744,000	33,00 0	64,449	13.5	11.5
	- Термостатски вентили	77,000	17,08 9	34,178	7.0	2.3
	- Автоматска регулација	375,000	19,53 1	39,062	8.0	9.6
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	1,807,010	96,62 0	189,67 5	39.5	9.5
13)	ОЈУДГ „23 Август“, с.Митрашинци					
	- Реконструкција на кров	86,800	1,000	4,100	6.2	21.2
	- Реконструкција на под	69,440	1,000	2,500	6.2	27.8
	- Замена на прозори и врати	154,752	2,000	6,000	12.4	25.8
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	310,992	4,000	12,600	24.8	24.7
14)	ОЈУДГ „23 Август“, с.Русиново					
	- Замена на прозори и врати	2,546,960	36,20 0	217,20 0	38.6	11.7
	- Топлинска изолација на кров	637,360	27,89 0	167,34 0	29.7	3.8
	- Термостатски вентили	75,000	6,572	39,432	7.0	1.9
	- Автоматска регулација	127,500	7,511	45,066	8.0	2.8
	- Модернизација на осветлување	47,500	2,102	12,192	20.6	3.9
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	3,434,320	80,27 5	481,23 0	76.9	7.1
15)	ОЈУДГ „23 Август“, с.Будинарци					
	- Топ изолација на надворешни сидови	118,965	3,000	9,034	18.6	13.2
	- Замена на прозори и врати	98,654	1,000	2,936	6.2	33.6
	- Топлинска изолација на кров	38,440	2,000	5,577	12.4	6.9
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	256,059	6,000	17,547	37.2	14.6
ВКУПНО		5,808,381	186,895	701,05 2	56.5	8.3
Култура						

16)	Музеј на град Берово, Берово					
	- Изолација на таван на подрум	139,500	11,000	31,259	23.9	4.5
	- Замена на прозори и врати	205,368	2,500	5,506	5.4	37.3
	- Топлинска изолација на кров	139,500	5,600	12,156	12.2	11.5
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	484,368	19,100	48,921	41.5	9.9
	ВКУПНО	484,368	19,100	48,921	41.5	9.9
Општински услуги						
17)	ЈПКР „Услуга“ - административна зграда, Берово					
	- Топ изолација на надворешни ѕидови	235,252	7,000	21,539	18.3	10.9
	- Замена на прозори и врати	189,571	2,000	5,083	5.2	37.3
	- Топлинска изолација на кров	93,000	3,000	8,104	7.8	11.5
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	517,823	12,000	34,726	31.3	14.9
18)	ЈПКР „Услуга“ - Стопански двор, Берово					
	- Топ изолација на надворешни ѕидови	132,060	11,000	22,220	23.0	5.9
	- Замена на прозори и врати	112,840	2,000	3,298	4.2	34.2
	- Топлинска изолација на кров	105,400	8,000	15,020	16.7	7.0
	Вкупно од сите ЕЕ мерки	350,300	21,000	40,538	43.9	8.6
	ВКУПНО	868,123	33,000	75,264	31.3	11.5
Спортски сали						
19)	Спортска сала „Македонски бранители“ ОСУ „Ацо Русински“, Берово					
	- Модернизација на осветлувањето	140,000	8,154	48,924	67.9	2.9
	ВКУПНО	140,000	8,154	48,924	67.9	2.9
20)	Улично осветлување	923.700	323.769	2.136.879	45,0	0,5
	ВКУПНО	923,700	323,769	2,136,879	45,0	0.5

Потенцијалот за енергетска ефикасност по вид на потрошувачка на енергија прогнозиран за 2016 година е даден во MWh/годишно. Резултатите од прегледот покажуваат дека вкупната годишна потрошувачка на енергија може да се намали од **4.627 MWh** на **3.287 MWh**, што е околу 27% кумулативно намалување во споредба со сегашната состојба. Во ова намалување, најголем поединечен придонес има секторот образование со кумулативна заштеда од околу 21%, потоа следат секторот социална грижа и уличното осветлување со кумулативна заштеда од околу 18%, општински услуги со 17%, административни објекти со 15%, сектор култура со 10% и последен секторот спорт со кумулативна заштеда од околу 1% до 2016 година.

Дијаграм5: Кумулативен потенцијал од мерките за енергетска ефикасност во општинските објекти и уличното осветление со имплементација на програмата 2014 – 2016година



3.6 Предизвици за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во општината

Генералниот заклучок од оваа програма е дека има многу можности во општината за спроведување на мерки за енергетска ефикасност, која таа може да ги реализира со помош на соодветните алатки (развиената база на податоци) и обучен тим. Тоа гарантира ефикасно и успешно спроведување на иницијативите и проектите од оваа област.

Главните насоки за општината како да ги надмине предизвиците пред себе во однос на ефикасно спроведување на активностите од оваа програма, се поделени во три категории:

1. Инвестиции (пристап до извори и алокација на средства)

Активности за зголемување на пристап до капитал:

- Зголемување на свеста/ креирање на кампања за подобрување на условите на учење на децата во основните училишта, со цел создавање на фонд за доброволно учество во рамките на овие објекти каде семејствата на децата ќе помогнат финансиски или со работа во спроведување на мерки за реновирање на училиштата и градинките;
- Анимирање на донаторските институции и владините тела за инвестирање во проекти коишто имаат за цел подобрување на сеопштата состојба во општинските згради, со што посредно ќе помогнат на локалното население;
- Во рамките на општинскиот буџет, градоначалникот и општинскиот совет да предвидат средства коишто ќе бидат наменети за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во општината според приоритетите и методологијата за избор предвидени со оваа програма;
- Создавање на партнерство со локалните фирми/ фирми кои работат на ESCO концепт во општината, коишто би придонеле со свои доброволни средства како

придонес за локалната заедница; иницијативата може да се спроведе со креирање на фонд за доброволно учество на локалните фирми;

- Анимирање на локалните и регионални банки за кредитирање на профитабилни проекти за енергетска ефикасност во општината кои би се спроведувале во заеднички проекти со банките по ++-изработка на бизнис планови и обезбедување на гаранции;
- Општината треба да работи на изготвување на основни програми за одржување и работење на енергетските системи за топлинска и електрична енергија заедно со персоналот во објектите (основните училишта). Преку базата за податоци, општината треба постојано да ги следи, сугерира и укажува аномалиите и истите кога е потребно да ги отстрани;
- Општината јасно да ги потврди одговорностите и задачите на луѓето од општината кои се обучени и задолжени за спроведување на активностите за енергетска ефикасност на општинските згради дадени во оваа програма. Тоа ќе придонесе за добро и ефикасно спроведување на програмата за енергетска ефикасност во општината;
- Зголемување на свеста (идентификација/ пренесување на најдобри практики и споредба на основа на податоци).

2. Идентификација и пренесување на најдобри практики

- Општината, во соработка со сите владини како и невладини организации, странски донаторски институции, да работи на идентификација и зголемување на свеста на населението за поефикасно користење на енергетските системи и извори преку презентација на позитивни примери и локални иницијативи.

3. Креирање на алатки за споредба

- Преку постојано надгледување и надградување на изработената база на податоци со нови информации од објектите коишто се под владение на општината и правење на анализи, ќе може да се следи развојот на потрошувачката на енергија како и други промени. Притоа, резултатите од мерењето и анализите потребно е да бидат достапни за јавноста.

4. Целосно користење на можностите на локалната самоуправа

- Општината е потребно постојано да се ангажира за создавање и следење на проекти за енергетска ефикасност и да развие Акциони планови за енергетска ефикасност секоја година. На почеток на секоја година е потребно да се сумираат резултатите од претходната година и да се увидат сите успеси/ неуспеси во спроведување на мерките за енергетска ефикасност во рамките на расположливите средства и спроведени активности од страна на општината и нејзините учесници.

4 ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

4.1 Долгорочни цели на општината

Општината Берово, како доминантно рурална општина, се стреми кон што поекономично и поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување на еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на штетни стакленички гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:

- До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m²) за 50%;
- До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за 40%;
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 100% од основните училишта;
- Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната;
- Да се намалат нивото на CO₂ емисии во атмосферата за 50% во споредба со сегашното ниво;
- Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта со висока потрошувачка на енергија.

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:

- Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во одржување на базата на податоци;
- Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление;
- Идентификација и изнаоѓање на нови донатори;
- Идентификација и користење на нови извори на енергија.

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира и работи на:

- Создавање на свест преку ширење на добри практики;
- Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој;
- Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски фирми;

Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е императив за општината во нејзината идна работа.

4.2 Среднорочни цели на општината - ОПЕЕ 2014– 2016

Среднорочните цели кои се опфатени со ОПЕЕ се однесуваат на развојот на општината во областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот 2014 – 2016 година.

Поставените цели за овој период се следни:

- До 2016 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m²) за најмалку 20%;
- До 2016 година да се намали делот за трошоци за енергија во општинскиот буџет за најмалку 50%;
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од зградите во надлежност на општината;
- Да се заменат најмалку 80% од светилките за улично осветление;
- Да се намали емисијата на штетни гасови за 15% од сегашната.

Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:

- Формирање на посебен организациски сегмент за енергетска ефикасност;
- Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност;
- Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска ефикасност.

4.3 Цели за 2014 година (Акционен план за 2014 година)

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2014 година се следни:

- Спроведување на најмалку два проекта за намалување на потрошувачката на енергија;
- Спроведување на енергетска анализа на најмалку 1/3 од објектите под општинска управа;
- Формирање на Комисија за енергетска ефикасност во рамките на општинската организација која ќе работи на оваа проблематика;
- Намалување / исклучување на греењето во основните училишта за време на зимскиот распуст, празници и викенди, преку опрема за регулација на системите за греење и далечинска контрола и управување;

5 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2014 - 2016

5.1 Активности и временски распоред

	Проект/Активност	Корисник	Инвести ција (денари)	Време на реализација		
				2014	2015	2016
1)	- Топ изолација на надво. сидови	Општинска зграда	1.439.64 0		x x x	
2)	- Топ изолација на кров	Општинска зграда	607.60 0	x x		
3)	- Замена на прозори и врати	Општинска зграда	282.10 0	x x		
4)	- Термостатски вентили	Општинска зграда	32.000	x x		
5)	- Топлинска изолација на кров	Мала зграда - проект	104.16 0			x x
6)	- Топ изолација на надво. сидови	Мала зграда - проект	372.00 0			x x
7)	- Замена на прозори и врати	Мала зграда - проект	80.600		x x	
8)	- Термостатски вентили	ОСУ „Ацо Русковски“	66.000		x x	
9)	- Реконструкција на дел од кров	ОСУ „Ацо Русковски“	992.00 0	x x		
10)	- Модернизација на осветлување	ОСУ „Ацо Русковски“	70.800			x x x x
11)	- Топлинска изолација на кров	ОУ „с.Русиново	682.00 0		x x	
12)	- Топ изолација на надво. сидови	ОУ, с.Русиново	520.80 0			x x
13)	- Термостатски вентили	ООУ, Берово	155.00 0		x x x	
14)	- Автоматска регулација	ООУ, Берово	2.237.40 0	x x x		
15)	- Топлинска изолација на кров	ООУ „Берово	607.60 0			x x
16)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ, с.Митрашинци	595.20 0			x x
17)	- Рекон. и изолација на под	ПУ, с.Митрашинци	899.49 6		x x	
18)	- Рекон. и изолација на кров	ПУ,	558.00 0	x x		

)		с.Митрашинци					
19)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Смојмирово	312.48 0		x x		
20)	- Термостатски вентили	ПУ , с.Смојмирово	25.000			x x	
21)	- Рекон и изолација на кров	ПУ , с.Смојмирово	217.00 0	x x			
22)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Владимирово	520.80 0	x x			
23)	- Замена на прозори и врати	ПУ , с.Владимирово	1.096.16 0			x x	
24)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Владимирово	124.00 0		x x		
25)	- Модернизација на осветлување	ПУ , с.Владимирово	60.000		x x		
26)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Будинарци	543.12 0	x x			
27)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Будинарци	472.44 0		x x		
28)	- Термостатски вентили	ПУ , с.Будинарци	26.000			x x	
29)	- Автоматска регулација	ПУ , с.Будинарци	95.400			x x	
30)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Двориште	516.15 0		x x		
31)	- Термостатски вентили	ПУ , с.Двориште	53.000	x x			
32)	- Автоматска регулација	ПУ , с.Двориште	160.00 0			x x	
33)	- Топлинска изолација на кров	ПУ , с.Двориште	186.00 0	x x			
34)	- Модернизација на осветлување	ПУ , с.Двориште	13.300		x x		
35)	- Топ изолација на надво. сидови	ПУ , с.Ратево	584.04 0	x x			

			9			
Социјална грижа						
	ВКУПНО	5.808.381	186.895	701.052	56,5	8,3
Култура						
	ВКУПНО	484.368	19.100	48.921	41,5	9,9
Општински услуги						
	ВКУПНО	868.123	33.000	75.264	31,3	11,5
Спортски сали						
	ВКУПНО	140.000	8.154	48.924	67,9	2,9
Улично осветлување						
	ВКУПНО	923.700	323.769	2.136.879		0.5

Во следната табела се дадени потенцијалните заштеди на енергија (топлинска и електрична) за секоја година посебно во периодот 2014–2016 година:

Табела 17: Годишни нето заштеди за период 2014-2016 година

р.б.	Година на реализација на предвидените мерки за енергетска ефикасност	Инвестиција	ЗАШТЕДИ	
			МКД [ден]	kWh ден
	2014	9.733.260	676.922	3.662.054
	2015	7.246.320	319.447	1.254.988
	2016	7.725.798	248.151	894.428
	ВКУПНО	24.705.378	1.244.520	5.811.470

5.3 Влијание врз животната средина

Во Република Македонија производството на електрична енергија главно е базирано на употреба на фосилни горива (лигнитот и по потреба мазут) а за производство на топлинска енергија се користат и фосилни горива (мазут, екстра лесно масло и електричната енергија) и обновливи извори (дрво, отпад од земјоделски култури). Најчести компоненти на загадувањето од согорување на фосилните горива се: CO₂ (јаглерод диоксид), SO₂ (сулфур диоксид), NO_x (азотни оксиди), CO (јаглерод моноксид), NMVOC (неметански испарливи органски соединенија), прашина, тешки метали и друго. Во Табелата 18 се прикажани факторите на емисија на енергетските облици, превземени од „Меѓувладин совет за климатски промени (IPCC)“, кои се употребуваат во разгледуваните јавни згради во оваа Програма за енергетска ефикасност.

Табела 18: Фактори на емисија (kg/MWh)

Ред. бр.	Облици на енергија	Честички	SO ₂	NO _x	CO	NMVOC	CO ₂
		kg/MWh					
1.	Електрична енергија	0,093	1,762	1,497	0,141	0,111	1.078
2.	Екстра лесно масло за	0,024	0,516	0,387	0,077	0,020	264

	горење						
3.	Огревно дрво	0,044	0,428	0,298	14,88	1,786	15*

* *Огревното дрво како обновлив извор на енергија*

Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност директно се придонесува за намалување на емисиите на штетни гасови во атмосферата и на тој начин се делува на заштита на околната животна средина. Резултатите од намалување на емисиите на годишно ниво на крајот од периодот опфатен со оваа програма на спроведување на мерки за енергетска ефикасност се дадени во Табела 19:

Табела 19: Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со спроведување на програмата (kg)

Ред. Бр.	Облици на енергија	Намалување на емисии kg/MWh					
		Честички	SO ₂	NO _x	CO	NM VOC	CO ₂
1	Електрична енергија	136	2.595	2.205	207	163	1.587.878
2	Екстра лесно масло за горење	94	570	393	78	20	268.962
3	Огревно дрво	89	873	608	30.371	3.645	30.616

5.4 Подобрување на квалитетот на услугите на општината

Со реализација на програмата за енергетска ефикасност, општина Берово ќе ги подобри услугите што ги дава кон граѓаните во повеќе насоки. Како прво, со заштедата на парични средства, од директните (замена на сијалици, нова термоизолациона фасада, нова столарија итн) и индиректните (продолжување на работниот век на топлинските системи) мерки за енергетска ефикасност ќе може да инвестира во подобрување на постоечките услуги (на пр. реализација на нови линии на улично осветлување) или во подобрување на услугите во другите сегменти како култура и слично. Како второ, преку одржување и надградба на базата на податоци за општинските објекти и уличното осветление ќе се има увид во потребите за интервенции и инвестирање во општината, а со тоа ќе се приоритизираат мерките за енергетска ефикасност според утврдените критериуми на општината.

5.5 Дополнителни придобивки

Дополнителните придобивки што општината Берово ги има со спроведување на програмата за енергетска ефикасност се следните:

- Подобрување на комфортоот и условите за учење на децата и учениците во основните училишта преку намалување на варијациите во греење и подобрување на протокот на воздух во образовните простории, подобрување на осветлувањето;
- Намалување на степенот на криминал како резултат на подобро улично осветление, замените светилки и обновени прегорени сијалици;
- Намалување на сообраќајни незгоди во вечерните часови;
- Подобрување на квалитетот на живеење во општината;

- Креирање на можност за вработување на определено и неопределено време.

6 ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Општина Берово, за реализација на предвидените активности во оваа програма, може да ги користи следните извори на финансирање:

- Буџетот на Општината;
- Донации;
- Владини и невладини институции;
- Фондови за специјална намена;
- Самопридонес.

Буџет на општина Берово

Во одделот за расходи за образование најголемиот дел на средства се употребуваат за покривање на тековното одржување на училиштата снабдување со нафта, дрва, електрична енергија, вода, губретарина, ПТТ услуги, канцелариски материјал и друго.

Табела 20: Преглед на буџет на Општина Берово за 2012 година

БУЏЕТ 2012 год.	денари	%
Вкупно приходи	182.375.299,00	100
• даночни	21.056.572,00	11.55
• неданочни	8.664.879,00	4.75
• капитални	3.593.482,00	1.97
• трансфери	20.491.013,00	11.24
• дотации	123.571.109,00	67.75
• донации	4.998.244,00	2.74
Вкупно расходи	175.258.506,00	100
• тековно оперативни	148.998.607,00	85.02
• капитални	26.259.899,00	14.98

Според буџетот на општината во 2014 година како и очекуваниот зголемен буџет во наредните години, општината е во состојба да ја спроведе програмата за енергетска ефикасност во периодот 2014 - 2016 година со динамиката на финансирање од сопствени извори, со поддршка на донаторските организации и други институции.

6.1 План за финансирање

Основниот концепт на правење на буџет во општина Берово е функционирање на структурите во општината и имплементација на целите во вид на проекти коишто општината ги има поставено пред себе за тековната година. Поради ограничените финансиски средства од буџетот наменети за финансирање на проекти, општината гради партнерства со владини и невладини организации, донаторски институции како и локалното население. Со взаемни напори на институциите и општината, успева да реализира поголем дел од своите цели за секоја тековна година.

Со цел ефикасно спроведување на програмата, општината ќе настојува навремено и квалитетно да изработува проекти како и да дава извештаи за напредокот и резултатите од имплементацијата на истите. На тој начин ќе придонесе за намалување на потрошувачката на енергија во општинските објекти и уличното осветление на територијата на општината, а притоа ќе имплементира ефикасни енергетски системи во објектите и уличното осветлување, односно ќе ја подобри енергетска ефикасност на истите.

6.2 Финансиски извори

За реализација на активностите во програмата, важен сегмент за општината претставува обезбедување на надворешни финансиски средства. Речиси сите поголеми амбасади во Република Македонија имаат во своите програми наменето дел и за поддршка на општините со цел реализација на проекти од областа на енергетиката, заштитата на животната средина, подобрување на општински развој, меѓуопштинска соработка, зајакнување на капацитетите и друго преку (ко)финансирање на разни активности како на пример: обуки (градење на капацитетите), имплементација на пилот проекти, изготвување на студии, анализи и друго.

Покрај амбасадите постојат и други донаторски и кредитни институции кои што помагаат во реализација на општинските проекти и тоа UNDP, Светска Банка, ЕУ, ЕБОР итн.

7 ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за Енергетска Ефикасност на општината (ОПЕЕ) е документ со кој се дефинираат политиките за енергетиката што ќе се спроведуваат во Општина Берово. Во развојот на ОПЕЕ вклучени се вработените и експертите од општината, како и надворешни консултанти.

Како дел од стратегијата за енергетска ефикасност, формиран е тим за енергетска ефикасност (ТЕЕ) во рамките на локалната администрација во Општина Берово. Тимот за енергетска ефикасност во општината е одговорен за работата поврзана со енергетската ефикасност со следните надлежности:

- Да управува со активности предвидени за спроведување на проекти за енергетска ефикасност во општината и да следи и да доставува извештаи за резултатите;
- Да зема активно учествува во подготовката на општинскиот буџет за трошоците за енергија и одржувањето на општинските објекти и уличното осветление;
- Да раководи со базата на податоци за општинските објекти вклучувајќи ја и потрошувачката на енергија;

- Да иницира соработка со владини и невладини организации, донаторски организации, како и со фондови кои што подржуваат локален развој, за спроведување на проекти за енергетска ефикасност;
- Да учествува во припремата на сите процедури и документи (јавна набавка, тендерска документација, договори и сл.) потребни за спроведување на проекти од областа на енергетската ефикасност, да координира активности со надворешните експерти, да управува со проект, итн.;
- Тимот го предводи раководител на тимот кој директно го известува градоначалникот на општината.

Раководител на Тимот за Енергетска Ефикасност (Раководител на Проект)

Успехот на Програмата е целосно зависен од посветеноста, учеството и ангажираноста на Раководителот на Тимот за Енергетска Ефикасност. Општи одговорности на раководителот на тимот за енергетска ефикасност се меѓудругото:

- Да раководи со проекти за развој на МЕЕП во општината Берово;
- Да координира со тимот за енергетска ефикасност на општината;
- Да ангажира други личности од Општината како привремени членови на тимот или да ангажира надворешни советници;
- Да го известува Градоначалникот за напредокот на Програмата;
- Да дава извештаи за Програмата и нејзината имплементација пред советот на општината;
- Да раководи со базата на податоци и нејзиното соодветното ажурирање со податоци за потрошувачка на енергија во општинските објекти.

Членови на Тимот за Енергетска Ефикасност (ТЕЕ)

Членовите на Тимот за Енергетска Ефикасност се од различни оддели од општината, и доколку е потребно можат да соработуваат со надворешни консултанти за извршување на своите задачи. Исто така треба да учествуваат во одредување на проектите кои треба да се спроведат и да ги контролираат резултатите. Општи одговорности на членовите на тимот за енергетска ефикасност:


- Хармонизација на МЕЕП со стратегијата за развој на општината;
- Одредување, следење и ажурирање на долгорочните цели како и среднорочните цели за 2014-2016;
- Оформување и управување со базата на податоци, собирање, чување и ажурирање на податоците;
- Анализа на можни пречки за спроведување на програмата како и подготовка на Нацрт документи за Општинскиот Совет за развој на Програмата за Енергетска Ефикасност;
- Следење на состојбата на објектите под општинска надлежност вклучувајќи ја и потрошувачката на енергија, и правење на основни проценки на потенцијалите за заштеда на енергија во општината;
- Развивање на акциони планови за енергетска ефикасност за секоја година, вклучувајќи финансиски предвидувања и потреби за финансирање од рамките на буџетот на Општината со

детален опис на активностите и временски распоред, инвестициони заштеди, профитабилност, влијанија врз човековата средина, подобрување на квалитетот на општинските услуги и дополнителни придобивки;

- Развивање на финансиски план за спроведување на МЕЕП, вклучувајќи финансиски шеми, финансиски извори, капитал (извори од буџетот на општината), можни финансиски институции, донаторски програми, фондови со посебна намена, итн;
- Организирање и спроведување на Програмата со вклучени инвестиции, распореди, трошковни планови, учесници и спроведители на програмата, модалитети за изведба на програмата (подизведувачи и советници);
- Вршење на мониторинг и контрола за утврдување на енергетската состојба во општинските згради и уличното осветление;
- Организација на следење, процени и известување за развојот на Програмата.

Организациски модалитети за спроведување на програмата

За успешно функционирање на сите учесници во спроведување на ОПЕЕ е потребно нивна интерактивна и постојана комуникација како што е прикажано на дијаграм 6. Под институции се подразбираат владини и невладини организации, донаторски институции и амбасади, фондови за специјална намена и инженеринг компании.



Дијаграм 6: Организациски приказ на спроведувањето на Програмата

8 КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ

8.1 Контрола и извршување

Објектите под управа на општината имаат потенцијал за заштеда на енергија, но потребно е спроведување на мерките за енергетска ефикасност како што се: замена/ поправка на прозори, изолација, поефикасно осветлување, термостатски вентили и автоматска контрола на греење и

слично, со цел потрошувачката на енергија да се намали на оптимално ниво. За да може да се следат резултатите од спроведените мерки за енергетска ефикасност, се планираат мерења во различни временски периоди со цел споредба на добиените резултатите со пресметковните. Главни показатели кои се мерат и споредуваат се следните:

- Потрошувачката на енергија (топлинска и електрична);
- Условите во објектите (температурни разлики, степенот на осветленост и влажност);
- Заштеда на финансиски средства од реализација на мерките за енергетска ефикасност.

Мерења се спроведуваат во текот на целата година со утврдена динамика, при што се утврдува потрошувачката на енергија после спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност. Како мерни инструменти, може да се користат: мерачи на проток (за потрошувачка на електрична енергија); дата логери, кои треба да ги мерат условите во објектите (се мерат температурни разлики, притисок и влажност, осветление и други величини). Доколку добиените резултати од мерењата за заштеда на енергија не се совпаѓаат со предвидените (пресметковните) заштеди од предвидените активности во Програмата за енергетска ефикасност, тогаш се испитува причината зошто тоа не е постигнато и се утврдуваат недостатоците во системот доколку такви постојат и истите треба да се отстранат.

8.2 Начини на мерење на енергетските заштеди

Енергетските заштеди треба да се одредат со пресметка пред спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност и со мерење за време и после спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност. Со цел да се има увид, дали извршените мерки ги даваат предвидените и очекувани резултати или има отстапувања, потребно е да се осигура контрола на мерењата во периодот на користење на новите мерки во објектите. Доколку се забележат отстапувања, кои можат да настанат поради човечка грешка или немарност или грешка во системот, потребно е да се дејствува навремено и на соодветен начин истите да се отстранат. Фактори коишто можат да влијаат на состојбата се: временски услови (како на пример степен-денови), ниво на користење на простории, време на започнување со работа во зградите, интензитет на користење на опремата пред контрола и следење и други.

Унифицираност на добиените пресметковни и измерени податоци е потребно и истите треба да се мерат и собираат во kWh, како за електрична така и за топлинска енергија.

За добивање релевантни податоци, општината планира да ги користи следните извори на информации:

- Сметки од дистрибутивниот центар на ЕВН во Делчево за електрична енергија;
- Сметки од добавувачи на нафта и огревно дрво;
- Податоци за потрошувачка на енергија од производителите на опрема;
- Методи за мерење на енергија како што се дата логери, мерачи на проток, броила на електрична енергија и слично.

Сите методи може да содржат соодветен степен на неточност, која може да биде предизвикана од: грешки во инструментите, грешки во моделирањето/ пресметките за утврдување на потрошувачката на енергија како и случајни грешки. Поради тоа, потребно е општината во своите извештаи да го наведе изворот на информации и да даде степен на сигурност на информацијата (степен на точност), на пример $\pm 5\%$.

8.3 *Проценка и информирање*

За проценката и добиените резултатите од планираните и спроведени активности во Програмата за енергетска ефикасност, треба да се известат:

- Градоначалникот и други одговорни лица од локалната самоуправа;
- Целокупната јавност преку печатен материјал;
- Организациите кои се специјализирани во областа на енергетска ефикасност;
- Сите вклучени страни во финансирање/ спроведување на проектите за енергетска ефикасност;

Следењето на активностите за енергетска ефикасност во општината од страна на Тимот за Енергетска Ефикасност е прикажан во Табела 21:

Табела 21: Распоред на следење на активностите

Годишен акционен план за енергетска ефикасност	Годишно доставување до крајот на февруари.
Годишен извештај	Годишно доставување во рок од два месеци по завршување на годината.
Извештај за тек на проект за енергетска ефикасност	Редовен извештај секој месец за времетраење на проектот, и завршен извештај на крајот од завршување на проектот.
Извештаи за мониторинг на мерките за енергетска ефикасност на реализирани проекти	Тримесечно, во рок од 15 дена од завршување на конкретното тримесечје.

Анекси

Анекс 1 – Прашалници за енергетска ефикасност на објектите, улично осветление и возен парк во општина Берово

Анекс 2 – Законски одредби за енергетска ефикасност од Законот за енергетика

Анекс 1

Прашалник за утврдување состојба на објектот

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе допринесе да се добие реална слика за објектот и неговата потрошувачка на енергија, како и за поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ на општината.

Општи податоци			
Име на објектот			
Адреса			
Населено место			
Одговорно лице		Лице за контакт	
Име		Име	
Презиме		Презиме	
Телефон		Телефон	
e-mail		e-mail	
Сектор (администрација, образование, социјална заштита, култура...)			
Подсектор (општинска зграда, основно училиште, градинка, здравствен дом, интернат, пензионерски дом...)			
Коментар:			
Во прилог да се достават копии од сметките за електрична енергија и сите енергенци кои се користат за греење во последните 3 години (2012, 2011, 2010)			
Генерални информации			
Година на градба			
Година на последно реновирање			
Вид на реновирање			
Вид на мерки за енергетска ефикасност кои се имплементирани со реновирањето			
Тип на градба III		<input type="checkbox"/> Масивна <input type="checkbox"/> Полумасивна <input type="checkbox"/> Монтажна	
Просторна поставеност (насока на влез) :север, југ, исток, запад			
Површина и волумен			
Информации за објектот *Да се внесе единечната квадратура по кат		Подрум [m ²]	
		Приземје [m ²]	
		Кат [m ²]	
		Број на катови	

Меѓуспратни висини	Подрум [m]	
	Приземје [m]	
	Кат [m]	
Вкупна површина на објектот		[m ²]
Вкупна греана површина		[m ²]
Вкупен греен волумен		[m ³]
Вкупна површина која се лади		[m ²]
Вкупен волумен кој се лади		[m ³]
Забелешки		
Користење на објектот		
Број на постојани корисници/вработени		
Вкупен број на корисници		
Број на работни денови на објектот во една седмица		
Број на работни часови во еден работен ден		
Општи забелешки за употребата на објектот		
Состојба на објект и термални карактеристики (описно)		
Под		
Врати и прозори (дрвени, ПВЦ, алуминимски, термопан стакло, обично стакло)		
Надворешни ѕидови (состав и дебелина)		
Кров и кровна конструкција		
Годишна потрошувачка на електрична енергија		
1. 2012 -	[kWh]	- [ден]
2. 2011 -	[kWh]	- [ден]
3. 2010 -	[kWh]	- [ден]
Годишна потрошувачка на реактивна енергија		
1. 2012 -	[kVARh]	- [ден]
2. 2011 -	[kVARh]	- [ден]
3. 2010 -	[kVARh]	- [ден]
Систем за греење		
Вид енергенс на кој се грее објектот	<input type="checkbox"/> Нафта (екстра лесно масло) <input type="checkbox"/> Мазут <input type="checkbox"/> Дрва <input type="checkbox"/> Јаглен <input type="checkbox"/> Електрична енергија <input type="checkbox"/> Гас	

	<input type="checkbox"/> Пелети/Брикети <input type="checkbox"/> Друго
Годишна потрошувачка на гориво по грејна сезона (во соодветна единици мерка)	
1. 2012 - []	- [ден]
2. 2011 - []	- [ден]
3. 2010 - []	- [ден]
Тип на систем на греење	<input type="checkbox"/> индивидуално по просторија <input type="checkbox"/> сопствен централен систем <input type="checkbox"/> систем на градско (централно) греење
Број на часови на активно греење во денот	
Вип на котел	
Година на производство на котелот	
Вкупен топлински капацитет на котелот [kW]	
Вид на радијатори/број на единици	<input type="checkbox"/> гусен број: <input type="checkbox"/> алуминиумски број: <input type="checkbox"/> панелен број: <input type="checkbox"/> цевен регистер број:
Дали системот користи топлинска пумпа? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	Ако е ДА кој тип: <input type="checkbox"/> вода – вода <input type="checkbox"/> вода – воздух <input type="checkbox"/> земја – вода <input type="checkbox"/> воздух – воздух (инвертор) <input type="checkbox"/> друга комбинација:
Вкупен капацитет на топлинската пумпа	[kW]
Дали има индивидуално греење по простории со електрични или друг вид на греалки?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Доколку има. Која е нивната моќност:	[kW]
Други забелешки за системот за греење	
Систем за ладење на објектот	
Вид на ладење	<input type="checkbox"/> индивидуално по простории <input type="checkbox"/> централно
Поединечна моќност на ладилните системи	2.5 kW број: 3.5 kW број: 5 kW број: ___ kW број:
Генерални забелешки за системот за ладење	

Систем за вентилација на објектот			
Вентилиран волумен		[m ³]	
Вкупен проток на воздух		[m ³ /h]	
Вкупно инсталирана моќност на објектот		[kW]	
Генерални забелешки			
Подготовка на санитарна топла вода			
Вкупна инсталирана моќност на системот		[kW]	
Број на колектори			
Површина која ја зафаќаат колекторите			
Капацитет на бојлерот		[литри]	
Забелешки			
Внатрешно осветлување на објектот			
Вид и број на светилки во објектот	<input type="checkbox"/> вжарено влакно <input type="checkbox"/> неонски <input type="checkbox"/> халогени <input type="checkbox"/> лед <input type="checkbox"/> _____	број: број: број: број: број:	Моќност W: Моќност W: Моќност W: Моќност W: Моќност W:
Генерални забелешки за осветлувањето			
Надворешно и осветлување на објектот			
Број на светилки			
Вкупна инсталирана моќност (kW)			
Останати потрошувачи на електрична енергија			
Вкупно инсталирана моќност на останата електрична опрема во објектот (компјутери, електрични кујнски апарати и сл.)		[kW]	

Прашалник за утврдување состојба на уличното осветлување

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе допринесе да се добие реална слика за уличното осветлување во самата општина како и неговата потрошувачка на енергија, што би резултирало со поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ на општината и мерки за енергетска ефикасност.

Тип на светилка	Број на светилки	Број на нефункц.	Единечна моќност на светилка [W]	Вкупна инсталирана моќност по тип [W]	Вид на пригушница	Моќност на пригушница
Светилка тип 1						
Светилка тип 2						
Светилка тип 3						
....						

Број на мерни места			
Електрични броила		<input type="checkbox"/> еднотарифни <input type="checkbox"/> двотарифни	број: број:
Начин на вклучување и исклучување		<input type="checkbox"/> сензорско <input type="checkbox"/> астрономски вклопни часовници <input type="checkbox"/> _____	
Систем за централно управување со уличното осветлување		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
Доколку постои централно управување Ве молиме наведете за кој систем се работи:			
Број на работни часови во зимски период			
Број на работни часови во летен период			
Годишни расходи за одржување			
Број на вработени за одржување			

Прашалник за утврдување состојба на возниот парк

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе допринесе да се добие реална слика за возниот парк и потрошувачка на горива, но ќе допринесе и за креирање на мерки за енергетска ефикасност во делот на транспортот на општината.

Транспорт	Година на производство	Изминат и километри	Вид на гориво	Годишна потрошувачка на гориво л/год
Патнички возила				
Возило 1				
Возило 2				
Товарни возила				
Возило 1				
Возило 2				
Автобуси				
Возило 1				
Возило 2				
Друго				
Вкупно	Просечна старост			

Да се прикаже состојба на алтернативни превозни средства кои не користат фосилно гориво и се во сопственост на општината.

Потребно да се наведат информации за велосипедските патеки во km и број на соодветни паркинг места.

Транспорт со алтернативно превозно средство III	Година на производство	Број на превозни средства	Изминати километри
Велосипеди
Електрични мопеди
Електрични автомобили
Електричен трицикл

Анекс 2**„Закон за енергетика“****Член 132 [Општински програми за енергетска ефикасност]**

(1) Во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија и Акциониот план за енергетска ефикасност, советот на единицата на локалната самоуправа, на предлог на градоначалникот, а по претходно мислење од Агенцијата за енергетика, донесува Програма за енергетска ефикасност која што се однесува за период од три години.

(2) Програмата од ставот (1) на овој член содржи приказ и оценка на состојбите и потребите на енергија, индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво, мерки за подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и целите кои што треба да се постигнат со тие мерки, изворите за финансирање на вложувањата потребни за спроведување на мерките, активности и рокови за спроведување на мерките, носители на активностите и други потребни податоци.

(3) Спроведувањето на Програмата од ставот (1) на овој член се врши со годишен план, кој што на предлог на градоначалникот, го донесува советот на единицата на локалната самоуправа.

(4) Единиците на локалната самоуправа ги доставуваат Програмите за енергетска ефикасност од ставот (1) на овој член до Агенцијата за енергетика најдоцна 30 дена по нејзиното усвојување. Агенцијата за енергетика, најдоцна 30 дена од доставувањето на програмата од единицата на локална самоуправа, е должна да достави извештај до министерството за усогласеноста на програмата од ставот (1) на овој член со Стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија и Акциониот план од членот 131 на овој закон.

(5) Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на месец февруари до Агенцијата за енергетика го доставува годишниот план од ставот (3) на овој член за тековната година, како и информација за спроведување на Програмата од ставот (1) на овој член во претходната година. Агенцијата за енергетика, најдоцна до 31 мај, доставува до Министерството збиен извештај изготвен врз основа на доставените годишни планови на единиците на локалната самоуправа и информациите за спроведување на програмите.

Член 134 [Обврски на лица од јавен секторс]

(1) **Лицата од јавниот сектор** се должни да применуваат мерки за подобрување на енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките.

[„**Лице од јавен сектор**“ е државен орган, орган на единица на локалната самоуправа, јавна установа и јавно претпријатие основано од Република Македонија или од единица на локалната самоуправа, како и претпријатие кое што врши дејности од јавен интерес кое е во сопственост

или во кое Република Македонија, односно единицата на локалната самоуправа, има мнозинско учество.]

(2) Во исполнувањето на обврските од ставот (1) на овој член, лицата од јавниот сектор се должни:

1) да донесуваат тригодишни програми за подобрување на енергетската ефикасност и да ги спроведуваат мерките утврдени со програмата;

2) да изготвуваат годишни анализи за потрошувачката на енергија и да организираат мониторинг над потрошувачката на енергија;

3) да обезбедат најмалку еднаш на секои три години енергетски контроли за зградите или градежните единици во кои што ја вршат дејноста; [од 1 јануари 2013 година]

4) да обезбедат сертификат за енергетските карактеристики на зградата за зградите или градежните единици кои што се во сопственост на лица од јавниот сектор; [од 1 јануари 2013 година]

5) при изградба на нови или значителна реконструкција на згради или градежни единици во нивна сопственост да вградат сончеви колектори за топла вода ако тоа е економски исплатливо, во согласност со Правилникот за енергетски карактеристики на зградите од членот 136 на овој закон.

(3) Извршувањето на обврските од ставот (2) на овој член за јавните установи и јавните претпријатија основани од Република Македонија или единиците на локална самоуправа ќе го обезбедат надлежните министерства, односно единиците на локалната самоуправа.

(4) Лицата од јавниот сектор, односно надлежните министерства или единиците на локална самоуправа од ставот (3) на овој член, најдоцна до крајот на месец февруари се должни до Агенцијата за енергетика да достават збирни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната календарска година. Агенцијата за енергетика, врз основа на збирните извештаи, е должна да подготвува и, најдоцна до крајот на месец јуни, да доставува до министерството годишни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната календарска година.

(5) Во Акциониот план за енергетска ефикасност ќе се определат мерките кои што лицата од јавниот сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги применуваат во своето работење заради остварување на целите на заштеда на енергија и енергетска ефикасност.

(6) При спроведување на **постапките за јавни набавки**, лицата од јавниот сектор се должни да определат дека задолжителен критериум за избор на најповолна понуда ќе биде и енергетската ефикасност на предметот на јавната набавка. [од 1 јануари 2012 година]

(7) Во случаите кога лицата од јавниот сектор земаат под закуп деловен простор, зградата или градежната единица во кој се наоѓа деловниот простор треба да поседува сертификат за енергетските карактеристики. [од 1 јануари 2013 година]

(8) Агенцијата за енергетика, по претходно прибавено мислење од Бирото за јавни набавки, донесува упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на **јавните набавки**, како и за примена на критериумите коишто се однесуваат на енергетската ефикасност и заштедата на енергија при изборот на најповолен понудувач. [Член 193 (4) Уредбата за индикативните цели за заштеда на енергија од членот 131 став (4) на овој закон, најдоцна шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.]

(9) Упатството од ставот (8) на овој член ќе биде објавено на веб-страниците на Агенцијата за енергетика и Бирото за јавни набавки.

Бр. 07- 2553/1

17.12.2013 година

Берово

Совет на Општина Берово

Претседател

Јован Матеничарски с.р

ИЗДАВА:
ОПШТИНА БЕРОВО